

Службен весник

на Република Македонија

Број 115

1 август 2014, петок

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3538. Закон за изменување и дополнување на Законот за семејството.....	3	3548. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски извештај со Завршната сметка, Ревизорскиот извештај и Годишниот извештај за работа за 2013 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје	43
3539. Закон за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица	5	3549. Одлука за потврдување на Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2013 година.....	43
3540. Закон за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања	6	3550. Одлука за потврдување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2014 година....	43
3541. Закон за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти	12	3551. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на користење на недвижни ствари	43
3542. Закон за изменување и дополнување на Законот за градење	13	3552. Одлука за одобрување на Годишната сметка за работењето на Македонски железници Транспорт АД-Скопје, за период од 1.01.2013 до 31.12.2013 година.....	43
3543. Закон за изменување и дополнување на Законот за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај	17	3553. Одлука за одобрување на Финансискиот извештај на Македонски железници Транспорт АД-Скопје, за период од 1.01.2013 до 31.12.2013 година.....	44
3544. Закон за спортска академија.....	19		
3545. Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности.....	23		
3546. Закон за дополнување на Кривичниот законик	41		
3547. Закон за дополнување на Законот за договорен залог.....	42		

	Стр.		Стр.
3554. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Македонски железници Транспорт АД-Скопје, за период од 1.01.2013 до 31.12.2013 година.....	44	3567. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината.....	47
3555. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Инвестиционата програма на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2014 година.....	44	3568. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	48
3556. Одлука за одобрување на ревидираната Годишна сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје, за период од 1.01.2013 година до 31.12.2013 година.....	44	3569. Одлука за именување на Национален координатор за борба против тероризам.....	49
3557. Одлука за давање согласност на Програмата за дополнување на Годишната програма за ажурирање податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2014 година.....	44	3570. Исправка на Одлуката за продажба на деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.....	49
3558. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Министерството за култура.....	45	3571. Решение за формирање на Комисија за лекови со АТС ознака В - лекови кои делуваат на крв и крвни органи.....	49
3559. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Министерството за култура.....	45	3572. Правилник за содржината, формата и начинот на водење на Регистарот на издадени дозволи за извоз-увоз, транзит и брокерски услуги и за одбиени барања за добивање дозволи за вооружување и воена опрема.....	50
3560. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Министерството за култура.....	45	3573. Правилник за дополнување на Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост.....	53
3561. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Министерството за култура.....	46	3574. Решение за престанок на мандат на член на советот.....	53
3562. Одлука за давање согласност на Тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско-катастарскиот информативен систем.....	46	3575. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	53
3563. Одлука за давање согласност на Тарифникот за висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи.....	46	3576. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	53
3564. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г3-сервиси и Г4-стоваришта КО Логоварди општина Битола.....	46	3577. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	54
3565. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на лесна и загадувачка индустрија со придружни содржини КО Мл. Нагоричане општина Старо Нагоричане.....	47	3578. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	54
3566. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси КО Тркање, општина Кочани.....	47	3579. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	55
		3580. Спогодба за утврдување на најниската плата за вработените од тутунското стопанство.....	55
		3581. Колективен договор за вработените од тутунското стопанство (прелистен текст).....	55
		3582. Колективен договор за изменување и дополнување на колективниот договор за вработените од тутунското стопанство.....	74
		3583. Општ колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството(прелистен текст).....	76
		3584. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јуни 2014 година.....	84
		Огласен дел.....	1-44

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3538.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за семејството, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2014 година.

Бр. 07-3045/1
30 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО

Член 1

Во Законот за семејството ("Службен весник на Република Македонија" број 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12 и 38/14), во членот 103 ставови 3 и 4 зборовите: "една година" се заменуваат со зборовите: "девет месеци".

По ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои гласат:

„По истекот на рокот утврден во ставот 4 на овој член и преземените активности утврдени во ставот 5 на овој член, центарот за социјална работа во рок од пет дена по истекот на рокот од девет месеци од сместувањето на детето во институција или друго семејство, е должен писмено да го повика родителот и да му укаже во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето да ја преземе грижата за детето или да даде согласност за негово посвојување. Доколку родителот во тој рок не ја преземе грижата за детето, не дојде на закажаниот термин, а не го оправда своето недоаѓање и не даде писмена согласност за посвојување на малолетното дете, ќе се смета дека родителот се согласил детето да биде дадено на посвојување.

За преземените активности од ставот 6 на овој член, центарот за социјална работа составува записник.“

Ставовите 6 и 7 стануваат ставови 8 и 9.

Член 2

По членот 103 се додава нов член 103-а, кој гласи:

“Член 103-а

Центарот за социјална работа за секое дете кое ќе го смести во институција или друго семејство во рок од пет дена од сместувањето на детето писмено ја известува Јавната установа - Завод за социјални дејности Скопје.

По истекот на рокот од членот 103 став 6 од овој закон, Јавната установа - Завод за социјални дејности Скопје врши надзор над стручната работа на центарот за социјална работа. Доколку при надзорот од ставот 2 на овој член се утврдат неправилности во работењето

на центарот за социјална работа, за тоа ги известува инспекторите и другите државни службеници во Министерството за труд и социјална политика, овластени за спроведување на инспекцискиот надзор, кои во рок од пет дена вршат инспекциски надзор.“

Член 3

Во членот 104 по ставот 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои гласат:

“Центарот за социјална работа два месеца пред истекот на важноста на документите од ставот 3 на овој член е должен писмено да го извести можниот посвоител за датумот на престанок на важноста на документите за посвојување и за обврската до кој датум да ги обнови документите.

Центарот за социјална работа поднесува предлог за бришење од регистарот на можни посвоители, доколку можниот посвоител не ги достави обновените документи за посвојување во рокот определен од центарот за социјална работа.

Лицето кое е избришано од регистарот на можни посвоители заради необновување на документите за посвојување, може повторно да поднесе барање до Комисијата.“

Ставот 4 станува став 7.

Член 4

Во членот 104-г бројот “15“ се заменува со бројот “10“.

Член 5

Во членот 104-д став 1 зборовите: “но не повеќе од 60 дена“ се бришат.

Член 6

Во членот 104-ѓ став 3 бројот “15“ се заменува со бројот “10“.

Во ставот 4 бројот “30“ се заменува со бројот “15“.

Член 7

Во членот 104-з по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„Центарот за социјална работа по извршениот упис на посвоителите во регистарот на можни посвоители ги следи можните посвоители и еднаш годишно до Комисијата доставува наод и мислење на стручен тим и поединечни наоди и мислења на стручните работници за подобноста на посвоителите и мотивите за посвојувањето.

Наодот и мислењето на стручниот тим и поединечните наоди и мислења на стручните работници за подобноста на посвоителите и мотивите за посвојувањето, центарот за социјална работа ги доставува до Комисијата во рок од десет дена по истекот на рокот од ставот 3 на овој член.“

Ставот 3 станува став 5.

Во ставот 4 кој станува став 6 зборовите: “став 3“ се заменуваат со зборовите: “став 5“.

Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 7 и 8.

Член 8

Во членот 104-ј ставот 2 се менува и гласи:

“Комисијата доколку од увидот во списите оцени дека предлогот на центарот за социјална работа не е во интерес на детето, предметот може да го врати за дополнување на постапката или предлогот може да го одбие и во рок од 30 дена да направи нов избор на посвоители.“

Член 9

Во членот 106-а по зборот „карта“ се додаваат зборовите: “или патна исправа“.

Член 10

Во членот 107 ставови 1 и 2 зборовите: “шест недели” се заменуваат со зборовите: “три месеци”.

Член 11

Во членот 279-з ставови 4, 5 и 6 по бројот „91“ се става запирка и се додаваат зборовите: „103 ставови 5 и 6, 103-а“.

Член 12

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за семејството.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR FAMILJE****Neni 1**

Në Ligjin për familje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12 dhe 38/14), në nenin 103 paragrafët 3 dhe 4 fjalët: "një vit" zëvendësohen me fjalët: "nëntë muaj".

Pas paragrafit 5 shtohen dy paragrafë të rinj 6 dhe 7, si vijojnë:

"Pas përfundimit të afatit të përcaktuar në paragrafin 4 të këtij neni dhe aktiviteteve të ndërmarra të përcaktuara në paragrafin 5 të këtij neni, qendra për punë sociale në afat prej pesë ditësh pas kalimit të afatit prej nëntë muajsh nga vendosja e fëmijës në institucion ose familje tjetër, obligohet me shkrim ta ftojë prindin dhe t'i sugjerojë që në afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit ta ndërmarrë përkujdesjen për fëmijën ose të japë pëlqim për adoptimin e tij. Nëse prindi në këtë afat nuk e ndërmerr kujdesin për fëmijën, nuk vjen në terminin e caktuar, ndërsa nuk e arsyeton mosardhjen e vet dhe nuk jep pëlqim me shkrim për adoptim të fëmijës së mitur, do të konsiderohet se prindi është pajtuar që fëmija të jepet në adoptim.

Për aktivitetet e ndërmarra nga paragrafi 6 i këtij neni, qendra për punë sociale përpilon procesverbal".

Paragrafët 6 dhe 7 bëhen paragrafë 8 dhe 9.

Neni 2

Pas nenit 103 shtohet neni i ri 103-a, si vijon:

"Neni 103-a

Qendra për Punë Sociale për çdo fëmijë të cilin do ta vendosë në institucion ose familje tjetër, në afat prej pesë ditësh nga vendosja e fëmijës me shkrim e njofton Institucionin Publik - Entin për Veprimtari Sociale Shkup.

Pas kalimit të afatit nga neni 103 paragrafi 6 të këtij ligji, Institucioni Publik - Enti për Veprimtari Sociale Shkup kryen mbikëqyrje mbi punën profesionale të qendrës për punë sociale. Nëse gjatë mbikëqyrjes nga paragrafi 2 i këtij neni konstatohen parregullsi në punën e qendrës për punë sociale, për këtë i njofton inspektorët dhe nëpunësit tjerë shtetërorë në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale të autorizuar për zbatimin e mbikëqyrjes inspektuese, të cilët në afat prej pesë ditësh kryejnë mbikëqyrje inspektuese."

Neni 3

Në nenin 104 pas paragrafit 3 shtohen tre paragrafë të rinj 4, 5 dhe 6 si vijojnë:

"Qendra për punë sociale dy muaj para skadimit të vlefshmërisë së dokumenteve nga paragrafi 3 i këtij neni, obligohet që me shkrim ta njoftojë adoptuesin e mundshëm për datën e pushimit të vlefshmërisë së dokumenteve për adoptim dhe për obligimin deri në cilën datë t'i përtërijë dokumentet.

Qendra për punë sociale parashtron propozim për shlyerje nga regjistri i adoptuesve të mundshëm, nëse adoptuesi i mundshëm nuk i dorëzon dokumentet e përtëritura për adoptim në afatin e përcaktuar nga qendra për punë sociale.

Presoni i cili është shlyer nga regjistri i adoptuesve të mundshëm për shkak të mospërtëritjes së dokumenteve për adoptim, mund të parashtrojë përsëri kërkesë të Komisioni".

Paragrafi 4 bëhet paragraf 7.

Neni 4

Në nenin 104-g numri "15" zëvendësohet me numrin "10".

Neni 5

Në nenin 104-d paragrafi 1 fjalët: "por jo më shumë se 60 ditë" shlyhen.

Neni 6

Në nenin 104-gj paragrafi 3 numri "15" zëvendësohet me numrin "10".

Në paragrafin 4 numri "30" zëvendësohet me numrin "15".

Neni 7

Në nenin 104-z pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4, si vijojnë:

"Qendra për punë sociale pas regjistrimit të kryer të adoptuesve në regjistrin e adoptuesve të mundshëm, i përcjell adoptuesit e mundshëm dhe një herë në vit të Komisioni dorëzon konstatim dhe mendim të ekipit profesional dhe konstatime dhe mendime individuale të punëtorëve profesionalë për përshtatshmërinë e adoptuesve dhe motivet për adoptim.

Konstatimin dhe mendimin e ekipit profesional dhe konstatimet dhe mendimet individuale të punëtorëve profesionalë për përshtatshmërinë e adoptuesve dhe motivet për adoptim, qendra për punë sociale i dorëzon të Komisioni në afat prej dhjetë ditësh pas përfundimit të afatit nga paragrafi 3 i këtij neni".

Paragrafi 3 bëhet paragraf 5.

Në paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 6 fjalët: "paragrafi 3" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi 5".

Paragrafët 5 dhe 6 bëhen paragrafë 7 dhe 8.

Neni 8

Në nenin 104-j paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Komisioni nëse nga konstatimi në shkresa vlerëson se propozimi i qendrës për punë sociale nuk është në interes të fëmijës, lëndën mund ta kthejë për plotësim të procedurës ose propozimin mund ta refuzojë dhe në afat prej 30 ditësh të kryejë përzgjedhje të re të adoptuesve."

Neni 9

Në nenin 106-a pas fjalës "letërnjoftimit" shtohen fjalët: "ose dokumentit të udhëtimit".

Neni 10

Në nenin 107 paragrafët 1 dhe 2 fjalët: "gjashtë javë" zëvendësohen me fjalët: "tre muaj".

Neni 11

Në nenin 279-z paragrafët 4, 5 dhe 6 pas numrit "91" vihet presje dhe shtohen fjalët: "103 paragrafët 5 dhe 6, 103-a".

Neni 12

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për familje.

Neni 13

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3539.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНОШАЛТЕРСКИОТ СИСТЕМ И ВОДЕЊЕ НА ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2014 година.

Бр. 07-3046/1
30 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНОШАЛТЕРСКИОТ СИСТЕМ И ВОДЕЊЕ НА ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

Член 1

Во Законот за едношалтерскиот систем и водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2005, 13/2007, 150/2007, 140/2008, 17/11, 53/11 и 70/13) во член 21 во ставот 4 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „како и секоја промена на адресата на електронското сандаче.“

Член 2

По членот 23-а се додава нов наслов и нов член 23-б, кои гласат:

„Изјава за точноста и вистинитоста на податоците искажани во годишната сметка и финансиските извештаи

Член 23-б

(1) Во прилог на секоја годишна сметка и финансиските извештаи доставени во хартиена форма се доставува Изјава потпишана од застапникот по закон, дадена под морална, материјална и кривична одговорност за точноста и вистинитоста на податоците искажани во годишната сметка и финансиските извештаи, а кога годишната сметка и финансиските извештаи се поднесуваат во електронска форма, изјавата која е нивен составен дел се потпишува со електронски потпис.“.

Член 3

Во членот 66-а став (1) зборовите: „членот 20“ се заменуваат со зборовите: „членот 21“.

Член 4

За пријавите за упис поднесени од денот на влегувањето во сила на овој закон до 31 декември 2014 година, уписот на адресата на електронското сандаче за прием на писмена ќе се врши без надоместок, освен за пријавата за упис на промена на адреса на електронско сандаче за прием на писмена.

Член 5

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за едношалтерскиот систем и водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SISTEM NJËSPORTELE DHE MBAYTJE TË REGJISTRIT TREGTAR DHE REGJISTRIT TË PERSONAVE TJERË JURIDIKË

Neni 1

Në Ligjin për sistem njësportel dhe mbajtje të regjistrit tregtar dhe regjistrit të personave tjerë juridikë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 84/2005, 13/2007, 150/2007, 140/2008, 17/11, 53/211 dhe 70/13) në nenin 21 paragrafi 4 pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "si dhe çdo ndryshim në adresë të kutisë elektronike."

Neni 2

Pas nenit 23-a shtohet titulli i ri dhe neni i ri 23-b, si vijon:

"Deklarata për saktësinë dhe vërtetësinë e të dhënave të paraqitura në llogarinë vjetore dhe raportet financiare

Neni 23-b

(1) Në shtojcë të secilës llogari vjetore dhe raporteve financiare të dorëzuara në formë të letrës dorëzohet Deklaratë e nënshkruar nga përfaqësuesi me ligj, të dhënë nën përgjegjësinë penale, materiale dhe morale për saktësinë dhe vërtetësinë e të dhënave të paraqitura në llogarinë vjetore dhe raportet financiare, e kur llogaria vjetore dhe raportet financiare parashtrihen në formë elektronike, deklarata që është pjesë përbërëse e tyre nënshkruhet me nënshkrim elektronik."

Neni 3

Në nenin 66-a paragrafi (1) fjalët: "neni 20" zëvendësohen me fjalët: "neni 21".

Neni 4

Për fletëparaqitjet për regjistrim të parashtruara nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 31 dhjetor 2014, regjistrimi në adresën e kutisë elektronike për pranim të shkresave do të bëhet pa kompensim, përveç për fletëparaqitjen për regjistrim të ndryshimit të adresës së kutisë elektronike për pranim me shkrim.

Neni 5

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për sistem njësportel dhe mbajtje të regjistrit tregtar dhe regjistrit të personave tjerë juridikë.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3540.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2014 година.

Бр. 07-3047/1
30 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

Член 1

Во Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ број 31/2001, 42/2003, 40/2004, 70/2006, 126/2006, 88/2008, 133/2009, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13, 188/13), во членот 3 став 2 алинеја 2 точката и записката на крајот на реченицата се заменуваат со сврзникот „и“.

Во алинејата 3 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка.

Алинејата 4 се брише.

Член 2

Во членот 3-а ставот 5 се менува и гласи:

„Даночниот обврзник е должен да го замени крипто медиумот кој е составен дел на крипто модулот на секои три години и заменетиот крипто медиум да го чува најмалку пет години во објектот.“

Ставот 6 се менува и гласи:

„По исклучок од ставот 5 на овој член, крипто медиумот од резервниот фискален систем на опрема се заменува по потреба при негово нефункционирање.“

Член 3

По членот 3-а се додава нов член 3-б, кој гласи:

“Член 3-б

Даночниот обврзник е должен преку мрежата на мобилните оператори да обезбеди постојана комуникација со серверот на Управата за јавни приходи.“

Член 4

Во членот 5 став 1 пред точката 1 се додаваат две нови точки 1 и 2, кои гласат:

„1) текст „ФИСКАЛНА СМЕТКА“;

2) реден број на фискалната сметка во тековниот ден;“

Точките 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 стануваат точки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19.

Во точката 18 која станува точка 20 по зборот „сметка“ сврзникот „и“ се заменува со точка и записка.

Точката 19 која станува точка 21 се менува и гласи: „21) фискално лого, регистарски број на фискален апарат и регистарски број на фискална меморија и“.

Точката 20 станува точка 22.

Член 5

Во членот 5-а ставот 3 се менува и гласи:

„Фискалното лого, регистарскиот број на фискалниот апарат и регистарскиот број на фискалната меморија можат да се наоѓаат и во три последователни различни линии.“

Член 6

Во членот 9-а став 1 зборовите: „фискалните апарати“ се заменуваат со зборовите: „фискалните системи на опрема“, а зборовите: „фискален систем на опрема“ се заменуваат со зборовите: „фискална апаратура и/или интегриран автоматски систем за управување“.

Член 7

Во членот 13 став 1 зборовите: „5.000 евра во денарска противвредност во рамките на тримесечниот период“ се заменуваат со зборовите: „1.000.000 денари во претходната година“, а зборовите: „закупи и“ се бришат.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Даночниот обврзник кој во деловниот објект има воведено во употреба два или повеќе фискални системи на опрема, не е должен да регистрира резервен фискален систем на опрема за тој деловен објект.“

Ставот 2 станува став 3.

Член 8

Во членот 14 ставот 2 се менува и гласи:

„Даночниот обврзник - корисник на фискален систем на опрема е должен да го сервисира фискалниот систем на опрема кај овластен сервисен центар на производителот на фискална апаратура, односно на интегриран автоматски систем на управување од кого истиот е набавен.“

По членот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„Производителот на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување пред продажбата на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување е должен да го запознае корисникот на фискален систем на опрема со функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема и да обезбеди упатство и обука за употреба на фискален систем на опрема.“

Производителот на фискален систем на опрема е должен, без надоместок, на корисникот на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, да му обезбеди навремено сервисирање во гарантниот рок.“

Член 9

Членот 15 се менува и гласи:

„Правните лица коишто се заинтересирани за вршење на производство и продажба на фискален систем на опрема треба да поднесат барање до Управата за јавни

приходи за добивање на дозвола за одобрување на производство и продажба на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување.

Министерот за финансии на предлог на Управата за јавни приходи издава дозвола за одобрување на производство и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, со важност од шест години.

Два месеца пред истекот на рокот на важност на дозволата од ставот 1 на овој член производителот на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување може да побара од Министерството за финансии продолжување на рокот на важност на дозволата за четири години.

Производителот на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување е должен редовно да обезбедува резервни делови, техничка помош, сервисирање и превентивна проверка на фискалната апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување десет години од денот на истекот на рокот на важност на дозволата на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување.

Министерот за финансии го пропишува начинот за одобрување и продолжување на дозволата на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување.“

Член 10

Во членот 16 alineја 1 зборовите: „во висина од 500.000 американски долари“ се бришат.

Алинејата 4 се менува и гласи:

„- најмалку една проверка годишно на продадената фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување како превентивна проверка без надоместок и“.

Во алинејата 5 по зборот „место“ се додаваат зборовите: „или во сервисниот центар“, а точката и запирката се заменуваат со точка.

Алинејата 6 се брише.

Член 11

По членот 16 се додаваат два нови члена 16-а и 16-б, кои гласат:

„Член 16-а

Банкарската гаранција од членот 16 алинеја 1 од овој закон, производителот на фискален систем на опрема е должен да ја обезбеди за целиот период на важност на одобрувањата за производството и користењето на соодветни модели на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, како и за период од десет години по денот на истекот на рокот на важност на важечкото одобрување на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување.

Износот на банкарската гаранција се менува во зависност од бројот на продадени фискални апаратури, односно интегрирани автоматски системи на управување со кои производителот учествува на пазарот.

Пред издавањето на првата дозвола за одобрување на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, производителот е должен да обезбеди банкарска гаранција со важност од две години од денот на добивањето на одобрувањето на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура во висина од 300.000 евра.

По истекот на рокот на важност на банкарската гаранција од ставот 3 на овој член производителот на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување е должен на секои две години да обезбеди нова банкарска гаранција со важност од две години.

Вредноста на банкарската гаранција од ставот 4 на овој член која се обезбедува по истекот на првите две години од денот на добивањето на одобрувањето на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура и секоја наредна банкарска гаранција по истекот на претходната, се утврдува во зависност од бројот на фискални апаратури, односно интегрирани автоматски системи на управување со кои производителот на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување учествува на пазарот, и тоа:

- 100.000 евра за продадени до 10.000 фискални системи на опрема,
- 200.000 евра за продадени од 10.001 до 20.000 фискални системи на опрема,
- 300.000 евра за продадени од 20.001 до 30.000 фискални системи на опрема,
- 400.000 евра за продадени од 30.001 до 40.000 фискални системи на опрема,
- 500.000 евра за продадени од 40.0001 до 50.000 фискални системи на опрема и
- 600.000 евра за продадени над 50.000 фискални системи на опрема.

Производителот на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување е должен да ја приложи банкарската гаранција од ставот 5 на овој член до Министерството за финансии најмалку 30 дена пред истекот на важноста на претходно приложената гаранција.

Доколку поради делумно активирање на банкарската гаранција, нејзиниот износ се намали под износот утврден во согласност со овој член, производителот е должен да го дополни износот на банкарската гаранција до полниот износ утврден во согласност со ставовите 3 и 5 на овој член во рок од 30 дена од денот на делумното активирање на банкарската гаранција.

Член 16-б

Доколку производителот на одобриот модел на фискална апаратура не се придржува кон условите утврдени во членовите 16 и 16-а од овој закон, Министерството за финансии ќе ја активира банкарската гаранција целосно или делумно со цел надоместување на материјалната штета предизвикана од повреда на членовите 16 и 16-а од овој закон.“

Член 12

Членот 17 се менува и гласи:

„Доколку производителот на одобриот модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување не се придржува кон условите утврдени во членовите 16 и 16-а од овој закон, министерот за финансии ќе ја одземе издадената дозвола за одобрување на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување.

Министерот за финансии го пропишува начинот на одземање на дозволата за одобрување на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување.“

Член 13

Членот 18 се брише.

Член 14

Во членот 19 зборот „користење“ се заменува со зборовите : „производство и продажба“.

Член 15

Членот 19-а се менува и гласи:

„Контролата и проверката на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема ги вршат независни акредитирани правни лица овластени од министерот за финансии, кои ги исполнуваат условите од ставот 3 на овој член.

Овластувањето од ставот 1 на овој член се издава на правно лице за период од пет години.

Овластувањето од ставот 1 на овој член може да се издаде на правно лице кои ги исполнува следниве услови:

- да е регистрирано за вршење на дејноста во Централниот регистар на Република Македонија,
- да не е во постапка на стечај или ликвидација,
- да нема неплатени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- во моментот на поднесување на барањето за добивање овластување за вршење на контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност; споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство; споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност, додека траат последиците од прекршочната санкција и споредната казна,
- да е акредитирано за контрола на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема од страна на Институтот за акредитација на Република Македонија, согласно барањата за акредитација на контролни тела,
- да располага со соодветни простории за работа,
- да има вработено најмалку три лица со високо образование од областа на електроника и информатика, кои имаат најмалку пет години работно искуство во областа,
- да располага со опрема за испитување на степен на заштита, испитување на удари и потискување, испитување на температурните и атмосферските влијанија, испитување на запаливост, испитување на напојувањето и протокот на струја, испитувањето на влијание од електромагнетни полиња и друго,
- да има план и начин на вршење на проверката и контролата на системот на фискалната апаратура како и обемот на истата и
- да не врши советодавна активност за субјектите над кои врши контрола.“

Член 16

По членот 19-а се додаваат два нови члена 19-б и 19-в, кои гласат:

„Член 19-б

За издавање на овластување на независни акредитирани правни лица за вршење на контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема, заинтересираните субјекти доставуваат барање за добивање овластување за вршење на контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема до Министерството за финансии со докази за ис-

полнетост на условите од членот 19-а од овој закон, како и увид во својата организациска структура и ценовник по кој ќе ги наплатуваат услугите.

Барањето од ставот 1 на овој член го разгледува Комисија формирана од министерот за финансии за проверка на поднесена документација од правни лица кои поднеле барање за добивање овластување за вршење на контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема (во натамошниот текст: Комисијата). Комисијата е составена од пет членови од кои претседател на комисијата и еден член кои ги номинира Министерството за финансии, двајца членови кои ги номинира Управата за јавни приходи и еден член кој го номинира Министерството за информатичко општество и администрација и нивни заменици кои ги номинираат соодветните институции.

На предлог на Комисијата, министерот за финансии издава решение за издавање на овластување за контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема на правното лице за кое ќе се утврди дека ги исполнува условите од членот 19-а од овој закон.

Министерот за финансии ја пропишува формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член и потребната документација за исполнување на условите утврдени во членот 19-а од овој закон и ставот 1 на овој член.

Член 19-в

Правното лице овластено за контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема е должно да ги исполнува условите утврдени во согласност со членот 19-а од овој закон во текот на целиот период на важност на овластувањето.

Правното лице овластено за контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема е должно да не наплаќа цени повисоки од цените за услугите доставени во прилог на барањето за добивање овластување за вршење на контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема согласно со членот 19-б став 1 од овој закон.

Доколку од страна на Управата за јавни приходи ќе биде утврдено постапување спротивно на ставовите 1 и 2 на овој член, за констатираната неправилност се известува Министерството за финансии, кое донесува решение за одземање на овластувањето за контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема од правното лице.

Против решението од ставот 3 на овој член правното лице може да поведе управен спор.“

Член 17

Во членот 21 став 1 точка 4, зборот „модулот“ се заменува со зборот „медиумот“ и бројот „4“ се заменува со бројот „5“.

По точката 6 се додава нова точка 7, која гласи:

„7) преку мрежата на мобилните оператори не обезбеди постојана комуникација со серверот на Управата за јавни приходи (член 3-б).“

Член 18

По членот 21-в се додава нов член 21-г, кој гласи:

„Член 21-г

Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на производителот на фискален систем на опрема за сторен прекршок, ако:

1) не обезбеди банкарска гаранција во роковите наведени во членот 16-а од овој закон;

2) не обезбеди редовно резервни делови, техничка помош и сервисирање;

3) не обезбеди три сервисни центри во Република Македонија, како и сервисен центар во регионална дирекција од корисникот на апаратурата на самото место или во сервисниот центар (член 16 алинеја 4).

4) не изврши поправка или замена на фискалната апаратура во текот на 72 часа од барањето за интервенција од корисникот на апаратурата на самото место или во сервисниот центар (член 16 алинеја 4).

Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член.“

Член 19

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ број 79/13), во членот 23 алинеја 1 датата „31 јули 2014 година“ се заменуваат со датата „31 октомври 2014 година“.

Во алинејата 2 датата „31 октомври 2014“ се заменуваат со датата „31 јануари 2015 година“.

Член 20

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ број 79/13), членот 24 се брише.

Член 21

Подзаконските прописи утврдени со овој закон, ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 22

Производителите на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување кои се стекнале со дозволи за одобрување на производство и користење на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување треба да го усогласат своето работење со одредбите од овој закон во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Доколку имателите на дозвола не го усогласат своето работење до истекот на рокот од ставот 1 на овој член, дозволата ќе се одземе.

Член 23

Правните лица кои се стекнале со овластување за вршење на контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема се должни да го усогласат своето работење со одредбите од овој закон во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Доколку имателите на овластување не го усогласат своето работење до истекот на рокот од ставот 1 на овој член, овластувањето ќе се одземе.

Член 24

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за регистрирање на готовински плаќања.

Член 25

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR REGJISTRIM TË PAGESAVE ME PARA NË DORË

Neni 1

Në Ligjin për regjistrim të pagesave me para në dorë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 31/2001, 42/2003, 40/2004, 70/2006, 126/2006, 88/2008, 133/2009, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13, 188/13), në nenin 3 paragrafi 2 alinea 2 pikëpresja në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe".

Në alinenë 3 lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me pikë.

Alineja 4 shlyhet.

Neni 2

Në nenin 3-a paragrafi 5 ndryshohet si vijon:

"Detyrësi tatimor obligohet që ta ndërrojë krypto mediumin që është pjesë përbërëse e krypto modulit në çdo tre vite dhe krypto mediumin e ndërruar ta ruajë së paku pesë vite në objekt."

Paragrafi 6 ndryshohet si vijon:

"Me përjashtim nga paragrafi 5 i këtij neni, krypto mediumi nga sistemi fiskal rezerv i pajisjes ndërrohet sipas nevojës gjatë mosfunksionimit të tij."

Neni 3

Pas nenit 3-a shtohet nen i ri 3-b, si vijon:

"Neni 3-b

Obliguesi tatimor detyrohet që përmes rrjetit të operatorëve mobilë të sigurojë komunikim të përhershëm me serverin e Drejtorisë së të Hyrave Publike."

Neni 4

Në nenin 5 paragrafi 1 para pikës 1 shtohen dy pika të reja 1 dhe 2 si vijojnë:

"1) tekst "LLOGARIA FISKALE";

2) numrin rendor i llogarisë fiskale në ditën vijuese,".

Pikat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dhe 17 bëhen pikat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dhe 19.

Në pikën 18 e cila bëhet pika 20 pas fjalës "llogari" lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje.

Pika 19 e cila bëhet pika 21 ndryshohet si vijon:

"21) logo fiskale, numri i regjistrimit të aparatit fiskal dhe numri i regjistrimit të memories fiskale dhe".

Pika 20 bëhet pika 22.

Neni 5

Në nenin 5-a paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

"Logo fiskale, numri i regjistrimit të aparatit fiskal dhe numri i regjistrimit të memories fiskale mund të gjenden edhe tri linja të ndryshme të njëpasnjëshme."

Neni 6

Në nenin 9-a paragrafi 1 fjalët: "aparate fiskale" zëvendësohen me fjalët: "istemeve fiskale të pajisjes", kurse fjalët: "sistem fiskal i pajisjes" zëvendësohet me fjalët: "aparatura fiskale dhe/ose sistem automatik të integruar për menaxhim."

Neni 7

Në nenin 13 në paragrafin 1 fjalët: "5 000 euro në kundërvlerë me denarë në kuadër të periudhës tremujore" zëvendësohen me fjalët: "1 000 000 denarë në vitin paraprak", kurse fjalët: "merr me qira dhe" shlyhen.

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Obliguesi tatimor i cili në objektin afarist ka vendosur në përdorim dy ose më shumë të sisteme fiskale të pajisjes, nuk është i obliguar të regjistrojë sistem fiskal rezervë të pajisjes për atë objekt afarist."

Paragrafi 2 bëhet paragrafi 3.

Neni 8

Në nenin 14 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Obliguesi tatimor- shfrytëzues i sistemit fiskal të pajisjes, është i obliguar që ta servisojë sistemin fiskal të pajisjes të qendra e autorizuar e servisit të prodhuesit të aparaturës fiskale, respektivisht të sistemit automatik të integruar të menaxhimit nga i cili i njëjti është blerë."

Pas nenit 2 shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4, si vijojnë:

"Prodhuksi i aparaturës fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit para shitjes së aparaturës fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit, është i obliguar që ta njoftojë shfrytëzuesin e sistemit fiskal të pajisjes me funksionalitetin dhe karakteristikat teknike të sistemit fiskal të pajisjes dhe të sigurojë udhëzim dhe trajnim për përdorimin e sistemit fiskal të pajisjes.

Prodhuksi i sistemit fiskal të pajisjes është i obliguar që pa kompensim, shfrytëzuesit të aparaturës fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit t'i sigurojë servisim në kohë në afatin e garancisë."

Neni 9

Neni 15 ndryshohet si vijon:

"Personat juridikë të cilët janë të interesuar për kryerjen e prodhimit dhe shitjes së sistemit fiskal të pajisjes, duhet të dorëzojnë kërkesë te Drejtoria e të Hyrave Publike për marrje të Lejes për miratim të prodhimit dhe shitjes së modelit përkatës të aparaturës fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit.

Ministri i Financave me propozim të Drejtorisë së të Hyrave Publike lëshon Leje për miratim të prodhimit dhe shitjes së modelit përkatës të aparaturës fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit, me vlefshmëri prej gjashtë vitesh.

Dy muaj para kalimit të afatit për vlefshmëri të lejes nga paragrafi 1 të këtij neni, prodhuksi i aparaturës fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit, mund të kërkojë nga Ministria e Financave vazhdimin e afatit të vlefshmërisë së lejes për katër vite.

Prodhuksi i aparaturës fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit, është i obliguar që rregullisht të sigurojë pjesë rezerve, ndihmë teknike, servisim dhe kontroll preventiv të aparaturës fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit dhjetë vjet nga dita e kalimit të afatit të vlefshmërisë së lejes së prodhimit dhe shitjes të modelit përkatës të aparaturës fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit.

Ministri i Financave e përcakton mënyrën për miratimin dhe vazhdimin e lejes për prodhim dhe shitje të modelit përkatës të aparaturës fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit."

Neni 10

Në nenin 16 në alinenë 1 fjalët: "në lartësi prej 500 000 dollarësh amerikanë" shlyhen.

Alineja 4 ndryshohet si vijon:

"- së paku një kontroll në vit të aparaturës së shitur fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit si dhe kontroll preventiv pa kompensim dhe".

Në alinenë 5 pas fjalës "vendi" shtohen fjalët "ose në qendrën e servisit", kurse pikëpresja zëvendësohen me pikë.

Alineja 6 shlyhet.

Neni 11

Pas nenit 16 shtohen dy paragrafë të rinj 16-a dhe 16-b, si vijojnë:

"Neni 16-a

Shuma e garancisë bankare nga neni 16 alineja 1 e këtij ligji, prodhuksi i sistemit fiskal obligohet ta sigurojë për tërë periudhën e vlefshmërisë së lejimit të prodhimit dhe shfrytëzimit të modeleve përkatëse të aparaturës fiskale, përkatësisht sistemit të integruar automatik të menaxhimit, si dhe për periudhë prej dhjetë vitesh pas ditës së kalimit të afatit të vlefshmërisë të lejimit valid të prodhimit dhe shitjes të modelit përkatës të aparaturës fiskale, përkatësisht sistemit të integruar automatik të menaxhimit.

Shuma e garancisë bankare ndryshohet në varshmëri nga numri i aparateve fiskale të shitura, respektivisht sistemeve automatike të integruara të menaxhimit me të cilët prodhuksi merr pjesë në treg.

Para lëshimit të lejes së parë për miratim të prodhimit dhe shitjes së modelit përkatës të aparaturës fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit, prodhuksi është i obliguar të sigurojë garanci bankare me vlefshmëri prej dy vitesh nga dita e marrjes së lejes së prodhimit dhe shitjes së modelit përkatës të aparaturës fiskale në shumë prej 300 000 eurosh.

Pas kalimit të afatit të vlefshmërisë së garancisë bankare nga paragrafi 3 të këtij neni, prodhuksi i aparaturës fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit është i obliguar që në çdo dy vite të sigurojë garanci të re bankare me vlefshmëri prej dy vitesh.

Vlera e garancisë bankare nga paragrafi 4 të këtij neni që sigurohet pas kalimit të dy viteve të para nga dita e marrjes së lejes së prodhimit dhe shitjes së modelit përkatës të aparaturës fiskale dhe çdo garancie bankare të ardhshme pas kalimit të asaj paraprake, përcaktohet në varshmëri nga numri i aparateve fiskale, respektivisht sistemeve automatike të integruara të menaxhimit me të cilët prodhuksi i aparaturës fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit merr pjesë në treg si vijon:

- 100 000 euro për shitjen deri në 10 000 pajisje të sistemit fiskal,
- 200 000 euro për shitjen prej 10 001 deri në 20 000 pajisje të sistemit fiskal,
- 300 000 euro për shitjen prej 20 001 deri në 30 000 pajisje të sistemit fiskal,
- 400 000 euro për shitjen prej 30 001 deri në 40 000 pajisje të sistemit fiskal,
- 500 000 euro për shitjen prej 40 001 deri në 50 000 pajisje të sistemit fiskal dhe
- 600 000 euro për shitjen mbi 50 000 pajisje të sistemit fiskal.

Prodhuksi i aparaturës fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit është i obliguar të dorëzojë garanci bankare nga paragrafi 5 të këtij neni në Ministrinë e Financave së paku 30 ditë para kalimit të vlefshmërisë së garancisë së dorëzuar paraprake.

Nëse për shkak të aktivizimit të pjesërisht të garancisë bankare, shuma e saj zvogëlohet nën shumën e përcaktuar në pajtim me këtë nen, prodhuksi është i obliguar që ta plotësojë shumën e garancisë bankare deri në shumën e plotë të përcaktuar në pajtim me paragrafët 3 dhe 5 të këtij neni në afat prej 30 ditësh nga dita e aktivizimit të pjesërisht të garancisë bankare.

Neni 16-b

Nëse prodhuksi i modelit të lejuar të aparaturës fiskale nuk i përmbahet kushteve të përcaktuara në nenin 16 dhe 16-a të këtij ligji, Ministria e Financave do ta aktivizojë garancinë bankare tërësisht ose pjesërisht me qëllim të kompensimit të dëmit material të shkaktuar nga shkelja e neneve 16 dhe 16-a të këtij ligji."

Neni 12

Neni 17 ndryshohet si vijon:

"Nëse prodhuesi i modelit të lejuar të aparaturës fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit nuk i përmbahet kushteve të përcaktuara në nenet 16 dhe 16-a të këtij ligji, ministri i Financave do ta heqë lejen për lejimin e prodhimit dhe shitjes së modelit përkatës të aparatit fiskal, respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit.

Ministri i Financave e përcakton mënyrën për heqjen e lejes për lejimin e prodhimit dhe shitjes së modelit përkatës të aparaturës fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit."

Neni 13

Neni 18 shlyhet.

Neni 14

Në nenin 19 fjala "shfrytëzim" zëvendësohet me fjalët: "prodhim dhe shitje".

Neni 15

Nenin 19-a ndryshohet si vijon:

"Kontrolli dhe këqyrja e funksionalitetit dhe karakteristikave teknike të sistemit fiskal të pajisjes, i kryejnë personat juridikë të akredituar dhe të pavarur të autorizuar nga ministri i Financave, që i plotësojnë kushtet nga paragrafi 3 të këtij neni.

Autorizimi nga paragrafi 1 të këtij neni i lëshohet personit juridik për periudhë prej pesë vitesh.

Autorizimi nga paragrafi 1 i këtij neni, mund t'i lëshohet personit juridik i cili i plotëson kushtet në vijim:

- të jetë i regjistruar për kryerjen e veprimtarisë në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë,

- të mos jetë në procedurë të falimentit ose likuidimit,

- të mos ketë tatime, kontribute dhe të detyrime tjera publike të papaguara,

- në momentin e parashtrimit të kërkesës për marrjen e autorizimit për kryerjen e kontrollit dhe këqyrje të funksionalitetit dhe karakteristikave të sistemit fiskal të pajisjes, të mos i shqiptohet sanksion kundërvajtës ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, respektivisht ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë së veçantë; dënim dytësor ndalim për pjesëmarrje në procedura për thirrje publike, ndarje të marrëveshjeve për furnizim publik dhe marrëveshjeve për partneritet publik privat; dënim dytësor ndalim i përkohshëm apo i përhershëm për kryerjen e veprimtarisë së veçantë, derisa zgjasin pasojat nga sanksioni kundërvajtës dhe dënimi dytësor,

- të jetë i akredituar për kontroll të funksionalitetit dhe karakteristikave teknike të sistemit fiskal të pajisjes nga Instituti për akreditim i Republikës së Maqedonisë, në pajtim me kërkesat për akreditim të trupave kontrollues,

- të disponojë me hapësira përkatëse për punë,

- të ketë të punësuar së paku tre persona me arsim të lartë nga sfera e elektronikës dhe informatikës, të cilët kanë së paku pesë vjet përvojë pune në sferë,

- të disponojë me pajisje për analizë të shkallës së mbrojtjes, analizë të goditjes dhe shtypjes, analizë të ndikimeve të temperaturës dhe atmosferike, analizë të ndezjes, analizë të mbushjes dhe përcjelljes së rrymës, analizë të ndikimeve nga fushat elektromagnetike etj.,

- të ketë plan dhe mënyrë të kryerjes së kontrollit dhe këqyrjes së sistemit të aparaturës fiskale si dhe vëllimit të të njëjtës dhe

- të mos kryejë aktivitete këshillëdhënëse për subjektet të të cilët kryen kontroll."

Neni 16

Pas nenit 19-a shtohen dy paragrafë të rinj 19-b dhe 19-v si vijojnë:

"Neni 19-b

Për lëshimin e autorizimit personave juridikë të pavarur të akredituar për kryerjen e kontrollit dhe këqyrjes së funksionalitetit dhe karakteristikave teknike të sistemit fiskal të pajisjes, subjektet e interesuara dorëzojnë kërkesë për marrjen e autorizimit për kryerje të kontrollit dhe këqyrjes së funksionalitetit dhe karakteristikave teknike të sistemit të pajisjes në Ministrinë e Financave me dëshmi për plotësimin e kushteve nga neni 19-a të këtij ligji, si dhe shikim në strukturën organizative dhe listës së çmimeve sipas së cilës do t'i arkëtojnë shërbimet.

Kërkesën nga paragrafi 1 të këtij neni e shqyrton Komisioni i formuar nga ministri i Financave për kontroll të dokumentacionit të parashtruar nga persona juridikë të cilët kanë parashtruar kërkesa për marrjen e autorizimit për kryerjen e kontrollit dhe këqyrjes së funksionalitetit dhe karakteristikave teknike të sistemit fiskal të pajisjes (në tekstin e më poshtëm: Komisioni). Komisioni është i përbërë nga pesë anëtarë nga të cilët kryetari i komisioni dhe një anëtar që e emëron Ministria e Financave, dy anëtarë të cilët i emëron Drejtoria e të Hyrave Publike dhe një anëtar që e emëron Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratë dhe zëvendësit e tyre të cilët i emërojnë institucionet përkatëse.

Me propozim të Komisionit, ministri i Financave i lëshon aktvendim për lëshimin e autorizimit për kontroll dhe këqyrje të funksionalitetit dhe karakteristikave teknike të sistemit fiskal të pajisjes personit juridik për të cilin do të konstatohet se i plotëson kushtet nga neni 19-a të këtij ligji.

Ministri i Financave i përcakton formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi 1 të këtij neni dhe dokumentacionin e nevojshëm për plotësimin e kushteve të përcaktuara në nenin 19-a të këtij ligji dhe paragrafi 1 të këtij neni.

Neni 19-v

Personi juridik i autorizuar për kontroll dhe këqyrje të funksionalitetit dhe karakteristikave teknike të sistemit fiskal të pajisjes, është i obliguar t'i plotësojë kushtet e përcaktuara në pajtim me nenin 19-a të këtij ligji gjatë tërë periudhës së vlefshmërisë së autorizimit.

Personi juridik përgjegjës për kontroll dhe këqyrje të funksionalitetit dhe karakteristikave teknike të sistemit fiskal të pajisjes, është i obliguar të mos arkëtojë çmime më të larta nga çmimet për shërbimet të dorëzuara në shtesë të kërkesës për marrjen e autorizimit për kryerjen e kontrollit dhe këqyrjes së funksionalitetit dhe karakteristikave teknike të sistemit fiskal të pajisjes në pajtim me nenin 19-b paragrafi 1 të këtij ligji.

Nëse nga Drejtoria e të Hyrave Publike konstatohet veprim në kundërshtim me paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, për parregullsi të konstatuara njoftohet Ministria e Financave, e cila merr vendim për heqjen e autorizimit për kontroll dhe këqyrje të funksionalitetit dhe karakteristikave teknike të pajisjes së sistemit fiskal nga personi juridik.

Kundër aktvendimit nga paragrafi 3 të këtij neni, personi juridik mund të ngritë kontest administrativ."

Neni 17

Në nenin 21 paragrafi 1 pika 4 fjala "modul" zëvendësohet me fjalën "medium" dhe numri "4" zëvendësohet me numrin "5".

Pas pikës 6 shtohet pikë e re 7 si vijon:

"7) përmes rrjetit të operatorëve mobilë nuk siguron komunikim të përhershëm me serverin e Drejtorisë së të Hyrave Publike (neni 3-b)."

Neni 18

Pas nenit 21-v shtohet nen i ri 21-g si vijon:

"Neni 21-g

Gjobje në shumë prej 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet prodhuesit të sistemit fiskal të pajisjes për kundërvajtje të kryer nëse:

1) nuk siguron garanci bankare në afatet e theksuara në neni 16-a të këtij ligji;

2) nuk siguron rregullisht pjesë rezerve, ndihmë teknike dhe servisim;

3) nuk siguron tri qendra servisi në Republikën e Maqedonisë, si dhe qendër servisi në drejtorinë rajonale, në rajonin e secilës janë shitur mbi 1 000 sisteme fiskale të pajisjes dhe

4) nuk kryen riparim ose shkëmbim të aparaturës fiskale gjatë 72 orëve nga kërkesa për intervenim nga shfrytëzuesit e aparaturës në vendin e ngjarjes ose qendrën e servisit (neni 16 alineja 4).

Gjobje në shumë prej 1 500 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi 1 të këtij neni."

Neni 19

Në Ligjin për ndryshim dhe plotësim të ligjit për regjistrim të pagesave me para në dorë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 79/13), në nenin 23 alineja data "31 korrik 2014" zëvendësohen me datën "31 tetor 2014".

Në alinenë 2 data "31 tetor 2014" zëvendësohen me datën "31 janar 2015".

Neni 20

Në Ligjin për ndryshim dhe plotësim të ligjit për regjistrim të pagesave me para në dorë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 79/13), neni 24 shlyhet.

Neni 21

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj, do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 22

Prodhuesit e aparaturës fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit të cilët kanë marrë leje për lejin e prodhimit dhe shfrytëzimin e modelit përkatës të aparaturës fiskale, respektivisht sistemit automatik të integruar të menaxhimit, duhet ta harmonizojnë punën e tyre me dispozitat e këtij ligji në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Nëse poseduesit të lejes nuk e harmonizojnë punën e tyre deri në kalimin a afatit nga paragrafi 1 të këtij neni, leja do të hiqet.

Neni 23

Personat juridikë të cilët kanë marrë autorizim për kryerjen e kontrollit dhe këqyrjes së funksionalitetit dhe karakteristikave teknike të sistemit fiskal të pajisjes, janë të obliguar që ta harmonizojnë punën e tyre me dispozitat e këtij ligji në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Nëse poseduesit e autorizimit nuk e harmonizojnë punën e tyre deri në kalimin a afatit nga paragrafi 1 të këtij neni, leja do të hiqet.

Neni 24

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për regjistrim të pagesave me para në dorë.

Neni 25

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë."

3541.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2014 година.

Бр. 07-3048/1
30 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), во членот 26 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Регистарот од ставот (1) на овој член се води задолжително и во електронска форма.“

Ставот (2) станува став (3).

Во ставот (3) кој станува став (4) по зборовите: „формата и содржината“ се става записка и се додаваат зборовите: „како и начинот на водење“.

Член 2

По членот 28 се додава нов член 28-а, кој гласи:

„Член -28 -а

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице, односно службеното лице во единиците на локалната самоуправа и органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот, доколку во рокот утврден во членот 4 од овој закон не воспостават електронско водење на Регистарот за поднесените барања за утврдување на правен статус.“

Член 3

Во членот 29 по зборовите: „членот 28“ се додаваат зборовите: „и членот 28-а“.

Член 4

Единиците на локалната самоуправа и органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот се должни во рок од 60 дена од влегувањето во сила на овој закон да го воспостават Регистарот од членот 26 од овој закон во електронска форма.

Член 5

Прописот од членот 26 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13 и 44/14), кој се менува со членот 1 од овој закон, а со кој ќе се пропише и начинот на водење на Регистарот за поднесените барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти, ќе се донесе во рок од десет дена од влегувањето во сила на овој закон.

Член 6

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за постапување со бесправно изградени објекти.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR VEPRIM ME OBJEKTE TË NDËRTUARA PA
LEJE**

Neni 1

Në Ligjin për veprim me objekte të ndërtuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13 dhe 44/14), në nenin 26 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Regjistri nga paragrafi (1) i këtij neni, mbahet detyrimisht edhe në formë elektronike."

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).

Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (4) pas fjalëve: "formën dhe përmbajtjen" shtohen fjalët: "si dhe mënyrën e mbajtjes".

Neni 2

Pas nenit 28 shtohet nen i ri 28-a, si vijon:

"Neni 28-a

Gjobjë në shumë prej 3 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit përgjegjës, përkatësisht personit zyrtar në njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe organit të administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës, nëse në afatin e përcaktuar në nenin 4 të këtij ligji nuk vendosin mbajtje elektronike të Regjistrit për kërkesat e parashtruara për përcaktim të statusit juridik."

Neni 3

Në nenin 29 pas fjalëve: "neni 28" shtohen fjalët: "dhe neni 28-a".

Neni 4

Njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës janë të obliguar që në afat prej 60 ditësh nga hyrja në fuqi të këtij ligji ta vendosin Regjistrin nga nenin 26 i këtij ligji në formë elektronike.

Neni 5

Rregulla nga neni 26 i Ligjit për veprim me objekte të ndërtuara pa leje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13 dhe 44/14), që ndryshohet me nenin 1 të këtij ligji, e me të cilën do të përcaktohet edhe mënyra e mbajtjes së Regjistrit

për kërkesat e parashtruara për përcaktim të statusit juridik të objekteve pa leje, do të miratohet në afat prej dhjetë ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

Neni 6

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për veprim me objekte të ndërtuara pa leje.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3542.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ГРАДЕЊЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градење, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2014 година.

Бр. 07-3049/1
30 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ**

Член 1

Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14 и 42/14), членот 11 се менува и гласи:

"(1) Градба со јавни и деловни намени, градби со намена домување во станбени згради како и градби со станбено-деловна намена, мора да биде проектирана и изградена така што на лицата со инвалидност ќе им се овозможи непречен пристап, движење, престој и работа до и во градбата.

(2) Градба со намена домување во станбени згради како и градба со станбено-деловна намена, со десет и повеќе станови, треба да биде проектирана и изградена така што да биде приспособена за пристап, движење, престој и работа на лица со инвалидност, во најмалку еден стан на секои десет стана, но не во повеќе од четири стана, а најмалку 3% од вкупниот број на местата за паркирање во паркинг просторот на овие градби треба да бидат наменети за лица со инвалидност и треба да бидат обележани со соодетна хоризонтална и вертикална сигнализација.

(3) При изградба на нови како и при реконструкција на постоечки јавни површини-пешачки патеки во централно градско јадро и во паркови, јавната површина-пешачка патека треба да биде проектирана и изведена така што истата ќе има и патека за движење на лица со телесен хендикеп и лица со оштетен вид.

(4) Техничките карактеристики и димензиите на патеката за движење на лица со телесен хендикеп и лица со оштетен вид, ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

(5) Начинот на обезбедување на непречен пристап, движење (хоризонтално и вертикално), престој и работа на лица со инвалидност до и во градбите од ставовите (1) и (2) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.“

Член 2

Во глава II по точка 8 се додаваат три нови точки 9, 10 и 11 и три нови члена 11-а, 11-б и 11-в кои гласат:

“9. Приклучок за гасоводна инфраструктура

Член 11-а

Градба која се наоѓа во граница на плански опфат на генерален урбанистички план треба да биде проектирана и изведена така што ќе има приклучок за гасоводна инфраструктура.

10. Простор за велосипеди

Член 11-б

Градба со јавна намена треба да биде проектирана и изведена така што ќе има обезбедено паркинг простор за велосипеди во функција на објектот.

11. Физичка инфраструктура за обезбедување на електронски комуникациски мрежи за пренос со големи брзини

Член 11-в

Градба со деловна намена и градба со намена домување во станбени згради, мора да биде проектирана и изградена на начин што ќе содржи точка на концентрација лоцирана внатре или надвор од зградата, која ќе биде пристапна за оператори со цел на истите да им се овозможи пристап до физичката инфраструктура во зграда за големи брзини.“

Член 3

Во членот 38 став (5) по зборовите “спротивно на одредбите од членот 90 ставови (3) и (4) од овој закон“ се додаваат зборовите “лиценца за проектирање се одзема доколку правното лице за проектирање на градби изработи односно завери проектна документација спротивно на законските прописи,“.

Ставот (8) се менува и гласи:

“Правно лице носител на лиценца А која е одземена поради неправилностите наведени во став (4) на овој член не може да добие лиценца А за вршење на истите работи за кои се однесува одземената лиценца во рок од една година од денот на правосилноста на решението за одземање на лиценцата, правно лице носител на лиценца Б која е одземена поради неправилностите наведени во став (4) на овој член не може да добие лиценца А и лиценца Б за вршење на истите работи за кои се однесува одземената лиценца, во рок од една година од денот на правосилноста на решението за одземање на лиценцата, а правно лице чија лиценца е одземена поради неправилностите наведени во став (5) на овој член не може да добие лиценца А и лиценца Б за вршење на истите работи за кои се однесува одземената лиценца, во рок од пет години од денот на правосилноста на решението за одземање на лиценцата. Одговорното лице во правното лице на кое му е одземена лиценцата поради неправилности наведени во став (4)

на овој член, не може да основа друго правно лице за вршење на истата дејност која ја вршело правното лице на кое му е одземена лиценцата согласно со овој закон, во рок од една година од денот на правосилноста на решението за одземање на лиценцата, а одговорното лице во правното лице на кое му е одземена лиценцата поради неправилности наведени во став (5) на овој член, не може да основа друго правно лице за вршење на истата дејност која ја вршело правното лице на кое му е одземена лиценцата согласно со овој закон, во рок од пет години од денот на правосилноста на решението за одземање на лиценцата. Правното лице чија лиценца е одземена е должно да ја врати истата на органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа за уредување на просторот, во рок од осум дена од правосилноста на решението на одземање на лиценца.“

Член 4

Во членот 39 став (5) по зборовите: “спротивно на одредбите од членот 90 ставови (3) и (4) од овој закон“ се додаваат зборовите: “овластување за изработка на проектна документација се одзема доколку проектантот изработи проектна документација спротивно на законските прописи“.

Ставот (8) се менува и гласи:

“Физичко лице чие овластување е одземено поради неправилностите наведени во ставот (4) на овој член, не може да добие овластување А и овластување Б за вршење на истите работи за кои се однесува одземеното овластување, во рок од една година од денот на правосилноста на решението за одземање на овластувањето, а физичко лице чие овластување е одземено поради неправилностите наведени во ставот (5) на овој член, не може да добие овластување А и овластување Б за вршење на истите работи за кои се однесува одземеното овластување, во рок од седум години од денот на правосилноста на решението за одземање на овластувањето. Физичкото лице чие овластување е одземено е должно да го врати истото на Комората на овластени архитекти и овластени инженери, во рок од осум дена од правосилноста на решението на одземање на овластувањето.“

Член 5

Во членот 59 ставот (17) се менува и гласи:

“За линиски инфраструктурни објекти кои се државни патишта, локални патишта и улици, водоснабдителни и канализациони системи, железнички пруги, гасоводи и далноводи, одобрение за градење може да се издаде и без решени имотнотправни односи за целата градежна парцела, со обврска инвеститорот да ги регулира имотнотправните односи најдоцна до поднесување на барањето за одобрение за употреба, односно до подготвување на извештајот за извршен технички преглед од надзорен инженер, при што во овој случај со барањето од ставот (2) на овој член не се доставува геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште.“

Член 6

Во членот 59-а став (1) алинеја 7 по зборовите: “државни патишта“ се додаваат зборовите: “локални патишта и улици, водоснабдителни и канализациони системи“.

Член 7

Во членот 74 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

“(5) Решението за поставување на електронска комуникациска опрема за пренос на слика, говор и други податоци која се поставува на објекти, донесено сог-

ласно со ставот (1) на овој член, кое е правосилно и извршно, претставува правен основ за запишување на правото на сопственост на опремата во јавната книга за запишување на правата на недвижности.“

Член 8

Во членот 88 став (3) по зборовите: “државни патишта” се додаваат зборовите: “локални патишта и улици, водоснабдителни и канализациони системи“.

Член 9

По членот 131-а се додава нов член 131-б, кој гласи:

“Член 131-б

(1) Градежен инспектор, односно овластен градежен инспектор е должен да изврши инспекциски надзор и да утврди дали сопствениците на објекти со јавна намена имаат обезбедено паркинг простор за велосипеди.

(2) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор градежниот инспектор, односно овластениот градежен инспектор утврди дека сопствениците на објекти со јавна намена немаат обезбедено паркинг простор за велосипеди, истиот е должен да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.“

Член 10

По членот 159-а се додава нов наслов и два нови члена 159-б и 159-в, кои гласат:

“5.2. Прекршок на учесник во изградбата поради невраќање на лиценца и овластување

Член 159-б

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице ако не ја врати одземената лиценца во рокот утврден во членот 38 став (8) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.

Член 159-в

Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице ако не го врати одземеното овластување во рокот утврден во членот 39 став (8) од овој закон.“

Член 11

Во членот 162-б по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице - сопственик на објект со јавна намена, доколку не постапи согласно со членот 11-б од овој закон.“

Член 12

По членот 163 се додава нов член 163-а, кој гласи:

“Член 163-а

Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во општината доколку при изградба на нови, како и при реконструкција на постоечки јавни површини - пешачки патеки во централно градско јадро и во паркови, не постапи согласно со членот 11 став (3) од овој закон.“

Член 13

Сопствениците на изградените објекти со јавна намена се должни да обезбедат паркинг простор за велосипеди во функција на објектот со јавна намена, во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 14

(1) Правното лице и физичкото лице чија лиценца, односно овластување е одземено пред денот на влегувањето во сила на овој закон, се должни да ги вратат истите во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Правните лица кои го изгубиле правото за добивање на лиценца поради неправилности утврдени во членот 38 став (4) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14 и 42/14) до денот на влегувањето во сила на овој закон, можат да поднесат барање за добивање на лиценца до органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот, доколку ги исполнуваат условите од овој закон, по истек на една година од денот на правосилноста на решението за одземање на лиценца, а правните лица кои го изгубиле правото за добивање на лиценца поради неправилности утврдени во членот 38 став (5) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14 и 42/14), можат да поднесат барање за добивање на лиценца до органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот, доколку ги исполнуваат условите од овој закон, по истек на пет години од денот на правосилноста на решението за одземање на лиценца.

Член 15

Постапките за издавање на одобрение за градење за локални патишта и улици, водоснабдителни и канализациони системи кои се започнати пред влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат согласно со одредбите од овој закон.

Член 16

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за градење.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR NDËRTIM

Neni 1

Në Ligjin për ndërtim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14 dhe 42/14), neni 11 ndryshohet si vijon:

“(1) Ndërtesë me dedikime publike dhe afariste, ndërtesa me dedikim banimi në ndërtesa banesore si dhe ndërtesa me dedikim banesor afarist, doemos duhet të jetë e projektuar dhe e ndërtuar ashtu që personave me invaliditet do t'u mundësohet pa pengesa qasje, qëndrim dhe punë deri në ndërtesë dhe në ndërtesë.

(2) Ndërtesë me dedikim banimi në ndërtesa banimi si dhe ndërtesa me dedikim banesor afarist, me dhjetë dhe më shumë banesa, duhet të jetë e projektuar dhe e ndërtuar

ashtu që të jetë e rregulluar për qasje, lëvizje, qëndrim dhe punë të personave me invaliditet, në së paku një banesë në çdo dhjetë banesa, por jo më shumë se katër banesa, e së paku 3% nga numri i përgjithshëm i vendeve për parkim në hapësirën e parkimit të këtyre ndërtesave duhet të jenë të dedikuara për persona me invaliditet dhe duhet të jenë të shënuara me sinjalizim përkatës horizontal dhe vertikal.

(3) Gjatë ndërtimit të sipërfaqeve të reja publike - vendkalimeve të këmbësorëve si dhe gjatë rikonstruksionit të sipërfaqeve ekzistuese publike - vendkalimeve të këmbësorëve në qendër të qytetit dhe në parqe, sipërfaqja publike vendkalimi për këmbësorë duhet të projektohet dhe realizohet ashtu që e njëjta do të ketë dhe shteg për lëvizjen e personave me hendikep trupor dhe personave me shikim të dëmtuar.

(4) Karakteristikat teknike dhe dimensionet e shtegut për lëvizjen e personave me hendikep trupor dhe personave me shikim të dëmtuar, i përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit hapësinor.

(5) Mënyrën e sigurimit të qasjes pa pengesa, lëvizjes (horizontale dhe vertikale), qëndrimit dhe punës së personave me invaliditet deri në ndërtesat dhe në ndërtesat nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, i përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e rregullimit hapësinor.”

Neni 2

Në kapitullin II pas pikës 8 shtohen tri pika të reja 9, 10 dhe 11 dhe tri nene të reja 11-a, 11-b dhe 11-v, si vijojnë:

“9. Lidhja për infrastrukturë të gazsjellësit

Neni 11-a

Ndërtesë e cila gjendet në kufi të përfshirjes së planit të përgjithshëm urbanistik, duhet të projektohet dhe realizohet ashtu që do të ketë lidhje për infrastrukturë të gazsjellësit.

10. Hapësira për biçikleta

Neni 11-b

Ndërtesë me dedikim publik duhet të jetë e projektuar dhe e realizuar ashtu që do të ketë të siguruar hapësirë parkingu për biçikleta në funksion të objektit “.

11. Infrastruktura fizike për sigurimin e rrjeteve të komunikimit elektronik për transmetim me shpejtësi të mëdha

Neni 11-v

Ndërtesa me dedikim afarist si dhe ndërtesa me dedikim banimi në ndërtesa banesore, doemos duhet të jetë e projektuar dhe e ndërtuar ashtu do të përmbajë pikë koncentrimi të vendosur brenda apo jashtë ndërtesës, që do të jetë e kapshme për operatorët me qëllim që e njëjta t'u mundësojë qasje te infrastruktura fizike në ndërtesë për shpejtësi të mëdha.”

Neni 3

Në nenin 38 paragrafi (5) pas fjalëve “në kundërshtim të dispozitave nga neni 90 paragrafët (3) dhe (4) të këtij ligji” shtohen fjalët “licenca për projektim hiqet nëse personi juridik për projektim të ndërtesave ka përpiluar përkatësisht ka verifikuar dokumentacion projektues në kundërshtim të dispozitave ligjore.”.

Paragrafi (8) ndryshon si vijon:

“Personi juridik bartës i licencës A që i është hequr për shkak të parregullsive të theksuara në paragrafin (4) të këtij neni, nuk mund të marrë licencë A për kryerjen e punëve të njëjta për të cilat ka të bëjë licenca e hequr, në afat prej një viti nga dita e plotfuqishmërisë së aktvendimit për

heqje të licencës, personi juridik bartës i licencës B që i është hequr për shkak të parregullsive të theksuara në paragrafin (4) të këtij neni, nuk mund të marrë licencë A dhe licencë B për kryerjen e punëve të njëjta për të cilat ka të bëjë licenca e hequr, në afat prej një viti nga dita e plotfuqishmërisë së aktvendimit për heqje të licencës, e personi juridik licenca e të cilit është hequr për shkak të parregullsive të theksuara në paragrafin (5) të këtij neni, nuk mund të marrë licencë A dhe licencë B për kryerjen e punëve të njëjta për të cilat ka të bëjë licenca e hequr, në afat prej pesë vitesh nga dita e plotfuqishmërisë së aktvendimit për heqje të licencës. Personi përgjegjës në personin juridik të cilit i është hequr licenca për shkak të parregullsive të theksuara në paragrafin (4) të këtij neni, nuk mund të themelojë person tjetër juridik për kryerjen e veprimtarisë së njëjtë të cilën e ka kryer personi juridik të cilit i është hequr licenca në pajtim me këtë ligj, në afat prej një viti nga dita e plotfuqishmërisë së aktvendimit për heqje të licencës, kurse personi përgjegjës në personin juridik të cilit i është hequr licenca për shkak të parregullsive të theksuara në paragrafin (5) të këtij neni, nuk mund të themelojë person tjetër juridik për kryerjen e veprimtarisë së njëjtë të cilën e ka kryer personi juridik të cilit i është hequr licenca në pajtim me këtë ligj, në afat prej pesë vitesh nga dita e plotfuqishmërisë së aktvendimit për heqje të licencës. Personi juridik licenca e të cilit është hequr detyrohet që ta kthejë të njëjtën në organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit hapësinor, në afat prej tetë ditësh nga plotfuqishmëria e aktvendimit për heqje të licencës.”

Neni 4

Në nenin 39 paragrafi (5) pas fjalëve: “në kundërshtim me dispozitat nga neni 90 paragrafët (3) dhe (4) të këtij ligji” shtohen fjalët: “autorizimi për përpunim të dokumentacionit të projektit hiqet nëse projektuesi ka përpiluar dokumentacion projektues në kundërshtim me dispozitat ligjore.”

Paragrafi (8) ndryshon si vijon:

“Person fizik autorizimi i të cilit është hequr për shkak të parregullsive të theksuara në paragrafin (4) të këtij neni, nuk mund të marrë autorizim A dhe autorizim B për kryerjen e punëve të njëjta për të cilët ka të bëjë autorizimi i hequr, në afat prej një viti nga dita e plotfuqishmërisë së aktvendimit për heqje të autorizimit, kurse personi fizik autorizimi i të cilit është hequr për shkak të parregullsive të theksuara në paragrafin (5) të këtij neni, nuk mund të marrë autorizim A dhe autorizim B për kryerjen e punëve të njëjta për të cilët ka të bëjë autorizimi i hequr, në afat prej shtatë vitesh nga dita e plotfuqishmërisë së aktvendimit për heqje të autorizimit. Personi fizik autorizimi i të cilit i është hequr detyrohet që ta kthejë të njëjtin në Odën e arkitektëve të autorizuar dhe inxhinierëve të autorizuar, në afat prej tetë ditësh nga plotfuqishmëria e aktvendimit të heqjes së autorizimit.”

Neni 5

Në nenin 59 paragrafi (17) ndryshon si vijon:

“Për objekte të linjës infrastrukturore të cilët janë rrugë shtetërore, rrugë lokale dhe rrugica, sisteme ujësjellësi dhe kanalizimi, hekurudha, gazsjellës dhe largpërçues, leje për ndërtim mund të jepet edhe pa çështje të zgjedhura pronësore juridike për të gjithë parcelën ndërtimore, me obligim që investuesi t'i rregullojë çështjet pronësore juridike më së voni deri në parashtrimin e kërkesës për leje për përdorim, përkatësisht deri në përgatitjen e raportit për kontroll të kryer teknik nga inxhinieri mbikëqyrës, me çfarë në këtë rast me kërkesën nga paragrafi (2) të këtij neni nuk dorëzohet elaborat gjeodezik për të dhëna numerike për token ndërtimore.”

Neni 6

Në nenin 59-a paragrafi (1) alineja 7 pas fjalëve: “rrugë shtetërore” shtohen fjalët: “rrugë lokale dhe rrugica”, furnizues me ujë dhe sistemi i kanalizimit”.

Neni 7

Në nenin 74 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

“(5) Aktvendimin për veprim të pajisjes elektronike të komunikimit për bartje të fotografisë, zërit dhe të dhëna tjera e cila vendoset në objekte, e miratuar në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, i cili është i plotfuqishëm dhe realizuar, paraqet bazë juridike për regjistrimin e të drejtës së pronësisë të pajisjes në regjistrin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmërive.”

Neni 8

Në nenin 88 paragrafi (3) pas fjalëve: “rrugë shtetërore” shtohen fjalët: “rrugë dhe rrugë lokale, sisteme ujësjellësi dhe kanalizimi.”

Neni 9

Pas nenit 131-a shtohet nen i ri 131 -b si vijon:

“Neni 131-b

(1) Inspektori i ndërtimtarisë përkatësisht inspektori i autorizuar i ndërtimtarisë është i detyruar që të kryejë mbikëqyrje inspektuese dhe të konstatojë nëse pronarët e objekteve me dedikim publik kanë të siguruar hapësirë parkingu për biçikleta.

(2) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektori i ndërtimtarisë përkatësisht inspektori i autorizuar i ndërtimtarisë konstaton se pronarët e objekteve me dedikim publik nuk kanë siguruar hapësirë parkingu për biçikleta, i njëjti është i detyruar të parashtrojë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse para gjykatës kompetente.”

Neni 10

Pas nenit 159-a shtohet titull i ri dhe dy nene të reja 159-b dhe 159-v, si vijojnë:

“5.2 Kundërvajtje e pjesëmarrësit në ndërtim për shkak të moskthimit të licencës dhe autorizimit.

Neni 159-b

(1) Gjorbë në shumë nga 3 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik nëse nuk e kthen licencën e hequr në afatin e përcaktuar në nenin 38 paragrafi (8) të këtij ligji.

(2) Gjorbë në shumë prej 2 000 deri në 3 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.

Neni 159-v

Gjorbë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik nëse nuk e kthen autorizimin e hequr në afatin e përcaktuar në nenin 39 paragrafi (8) të këtij ligji.”

Neni 11

Në nenin 162-b pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2) Gjorbë në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit përgjegjës pronar i objektit me dedikim publik, nëse nuk vepron në pajtim me nenin 11-b të këtij ligji.”

Neni 12

Pas nenit 163 shtohet neni i ri 163-a, si vijon:

“Neni 163-a

Gjorbë në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit përgjegjës në komunë nëse gjatë ndërtimit të sipërfaqeve publike-vendkalimeve të këmbësorëve të reja dhe gjatë rikonstruktimit të sipërfaqeve publike vendkalimeve ekzistuese në qendër të qytetit dhe në parqe, nuk vepron në pajtim me nenin 11 paragrafi (3) të këtij ligji.”

Neni 13

Pronarët e objekteve të ndërtuara me dedikim publik janë të detyruar që të sigurojnë hapësirë parkingu për biçikleta në funksion të objektit me dedikim publik, në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.”

Neni 14

(1) Personi juridik dhe personi fizik licenca përkatësisht autorizimi i të cilit është hequr para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, janë të detyruar që t'i kthejnë të njëjtat në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Personat juridikë të cilët e kanë humbur të drejtën për marrje të licencës për shkak të parregullsive të përcaktuara në nenin 38 paragrafi (4) të Ligjit për ndërtim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 130/2009, 124/10, 18/11, 36/ 11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14 dhe 42/14) deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, mund të parashtrojnë kërkesë për marrje të licencës në organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit hapësinor, nëse i plotësojnë kushtet e këtij ligji, pas kalimit të një viti nga dita e plotfuqishmërisë së aktvendimit për heqje të lejes, kurse personat juridikë që e kanë humbur të drejtën për marrjen e lejes për shkak të parregullsive të përcaktuara në nenin 38 paragrafi (5) të Ligjit për ndërtim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 130/2009, 124/10, 18/11, 36/ 11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14 dhe 42/14), mund të parashtrojnë kërkesë për marrje të licencës në organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit hapësinor, nëse i plotësojnë kushtet e këtij ligji, pas kalimit të pesë viteve nga dita e plotfuqishmërisë së aktvendimit për heqje të licencës.

Neni 15

Procedurat për dhënie të lejes për ndërtim për rrugë lokale dhe rrugica, sisteme ujësjellësi dhe kanalizimi që kanë filluar para hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të vazhdojnë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 16

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktoj tekst të spastruar të Ligjit për ndërtim.

Neni 17

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

3543.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РА-
БОТНОТО ВРЕМЕ, ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ОДМО-
РИ НА МОБИЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И ВОЗАЧИТЕ
ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ И УРЕДИТЕ ЗА
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2014 година.

Бр. 07-3050/1
30 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НИТЕ ОДМОРИ НА МОБИЛНИТЕ РАБОТНИЦИ
И ВОЗАЧИТЕ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ И УРЕ-
ДИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Член 1

Во Законот за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 161/09, 17/11 и 54/11), во членот 3 точката 8 се менува и гласи:

„Мобилен работник“ е секое лице кое е дел од екипажот во возилото, вклучувајќи и приправници и лица на обука кои се во редовен работен однос кај правното лице кое врши јавен превоз на патници или стока или превоз на патници или стока за сопствени потреби и истото не е возач на возилото во смисла на овој закон“.

Во точката 16 по зборовите: „мобилните работници“ се додаваат зборовите: „и возачите“.

Во точката 17 став 1 по зборовите: „мобилниот работник“ се додаваат зборовите: „и возачот“.

Во ставот 2 подточка б) по зборовите: „мобилните работници“ се додаваат зборовите: „и возачите“.

Во точката 18 подточка а) по зборовите: „мобилниот работник“ се додаваат зборовите: „и возачот“.

Во подточката б) по зборовите: „мобилните работници“ се додаваат зборовите: „и возачите“.

Точката 26 се менува и гласи:

„Повеќемен екипаж е екипаж кој се состои од најмалку двајца возачи кои го управуваат возилото и/или одреден број мобилни работници за време на секој период на возење помеѓу два последователни дневни одмори или помеѓу дневен период за одмор и неделен период за одмор.“

Точката 27 се менува и гласи:

„Возач е лице кое е во редовен работен однос и кое управува со возилото за целиот или пократок период или лице кое се наоѓа во возилото како дел од неговите работни задачи, а со цел да управува со возилото доколку за тоа се јави потреба.“

Точката 28 се менува и гласи:

„Возило“ е секое моторно возило или приклучно возило како и комбинација на возила, а особено:

а) „моторно возило“ е секое возило на сопствен погон кое се употребува за превоз на патници или стока по пат, не сметајќи ги земјоделските трактори;

б) „приколка“ е секое возило кое е дизајнирано да биде влечено од страна на моторно возило;

в) „полуприколка“ е секое возило кое е дизајнирано да биде влечено од страна на моторно возило така што голем дел од нејзината тежина и тежината на товарот ја носи моторното возило;

г) „комбинација на возила“ е моторно возило и приклучно возило кои патуваат како една возна единица“.

Член 2

Во членот 12 став 13 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и/или да има обезбедена кабина за одмор.“

Член 3

Во членот 14 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Превозникот на возачите и мобилните работници им исплаќа надомест за службено патување во странство врз основа на колективен договор. Превозникот врз основа на одредената крајна дестинација на патувањето на стоката и/или патниците ја одредува државата за која ќе пресмета надомест за службено патување во еден циклус под услови и висина, која е одредена со подзаконски пропис кој го уредува враќањето на трошоци за службено патување во странство утврден со општ колективен договор.“

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ORARIN E PUNËS, PUSHIMET E
DETYRUESHME TË PUNËTORËVE MOBILË DHE
SHOFERËVE NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR
DHE PAJISJET PËR REGJISTRIM NË KOMUNIKACIONIN
RRUGOR

Neni 1

Në Ligjin për orarin e punës, pushimet e detyrueshme të punëtorëve mobilë dhe shoferëve në komunikacionin rrugor dhe pajisjet për regjistrim në komunikacionin rrugor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 161/09, 17/11 dhe 54/11), në nenin 3 pika 8 ndryshohet si vijon:

"Punëtor mobil" është secili person që është pjesë e ekuipazhit në automjet, duke i përfshirë edhe praktikantët dhe personat në trajnim që janë në marrëdhënie të rregullt të punës te personi juridik i cili kryen transport publik të udhëtarëve apo mallit apo transport të udhëtarëve apo mallit për nevojat personale dhe i njëjti nuk është shofer i automjetit në kuptim të këtij ligji".

Në pikën 16 pas fjalëve: "punëtorët mobilë" shtohen fjalët: "edhe shoferët".

Në pikën 17 paragrafi 1 pas fjalëve: "punëtori mobil" shtohen fjalët: "edhe shoferi".

Në paragrafin 2 nënpika b) pas fjalëve: "punëtorët mobilë" shtohen fjalët: "edhe shoferët".

Në pikën 18 nënpika a) pas fjalëve: "punëtori mobil" shtohen fjalët: "edhe shoferi".

Në nënpikën b) pas fjalëve: "punëtorët mobilë" shtohen fjalët: "edhe shoferët".

Pika 26 ndryshohet si vijon:

"Ekuipazh me më shumë anëtarë është ekuipazhi i cili përbëhet nga së paku dy shoferë të cilët e drejtojnë automjetin dhe/apo numër i caktuar i punëtorëve mobilë gjatë secilës periudhë të ngasjes ndërmjet dy pushimeve ditore të njëpasnjëshme ose ndërmjet periudhës ditore për pushim dhe periudhës javore për pushim."

Pika 27 ndryshohet si vijon:

"Shofer është personi që është në marrëdhënie të rregullt pune dhe i cili drejton me automjetin gjatë tërë periudhës apo periudhës më të shkurtër apo personi që gjendet në automjet si pjesë e detyrave të tij të punës, e me qëllim që të drejtojë automjetin nëse për këtë paraqitet nevoja."

Pika 28 ndryshohet si vijon:

"Automjet është secili automjet motorik apo mjet rimorkio, si dhe kombinimi i automjeteve, e veçanërisht:

a) "automjet motorik" është secili automjet me forcë të vet motorike që përdoret për transport të udhëtarëve apo mallit në rrugë, duke mos i llogaritur traktorët bujqësorë;

b) "rimorkio" është secili mjet që është dizajnuar të tërhiqet nga automjeti motorik;

v) "gjysmërimorkio" është secili mjet që është dizajnuar të tërhiqet nga automjeti motorik ashtu që një pjesë të madhe të peshës së saj dhe peshës së barrës e bart automjeti motorik;

g) "kombinimi i automjeteve" është automjeti motorik dhe mjeti rimorkio që udhëtojnë si një njësi automjeti".

Neni 2

Në nenin 12 paragrafi 13 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe/apo të ketë të siguar kabinë për pushim."

Neni 3

Në nenin 14 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si vijon: "Transportuesi, shoferëve dhe punëtorëve mobilë u pagan kompensim për udhëtimin zyrtar jashtë vendit në bazë të marrëveshjes kolektive. Transportuesi në bazë të destinacionit të fundit të caktuar të udhëtimit të mallit dhe/apo udhëtarëve e cakton shtetin për të cilën do të llogariti kompensim për udhëtimin zyrtar në një cikël në kushtet dhe lartësi, që është përcaktuar me rregullë nënligjore që e rregullon kthimin e shpenzimeve për udhëtimin zyrtar jashtë vendit të përcaktuar me marrëveshjen e përgjithshme kolektive."

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3544.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТСКА АКАДЕМИЈА

Се прогласува Законот за спортска академија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2014 година.

Бр. 07-3051/1
30 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА СПОРТСКА АКАДЕМИЈА

Член 1

Со овој закон се уредуваат организацијата, функционирањето и реализацијата на воспитно-образовниот процес во спортската академија.

Член 2

За прашањата што не се уредени со овој закон, а се однесуваат на спортската академија, се применуваат одредбите од Законот за средното образование.

Член 3

Во спортската академија се остваруваат планови и програми за гимназиско образование.

Член 4

(1) Спортска академија е државно средно училиште и се основа само за остварување на планови и програми за гимназиско образование на одредени категории на ученици за кои државата има посебен интерес.

(2) Дејноста што се остварува во спортската академија е од јавен интерес и се врши како јавна служба.

Член 5

Спортската академија има својство на правно лице и се запишува во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 6

(1) Спортска академија основа Владата на Република Македонија, ако:

- постојат потреби на државата од одреден вид спортски кадри,
- се донесени наставни планови и програми за воспитно-образовна работа,
- се обезбедени соодветни простории и опрема за остварување на дејноста,
- со финансиски план е обезбедено одржливо ниво на финансирање најмалку за една генерација на ученици во спортската академија,
- е обезбеден потребен број лица кои ги исполнуваат условите утврдени за наставници и стручни соработници во средното образование и истакнати спортски стручњаци од соодветна спортска област - тренери на ученици и

- се исполнети и другите услови кои се утврдени со нормативите и стандардите за основање на спортска академија заради вршење на дејноста.

(2) Нормативите и стандардите од ставот (1) алинеја 6 на овој член за основање на спортска академија ги утврдува министерот надлежен за работите од областа на образованието (во натамошниот текст: министерот), на предлог на Бирото за развој на образованието.

Член 7

Мрежата на спортски академии ја утврдува Владата на Република Македонија, по предлог на министерството надлежно за работите од областа на образованието (во натамошниот текст: министерството).

Член 8

Во спортската академија се запишуваат редовни ученици кои завршиле основно образование, се стекнале со соодветен успех во основното образование кој се утврдува во конкурсот за запишување на ученици во јавните средни училишта во Република Македонија и имаат потврда за способности за спортски вештини за спортот за кој ученикот е проверуван согласно со членот 9 став (2) од овој закон.

Член 9

(1) Статус на ученик во спортска академија се стекнува со запишување во спортска академија.

(2) На ученикот кој се запишува во спортска академија задолжително му се врши проверка на способностите за спортски вештини.

(3) Посебните критериуми за запишување на учениците во спортска академија ги утврдува министерот на предлог на соодветните спортски федерации, утврдени во Законот за спорт, а по претходно мислење на Бирото за развој на образованието.

Член 10

(1) Министерството објавува јавен повик за проверување на способностите за спортски вештини на учениците кај кои има интерес за запишување во спортска академија.

(2) Проверката на способностите за спортски вештини ја вршат стручни тимови кој ги формира министерот, составени од лица определени од министерот и лица определени од соодветните спортски федерации.

(3) На ученик кој ќе оствари минимум потребен број на бодови од проверката од ставот (1) на овој член, стручниот тим од ставот (2) на овој член му издава потврда дека поседува способности за спортски вештини за запишување во спортска академија.

(4) Минимумот на бодовите од проверката на способностите за спортски вештини од ставот (3) на овој член го пропишува министерот на предлог на соодветните спортски федерации и Бирото за развој на образованието, а по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

(5) Формата и содржината на потврдата за поседување на способности за спортски вештини за запишување во спортска академија ги пропишува министерот.

Член 11

Начинот на проверката на способностите за спортски вештини на учениците за запишување во спортска академија, спортските федерации кои учествуваат во проверката, како и бодирањето на резултатите од проверката на спортските способности ги пропишува министерот на предлог на соодветните спортски федерации и Бирото за развој на образованието, а по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

Член 12

(1) За ученикот во спортска академија кој е со место на живеење различно од местото во кое е спортска академија и ако во местото во кое ученикот живее не се реализира наставен план за спорт за кој ученикот е запишан, министерството обезбедува сместување во ученички дом.

(2) Соодветната спортска федерација за учениците запишани во спортска академија организира бесплатен превоз од училиштето до местото каде што се реализираат спортските тренинзи за учениците (практичната настава).

(3) Соодветната спортска федерација за учениците запишани во спортска академија организира бесплатен превоз од училиштето до местото каде се реализираат натпреварите во кои учествуваат ученици од спортска академија.

(4) Соодветната спортска федерација за учениците запишани во спортска академија обезбедува соодветна спортска опрема.

Член 13

Оценката за наставните предмети по практична настава заеднички ја утврдуваат наставникот и тренерот на учениците.

Член 14

Учениците во спортска академија по завршување на четвртата година на образование полагаат државна матура или училишна матура.

Член 15

(1) Воспитно-образовната работа во спортска академија ја остваруваат наставници, стручни соработници (педагог и психолог) и истакнати спортски стручњаци од соодветна спортска област - тренери на ученици (во натамошниот текст: тренери).

(2) Наставниците и стручните соработници од ставот (1) на овој член треба да ги исполнуваат условите од Законот за средното образование и нормативот за наставен кадар во средното образование.

(3) Општи критериуми за тренер од ставот (1) на овој член е да ги исполнува следниве услови:

- да има завршено најмалку више образование во областа на спортот или стекнато лиценци добиени од соодветна меѓународна спортска асоцијација и

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност.

(4) Предност при избор за тренер од став (1) на овој член имаат кандидатите кои познаваат најмалку еден светски јазик, што се утврдува преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението АЛТЕ на европски тестатори или уверение од меѓународна институција на А2 ниво на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.

(5) Соодветната спортска федерација објавува јавен оглас за тренери и врши селекција на тренери кои ги исполнуваат општите и посебните критериуми од ставовите (3) и (6) на овој член.

(6) Тренерот од ставот (4) на овој член го ангажира спортска академија најмногу за период до две учебни години, а по претходна согласност од министерството.

(7) Посебните критериуми за тренер од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот на предлог на соодветната спортска федерација, а по претходно мислење од Агенцијата за млади и спорт и добиена согласност од Владата на Република Македонија.

Член 16

(1) Средствата за финансирање на спортска академија се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, на начин и по постапка утврдени со Законот за буџетите на Република Македонија и Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија.

(2) Средствата од ставот (1) на овој член министерството ги распределува на спортските академии врз основа на мерила и критериуми за распоредување на средствата на спортските академии, кои ги пропишува министерот, а по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

(3) Министерството го контролира наменското користење на средствата од ставот (2) на овој член.

Член 17

(1) Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши министерството.

(2) Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши Државниот просветен инспекторат, согласно закон.

Член 18

(1) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на спортската академија, ако:

- запише ученик кој не поседува потврда дека поседува способности за спортски вештини за запишување во спортска академија (член 9 став (2)) и
- ангажира тренер на ученик кој не ги исполнува општите и посебните критериуми за тренер (член 15).

(2) Глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во спортската академија за прекршокот од ставот (1) на овој член.

Член 19

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 20

Постојните паралели во ДУФК „Методија Митевски Брицо“ - Скопје, СОУ „Кузман Шапкарев“ - Битола, СОУ Гимназија „Кочо Рацин“ - Велес, СОУ „Гостивар“ - Гостивар, ОУТУ „Ванчо Питошевски“ - Охрид, СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ - Прилеп, СОУ „Коле Нехтенин“ - Штип и СОУ „Никола Карев“ - Струмица, во кои се реализира експериментална програма за фудбал, ракомет, кошарка и тенис, со денот на основање на спортската академија согласно со членот 6 од овој закон, продолжуваат со работа како паралелки на спортска академија.

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од учебната 2015/2016 година.

L I G J PËR AKADEMINË E SPORTIT

Neni 1

Me këtë ligj rregullohen organizimi, funksionimi dhe realizimi i procesit edukativ arsimor në Akademinë e Sportit.

Neni 2

Për çështjet që nuk janë të rregulluara me këtë ligj e që kanë të bëjnë me Akademinë e Sportit, zbatohen dispozitat nga Ligji për arsim të mesëm.

Neni 3

Në Akademinë e Sportit realizohen plane dhe programe për arsim të гимназит.

Neni 4

(1) Akademia e Sportit është shkollë e mesme shtetërore dhe themelohet vetëm për realizimin e planeve dhe programeve për arsimin e гимназит të kategorive të caktuara të nxënësve për të cilat shteti ka interes të veçantë.

(2) Veprimtaria që realizohet në Akademinë e Sportit është me interes publik dhe kryhet si shërbim publik.

Neni 5

Akademia e Sportit ka cilësi të personit juridik dhe regjistrohет në Regjistrin Qendror të Republikës së Македонисë.

Neni 6

(1) Akademinë e Sportit e themelon Qeveria e Republikës së Македонисë, nëse:

- ekzistojnë nevojа të shtetit për lloj të caktuar të kuadrave të sportit,

- janë të miratuara plane mësimore dhe programe për punë edukative-arsimore,

- janë siguruar hapësira përkatëse dhe pajisje për realizimin e veprimtarisë,

- ме plan financiar është siguruar nivel i qëndrueshëm i financimit së paku për një gjeneratë të nxënësve në Akademinë e Sportit,

- është siguruar numër i nevojshëm i personave që i plotësojnë kushtet e përcaktuara për mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesionalë në arsimin e mesëm dhe ekspertë të shquar sportivë nga sfera përkatëse sportive–trajnuar të nxënësve dhe

- janë plotësuar edhe kushtet tjera që janë të përcaktuara ме нормативат dhe standardet për themelim të Akademisë së Sportit për kryerje të veprimtarisë.

(2) Normativat dhe standardet nga paragrafi (1) alineja 6 të këtij neni për themelimin e Akademisë së Sportit i përcakton ministri kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e arsimit (në текstin e mëtejshëm: ministri), ме propozim të Byrosë për Zhvillim të Arsimit.

Neni 7

Rrjetin e Akademisë së Sportit e përcakton Qeveria e Republikës së Македонисë, ме propozim të ministrisë kompetente për kryerjen e punëve nga sfera e arsimit (në текstin e mëtejshëm: Ministria).

Neni 8

Në Akademinë e Sportit regjistrohen nxënësit e rregullt që e kanë mbaruar arsimin fillor, kanë arritur sukses përkatës në arsimin fillor që përcaktohet në konkursin për regjistrim të nxënësve në shkollat e mesme publike në Republikën e Македонисë dhe kanë vërtetим për aftësi për shkathtësi sportive për sportin për të cilin nxënësi është kontrolluar në pajtim ме nenin 9 paragrafi (2) të këtij ligji.

Neni 9

(1) Statusi i nxënësit në Akademinë e Sportit merret ме regjistrim në Akademinë e Sportit.

(2) Nxënësit që regjistrohet në Akademinë e Sportit detyrimisht i kryhet kontroll i aftësive për shkathtësi sportive.

(3) Kriteret e veçanta për regjistrimin e nxënësve në Akademinë e Sportit i përcakton ministri, ме propozim të federatave sportive përkatëse të përcaktuara në Ligjin për sport, e pas mendimit paraparak të Byrosë për Zhvillim të Arsimit.

Neni 10

(1) Ministria shpall thirrje publike për kontroll i aftësive për shkathtësi sportive të nxënësve тек të cilët ka interes për regjistrim në Akademinë e Sportit.

(2) Kontrollin e aftësive për shkathtësi sportive e kryejnë екипе професионале që i формон ministri, të пërbëра nga persona të caktuar nga ministri dhe persona të caktuar nga federatat përkatëse sportive.

(3) Nxënësit që do të realizojë numër minimal të nevojshëm të pikëve nga kontrolli nga paragrafi (1) i këtij neni, екипи професионал nga paragrafi (2) i këtij neni, i lëshon vërtетим се posedon aftësi për shkathtësi sportive për regjistrim në Akademinë e Sportit.

(4) Minimumin e pikëve nga kontrolli i aftësive për shkathtësi sportive nga paragrafi (3) i këtij neni, e përcakton ministri, ме propozim të federatave sportive përkatëse dhe Byrosë për Zhvillim të Arsimit, e ме пëlqим të marrë paraparak nga Qeveria e Republikës Македонисë.

(5) Formën dhe пëрmbajtjen e vëртетимит për posedimin e aftësive për shkathtësi sportive për regjistrim në Akademinë e Sportit e përcakton ministri.

Neni 11

Mënyrën e kontrollit të aftësive për shkathtësi sportive të nxënësve për regjistrim në Akademinë e Sportit, federatat sportive që marrin pjesë në kontrollin, si dhe ndarjen e pikëve për rezultatet nga kontrolli i aftësive sportive i përcakton ministri, me propozim të federatave sportive përkatëse dhe Byrosë për Zhvillim të Arsimit, e pas pëlqimit të marrë paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Neni 12

(1) Për nxënësin në Akademinë e Sportit që është me vendbanim të ndryshëm nga vendi në të cilin është Akademia e Sportit, dhe nëse në vendin në të cilin nxënësi jeton nuk realizohet plan mësimor për sport për të cilin nxënësi është regjistruar, Ministria siguron vendosje në konvikt të nxënësve.

(2) Federata sportive përkatëse për nxënësit e regjistruar në Akademinë e Sportit organizon transport falas nga shkolla deri në vendin ku realizohen trajnimet sportive për nxënësit (mësimi praktik).

(3) Federata sportive përkatëse për nxënësit e regjistruar në Akademinë e Sportit organizon transport falas nga shkolla deri në vendin ku realizohen ndeshjet në të cilat marrin pjesë nxënësit nga Akademia e Sportit.

(4) Federata sportive përkatëse për nxënësit e regjistruar në Akademinë e Sportit siguron pajisje sportive përkatëse.

Neni 13

Notën për lëndët mësimore për mësim praktik bashkërisht e përcaktojnë mësimdhënësi dhe trajnuesi i nxënësve.

Neni 14

Nxënësit në Akademinë e Sportit pas mbarimit të vitit të katërt të arsimit e japin maturën shtetërore ose maturën shkollore.

Neni 15

(1) Punën edukative mësimore në Akademinë e Sportit e realizojnë arsimtarë, bashkëpunëtorë profesionalë (pedagog dhe psikolog) dhe ekspertë të dalluar sportivë nga sfera sportive përkatëse - trajnues të nxënësve (në tekstin e mëtejshëm: trajnues).

(2) Arsimitarët dhe bashkëpunëtorët profesionalë nga paragrafi (1) i këtij neni, duhet t'i plotësojnë kushtet nga Ligji për arsim të ketë fituar licenca të normativën për kuadër arsimor në arsimin e mesëm.

(3) Kriteret e përgjithshme për trajnues nga paragrafi (1) i këtij neni është që t'i plotësojë kushtet në vijim:

- të ketë mbaruar së paku arsimin e lartë nga sfera e sportit ose të ketë fituar licenca të marra nga asociacion sportiv ndërkombëtar përkatës dhe

- me aktgjykim gjyqësor të plotfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

(4) Përparësi gjatë zgjedhjes së trajnuesit nga paragrafi (1) i këtij neni, kanë kandidatët që njohin së paku një gjuhë botërore, që vërtetohet me posedimin e certifikatës së pranuar ndërkombëtare të lëshuar nga testues oficiel evropian, anëtar i shoqatës ALTE të testuesve evropianë ose vërtetim nga institucioni ndërkombëtar të nivelit A2 të CEFR, respektivisht BULATS ose Aptis; ose TOEFL PBT së paku 310 pikë, TOEFL CBT së paku 35 pikë ose TOEFL IBT së paku 10 pikë, ose DELF, TEF ose certifikatë Gete.

(5) Federata sportive përkatëse publikon shpallje publike për trajnues dhe kryen seleksionim të trajnuesve që i plotësojnë kriteret e përgjithshme dhe të veçanta nga paragrafët (3) dhe (6) të këtij neni.

(6) Trajnuesin nga paragrafi (4) i këtij neni e angazhon Akademia e Sportit më shumti për periudhë deri dy vite shkollore, e me pëlqim paraprak nga Ministria.

(7) Kriteret e veçanta për trajnues nga paragrafi (1) i këtij neni, i përcakton ministri, me propozim të federatës sportive përkatëse, e me mendim paraprak nga Agjencia për të Rinj dhe Sport dhe pëlqim të marrë nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Neni 16

(1) Mjetet për financimin e Akademisë së Sportit sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, në mënyrë dhe procedurë të përcaktuara me Ligjin për buxhetet e Republikës së Maqedonisë dhe Ligjin për realizim të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.

(2) Mjetet nga paragrafi (1) i këtij neni, Ministria i ua shpërndan akademive të sportit në bazë të matësve dhe kriterëve për sistemim të mjeteve të akademive të sportit, që i përcakton ministri, e me pëlqim të marrë paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(3) Ministria e kontrollon shfrytëzimin me dedikim të mjeteve nga paragrafi (2) i këtij neni.

Neni 17

(1) Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe rregullave të miratuara në bazë të këtij ligji, kryen Ministria.

(2) Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe rregullave të miratuara në bazë të këtij ligji kryen Inspektorati Shtetëror i Arsimit, në pajtimin me ligjin.

Neni 18

(1) Gjorbë në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje Akademisë së Sportit, nëse:

- regjistron nxënëse që nuk posedon vërtetim se posedon aftësi për shkathtësi sportive për regjistrim në Akademinë e Sportit (neni 9 paragrafi (2) i këtij ligji) dhe

- angazhon trajnues të nxënësit që nuk i plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për trajnues (neni 15 i këtij ligji).

(2) Gjorbë në shumë prej 700 deri në 1 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës në Akademinë e Sportit për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni.

Neni 19

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 20

Paralelet ekzistuese në SHSHKF "Metodija Mitevski Brico" - Shkup, SHMK "Kuzman Shapkarev" - Manastir, SHMK Gjumnazi "Koço Racin" - Veles, SHMK "Gostivar"-Gostivar, SHKTH "Vanço Pitoshovski" - Ohër, SHMK Gjumnazi "Mirçe Acev" - Prilep, SHMK "Kole Nehtenin" - Shtip dhe SHMK "Nikolla Karev" në Strumicë, në të cilat realizohet programi eksperimental për futboll, hendboll, basketboll dhe tenis, me ditën e themelimit të Akademisë së Sportit në pajtim me nenin 6 të këtij ligji, vazhdojnë me punë si paralele të Akademisë së Sportit.

Neni 21

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet nga viti shkollor 2015/2016.

3545.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2014 година.

Бр. 07-3052/1
30 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Во Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13 и 41/14), во членот 2 точка 6 по зборот „граници“ се додаваат зборовите: „со една катастарска култура и класа“.

Во точката 27 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката 28 точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додаваат две нови точки 29 и 30, кои гласат:

„29. „Заинтересирано лице“ е лице кое за докажување на својот правен интерес за поднесување на пријава за запишување, покрај правен основ за запишување и геодетски елаборат, прилага и изјава заверена кај нотар во која се содржани основите за правниот интерес и

„30. „Фиктивни евиденции“ се евидентирања на површини на катастарска парцела кои не биле исцртани на катастарскиот план, а биле евидентирани во катастарскиот операт.“

Член 2

Во членот 4 став (2) зборот „четири“ се заменува со зборот „три“, а по зборот „дополнува“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 3

Во членот 8 став (1) по алинејата 11 се додава нова алинеја 12, која гласи:

„- водење регистар на цени и закупнини.“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Премерот и одржувањето на државната граница, премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија, геодетските работи за посебни намени од значење за Република Македонија, премерот во функција на ажурирање на податоците за недвижностите по службена должност, канцелариските геодетски работи за посебни намени, премерот во функција на изготвување на топографските карти, премер за примателите на социјална и постојана парична помош и на лицата со ниски бруто примања до 168.000 денари годишно во постапката на утврдување правен статус на бесправно изградени објекти, како и други геодетски работи пропишани со друг закон ги врши Агенцијата.“

Во ставот (3) по зборовите: „За утврдување на“ се додаваат зборовите: „работите од премерот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија, како и за утврдување на“.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) При извршување на надлежностите од овој член Агенцијата не наплаќа административни такси.“

Член 4

Во членот 11 став (1) алинеја 11 по зборот „потврдување“ се додаваат зборовите: „и продолжување“.

Член 5

Во членот 27 став (1) по зборовите: „Регистарот за просторни единици“ се додаваат зборовите: „Регистарот на цени и закупнини“.

Член 6

Во членот 68 став (2) алинеја 3 сврзникот „и“ се заменува со запирка и се додава нова алинеја 4, која гласи:

„- податоци за година на градба, година на реконструкција и материјал на градба и“.

Член 7

Во членот 76 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Плодното земјиште и природното неплодно земјиште се означува како земјоделско земјиште, а вештачкото неплодно земјиште се означува како градежно земјиште.“

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (7) и (8).

Член 8

Во членот 83 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) При дигитализацијата на катастарските планови, за катастарските парцели за кои податоците за носителите на правата на недвижности во катастарскиот операт се преземени од катастарот на земјиште врз основа на фиктивните евиденции, како површина на катастарската парцела се запишува површината која произлегува од дигитализираниот катастарски план, а податоците за носителите на правата се запишуваат во сразмерен идеален дел.“

Ставовите (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (5), (6), (7) и (8).

Член 9

Во членот 104 ставовите (2) и (3) се бришат.

Ставот (4) станува став (2).

Член 10

Насловот пред членот 108 и членот 108 се менуваат и гласат:

**„Услови за полагање на испит за стекнување
на овластување за овластен геодет“**

Член 108

(1) Овластен геодет може да биде лице кое положило испит за стекнување на овластување за овластен геодет.

(2) Испит за стекнување на овластување за овластен геодет може да полага лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- да има завршен VII/1 степен студии по геодезија или да има стекнати најмалку 300 кредити според Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) од областа на геодезијата и

- да има најмалку две години работно искуство на геодетски работи по исполнувањето на условите од алинејата 2 на овој став.

(3) Издадените овластувања за овластени геодети Агенцијата ги запишува во Именикот на овластени геодети, кој го води Агенцијата.“

Член 11

По членот 108 се додаваат 12 нови наслови и 12 нови члена 108-а, 108-б, 108-в, 108-г, 108-д, 108-ѓ, 108-е, 108-ж, 108-з, 108-с, 108-и и 108-ј, кои гласат:

„Делови на испитот, области и програма

Член 108-а

(1) Испитот се состои од два дела, и тоа:
- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите и
- втор дел (студија на случај), со кој се проверува способноста на кандидатите за примена на законите во практиката.

(2) Првиот дел од испитот од ставот (1) на овој член се полага писмено по електронски пат, со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(3) Првиот дел од испитот се полага по областите:

- 1) основни геодетски работи и картографија;
- 2) катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти;
- 3) премер, геодетски работи за посебни намени, геодетски елаборати и електронски деловодник и
- 4) катастар на недвижности и уредување и управување со недвижности.

(4) Вториот дел од испитот се состои од:

- опис на индивидуален случај од областа од ставот (3) точка 2 на овој член (прва студија на случај) и од областа од ставот (3) точка 3 на овој член (втора студија на случај) и
- прашања кои треба кандидатот да ги одговори врз основа на анализата на случаите.

(5) Испитот се полага најмалку два пати во годината според програма во која се содржани градивото, прописите и литературата.

Формирање на бази на прашања за полагање на испитот

Член 108-б

(1) Базите на прашања за првиот и базите на студии на случај и прашања за вториот дел на испитот од членот 108-а од овој закон ги изготвуваат:

- двајца професори од областа на геодезијата, назначени од деканот на високообразовната институција од областа на геодезијата и

- пет лица вработени во Агенцијата, определени од директорот на Агенцијата, од кои три лица со завршен VII/1 степен студии по геодезија или со стекнати најмалку 300 кредити според Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) од областа на геодезијата, со овластување за овластен геодет и со најмалку шест години работно искуство во геодезијата и две лица со завршен VII/1 степен правни студии или со стекнати најмалку 300 кредити според Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) од областа на правото и со најмалку шест години работно искуство од областа на правото.

(2) Прашањата од првиот дел од испитот и прашањата и студиите на случај од вториот дел од испитот ги верификува Комисија составена од:

- двајца претставници определени од Управниот одбор на Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи од областа на геодезијата со завршен VII/1 степен студии по

геодезија или со стекнати најмалку 300 кредити според Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) од областа на геодезијата и

- тројца претставници од Агенцијата од кои двајца со завршен VII/1 степен студии по геодезија или со стекнати најмалку 300 кредити според Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) од областа на геодезијата, со овластување за овластен геодет и со најмалку десет години работно искуство во геодезијата и еден со завршен VII/1 степен правни студии или со стекнати најмалку 300 кредити според Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) од областа на правото и со најмалку десет години работно искуство во правото, назначени од директорот на Агенцијата.

(3) При составувањето на Комисијата од ставот (2) на овој член е потребно да се запази принципот на соодветна и правична застапеност.

(4) Комисијата од ставот (2) на овој член врши и ревизија и ажурирање на базите на прашања и базите на студии на случај, најмалку еднаш годишно.

(5) При ревизијата Комисијата особено ги има предвид промените на прописите на кои е засновано прашањето, односно случајот, бројот на кандидати кои го одговарале, успешноста во одговарањето на истите, како и други критериуми кои можат да влијаат врз подобрувањето на квалитетот на базите на прашања.

(6) Врз основа на извршената ревизија и ажурирање на базите на прашања и базите на студии на случај, Комисијата одлучува прашањата и студиите на случај да бидат изменети или целосно отстранети од базите.

(7) Лицата од ставот (1) на овој член и членовите на Комисијата за верификација од ставот (2) на овој член имаат право на паричен надоместок што го определува Управниот одбор на Агенцијата.

(8) Износот на паричниот надоместок од ставот (7) на овој член се определува врз основа на бројот на изготвени прашања и студии на случај, како и сложеноста на материјата.

(9) Годишниот износ на паричниот надоместок од ставот (7) на овој член не го надминува нивото на три просечни месечни бруто плати во Република Македонија во претходната година објавени од Државниот завод за статистика.

Поднесување на барање за полагање на испитот и постапување по барањето

Член 108-в

(1) Барањето за полагање на испитот кандидатот го поднесува до Агенцијата.

(2) Со барањето за полагање на испитот кандидатот е должен да поднесе докази за исполнување на условите за полагање на испитот, пропишани со овој закон.

(3) Директорот на Агенцијата, или од него овластено лице, со решение утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот.

(4) Против решението со кое е одбиено барањето за полагање на испитот може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

(5) На кандидатот на кој му е одобрено барањето за полагање на испитот, му се определува времето и местото за полагање на испитот, а кандидатот се известува најдоцна во рок од осум дена пред полагањето на испитот.

(6) На кандидатот му се овозможува да започне да го полага испитот во првиот нареден термин од денот на одобреното барање за полагање на испитот.

Работи сврзани со спроведување на испитот**Член 108-г**

(1) Стручните и административните работи за потребите на спроведување на испитот ги врши Агенцијата, а испитот технички го спроведува правно лице регистрирано во Централниот регистар избрано од Агенцијата.

(2) Испитот се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

(3) Јавноста се информира за датумот и времето на полагањето на испитот најмалку три дена пред одржувањето на испитот.

(4) Полагањето на испитот се снима и во живо се емитува на веб страницата на Агенцијата, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на Агенцијата.

(5) Во просторијата за полагање на испитот, за време на полагање на испитот се присутни двајца претставници од Агенцијата, еден претставник од Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи, еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата и еден претставник од Министерството за информатичко општество и администрација (информатичар).

Начин на полагање на испитот**Член 108-д**

(1) Пред почетокот на полагањето на испитот, претставник од Агенцијата го утврдува идентитетот на кандидатот со увид во лична карта.

(2) На кандидатот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

(3) На кандидатот за време на полагањето на вториот дел од испитот му се дозволува користење единствено на закони (без коментари и објаснувања) кои во електронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот.

(4) На кандидатот за време на полагањето на првиот и вториот дел од испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица, освен со информатичарот од членот 108-г став (5) од овој закон, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

(5) Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за пет минути испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(6) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и тие не бидат отстранети во рок од пет минути, испитот се прекинува за сите кандидати што го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(7) Доколку кандидатот при полагањето на првиот и вториот дел од испитот постапува спротивно од ставовите (2), (3) и (4) на овој член, нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во тој термин.

(8) Во случаите од ставот (7) на овој член се смета дека кандидатот не го положил испитот и истото се констатира во записникот за полагање на испитот.

(9) Овластените претставници од членот 108-г став (5) од овој закон за време на полагањето на испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во

непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути.

Прекин и продолжување на испитот**Член 108-ѓ**

(1) Ако во текот на полагањето на испитот настанат оправдани причини поради кои кандидатот не може да го продолжи полагањето на испитот (болест, породилно отсуство, школување во странство и слично), ќе се прекине испитот за определено време, кое не може да биде подолго од шест месеци.

(2) Решение за продолжување на испитот донесува директорот на Агенцијата по молба на кандидатот. Молбата се поднесува во рок од осум дена од престанокот на причините за одлагање на испитот, но најдоцна во рок од шест месеци.

(3) Ако кандидатот не поднесе молба за продолжување на испитот во рокот определен во ставот (2) на овој член ќе се смета дека испитот не го положил.

(4) Против решението на директорот на Агенцијата од ставот (2) на овој член кандидатот може да поведе управен спор пред надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

(5) Во продолжувањето на испитот, кандидатот не го полага оној дел од испитот што претходно веќе го полагал.

Прв и втор дел од испитот**Член 108-е**

(1) Испитот започнува со полагање на првиот дел (теоретскиот дел), а потоа на вториот дел (студиите на случај).

(2) Вториот дел се полага во рок од најмалку 15 дена по успешното полагање на првиот дел.

(3) Првиот дел од испитот се полага за секоја од областите од членот 108-а од овој закон и содржи најмалку по 15 прашања за секоја од областите со пет опции за заокружување од кои една е точна, две се слични, една не е точна во мал обем (на неа се губат мал број поени) и една не е точна во голем обем (на неа се губат поголем број поени).

(4) Услов за полагање на вториот дел од испитот е кандидатот да го положи првиот дел од испитот во најмногу три последователни сесии.

(5) Доколку кандидатот не го положил првиот дел од испитот согласно со ставот (4) на овој член, ќе се смета дека испитот не го положил.

(6) Вториот дел од испитот се состои од две студии на случај засновани на областа од членот 108-а став (3) точка 2 од овој закон (прва студија на случај) и од областа од членот 108-а став (3) точка 3 од овој закон (втора студија на случај).

(7) Прашањата кои се составен дел од студиите на случај се од областа на која е заснована студијата на случајот и имаат десет можни опции на одговори од кои една е точна, пет се слични и четири се различни.

(8) Кандидатот мора вториот дел од испитот да го положи во две последователни сесии по завршувањето на првиот дел од испитот.

(9) Доколку кандидатот не го положил вториот дел од испитот, ќе се смета дека испитот не го положил.

Вреднување на прашањата и единствен електронски систем за полагање**Член 108-ж**

(1) Полагањето на првиот дел од испитот се врши со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(2) Прашањата од тестот зависно од тежината се вреднуваат со поени определени во тестот.

(3) Полагањето на вториот дел од испитот се врши со проучување на студиите на случај и одговарање на определен број прашања кои произлегуваат од студиите на случај, во вид на електронско софтверско решение (во натамошниот текст: електронска студија на случај).

(4) Прашањата од студијата на случај зависно од тежината се вреднуваат со поени определени во студијата на случај.

(5) Прашањата содржани во тестовите за полагање на првиот дел на испитот и нивните одговори, како и студиите на случај и прашањата кои произлегуваат од студиите и нивните одговори се чуваат во единствениот електронски систем за полагање на испитот.

(6) Електронскиот систем од ставот (5) на овој член содржи и јавно достапна база од најмалку 200 прашања за секоја област, како и јавно достапна база од најмалку 50 студии на случај за потребите на вториот дел од испитот.

(7) Во електронскиот систем е содржано и посочување на прописите и литературата во кои се содржани одговорите на прашањата од првиот дел од испитот и прописите за вториот дел од испитот.

(8) Бројот на прашања и студии на случај во базите од ставот (6) на овој член се зголемува за 10% годишно.

(9) Резултатите од полагањето на првиот и вториот дел од испитот му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот, веднаш по неговото завршување.

Пристапен код, прекин и продолжување на испитот

Член 108-з

(1) На денот на полагањето на првиот, односно вториот дел од испитот, претставник на Агенцијата му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем од членот 108-ж став (5) од овој закон.

(2) По одобрувањето на пристапот, кандидатот добива електронски тест за првиот дел од испитот, односно електронски студии на случај за вториот дел од испитот, компјутерски генерирани, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем од членот 108-ж став (5) од овој закон, од базите од членот 108-ж став (6) од овој закон.

(3) Првиот и вториот дел од испитот содржат упатство за начинот на решавање на истиот, за кое претставник на Агенцијата дава појаснување, пред да започне полагањето на испитот.

(4) Електронскиот систем за полагање на испитот не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за првиот дел од испитот, односно електронска студија на случај за вториот дел од испитот во еден термин за повеќе од еден кандидат.

(5) Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од испитот, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем од членот 108-ж став (5) од овој закон, полагањето на испитот се прекинува.

(6) Доколку причините од ставот (5) на овој член се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот, истиот се продолжува веднаш по нивното отстранување.

(7) Доколку причините од ставот (5) на овој член не се отстранат во рокот од ставот (6) на овој член, испитот се прекажува за друг термин.

Времетраење на испитот

Член 108-с

(1) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот дел од тестот за полагање на испитот, изнесува 45 минути за секоја од областите наведени во членот 108-а став (3) од овој закон.

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

(3) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата за секоја од студиите на случај од вториот дел изнесува 45 минути.

(4) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од секоја од студиите на случај постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

Овластување и ревизија на спроведените на испити

Член 108-и

(1) На кандидатите кои го положиле испитот им се издава овластување во рок од 15 дена од денот на завршувањето на испитот.

(2) На барање на кандидатот, Агенцијата го информира за направените грешки во тестот за полагање на испитот, со овозможување непосреден увид во тестот.

(3) Тестовите и студиите на случај се користат и се даваат на кандидатот само за време на полагањето на испитот.

(4) Материјалите од одржаните испити, особено хартиените верзии од тестовите и студиите на случај за полагање на испитот и специмените за проверка на точноста на одговорите на тестот и студиите на случај, како и снимките од одржаните испити се чуваат во Агенцијата.

(5) Директорот на Агенцијата формира Комисија за ревизија на одржаните испити, која во својата работа ги користи материјалите од ставот (4) на овој член и во која, покрај претставник од Агенцијата и претставник од Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи, членуваат и претставник од Владата на Република Македонија и информатичар од Министерството за информатичко општество и администрација определени од Владата на Република Македонија.

(6) Комисијата од ставот (5) на овој член се составува најмалку еднаш годишно и врши ревизија на начинот на спроведување на најмалку два испити одржани во тековната година.

(7) Комисијата има право да изврши ревизија и на начинот на спроведување на испитите одржани во последните пет години до денот на одржувањето на состанокот на Комисијата, но не порано од денот на примена на овој закон.

(8) Доколку Комисијата утврди нерегуларности во спроведувањето на испитот од страна на поединци во смисла на членот 108-д став (2) од овој закон, предлага одземање на овластувањето од ставот (1) на овој член.

(9) Директорот донесува решение за одземање на овластувањето врз основа на предлогот на Комисијата во рок од три дена од приемот на предлогот.

(10) Против решението од ставот (9) на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

Трошоци за полагање на испитот

Член 108-j

(1) Трошоците за полагање на испитот ги сноси кандидатот.

(2) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој член ја определува Управниот одбор на Агенцијата врз основа на реално направените трошоци за полагање на испитот, неопходни за спроведување на првиот и вториот дел на испитот, подготовката на базите на прашања, спроведувањето на електронскиот тест, изготвување на материјали и покани и изготвување на овластувања.

(3) Трошоците за полагање на испитот се уплатуваат на сметката на сопствени приходи на Агенцијата.

(4) Ако трошоците не се уплатени на соодветна сметка на Агенцијата, најдоцна 15 дена пред денот определен за спроведување на испитот, на кандидатот не му се дозволува полагање на испитот.

(5) Ако кандидатот во рок од една година од денот на уплатата на средствата не го полага испитот, уплатените средства се враќаат согласно со закон.“

Член 12

Во членот 109 став (3) точката на крајот од втората реченица се заменува со записка и се додаваат зборовите: „како и доказ за платен надоместок за продолжувањето. Имателот на овластувањето вработен во Агенцијата, наместо сертификат доставува потврда за работен однос во Агенцијата.“

Во ставот (7) по зборот „потврдување“ се додаваат зборовите: „и за продолжување“.

Член 13

Во членот 112 став (1) алинеја 9 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со записка.

Во алинејата 10 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 11, која гласи:

„- ако се утврди дека при стекнувањето на овластувањето не ги исполнувал условите по однос на видот и степенот на образование, државјанство и работно искуство, пропишани со закон.“

Член 14

Членот 113 се менува и гласи:

„(1) Овластениот геодет на кого му е одземено овластувањето во случајот од членот 112 став (1) алинеи 1, 2, 3, 4, 8 и 10 од овој закон не може пред истекот на пет години од денот на одземањето на овластувањето да поднесе барање за полагање на испит, а овластениот геодет на кого му е одземено овластувањето во случајот од членовите 108-и ставови (8) и (9) и 112 став (1) алинеја 11 од овој закон не може пред истекот на една година од денот на одземањето на овластувањето да поднесе барање за полагање на испит.

(2) За стекнување на новото овластување од ставот (1) на овој член лицето треба да положи испит за стекнување овластување за овластен геодет под услови пропишани со овој закон.“

Член 15

Членот 116 се менува и гласи:

„Програмата за полагање на испитот за овластување за овластен геодет, критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот, начинот на бодирање на првиот и вториот дел од

испитот, формата и содржината на овластувањето за овластен геодет, начинот на продолжување, потврдување, престанок и одземање на овластувањето за овластен геодет, како и формата, содржината и начинот на водење на Именикот на овластени геодети ги пропишува Управниот одбор на Агенцијата.“

Член 16

Во членот 119 став (1) алинеја 1 зборот „поздружницата“ се брише.

Член 17

Во членот 121 алинеја 2 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со записка и се додава нова алинеја 3, која гласи:

„- да го истакнат Тарифникот од членот 125 од овој закон на видно место во нивното седиште, како и во нивната подружница доколку имаат и“.

Член 18

Во членот 123 став (2) зборовите: „за посебни намени“ се бришат.

Член 19

Во членот 129 по алинејата 4 се додаваат две нови алинеи 5 и 6, кои гласат:

„- го уредува начинот на постапување по предметите во случаите кога трговецот поединец овластен геодет, односно трговското друштво за геодетски работи ќе биде избришано од Именикот на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи,

- врши распоредување на нерешените предмети на трговците поединци овластени геодети, односно трговските друштва за геодетски во случај кога се избришани од Именикот на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи, на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи кои се со најблиско седиште до седиштето на трговците поединци овластени геодети, односно трговските друштва за геодетски работи кои биле избришани од Именикот, при што води сметка за поеднакво распоредување на предметите.“

Член 20

По членот 141 се додаваат три нови наслови и три нови члена 141-а, 141-б и 141-в, кои гласат:

„Доставување на пријави за запишување од субјекти кои спроведуваат постапки сврзани со недвижностите“

Член 141-а

(1) Извршителите, заложните доверители и надлежните органи кои спроведуваат постапки сврзани со недвижностите согласно со закон, можат до Агенцијата да достават пријава за запишување на недвижностите кои при востановување на катастарот на недвижностите останале со незапишани права.

(2) Кон пријавата субјектите од ставот (1) на овој член треба да поднесат правен основ за запишување, геодетски елаборат и доказ за платен надоместок за запишувањето.

Запишување на катастарски парцели со повеќе катастарски култури и класи

Член 141-б

(1) Катастарските парцели кои при востановувањето на катастарот на недвижности се запишани со повеќе катастарски култури, во одржување на катастарот на недвижности се запишуваат како катастарски парцели со единствена ознака за земјоделско или градежно земјиште во зависност од начинот на користење.

(2) Катастарските парцели кои при востановување на катастарот на недвижности се запишани со една катастарска култура, а со повеќе катастарски класи, во одржување на катастарот на недвижности се запишуваат како катастарски парцели со катастарска класа која зафаќа поголема површина од катастарската парцела.

Обврска за електронско доставување на пријавите и правните основи и за прибавување на податоци

Член 141-в

(1) Судовите, министерствата, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, нотарите, извршителите и сите други субјекти со пренесени јавни овластувања, сите исправи кои содржат правен основ врз основа на кој се врши запишување во катастарот на недвижностите, заедно со пријавите за запишување и доказот за платен надоместок, се должни по електронски пат да ги доставуваат до Агенцијата.

(2) Трговите поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи се должни по електронски пат да ги прибавуваат податоците потребни за изготвување на геодетските елаборати.“

Член 21

Во членот 155 став (1) по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:

„- лист за предбележување на инфраструктурен објект,“.

Во ставот (2) зборовите: „алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 и 12“ се заменуваат со зборовите: „алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 и 13“, а зборовите: „алинеи 6, 7, 8, 9, 13 и 14“ се заменуваат со зборовите: „алинеи 7, 8, 9, 10, 14 и 15“.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Податоците од ставот (1) алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 и 11 на овој член во кои се содржани и податоци за ЕМБГ се издаваат на начин што податокот за ЕМБГ не треба да биде непотребно видлив, согласно со прописите за заштита на личните податоци.“

Член 22

Во членот 158 став (2) алинеја 1 по записката се додаваат зборовите: „со нивните адресни податоци, како и податоци за ЕМБГ, односно ЕМБС“.

Член 23

По членот 158 се додава нов наслов и нов член 158-а, кои гласат:

„Лист за предбележување на инфраструктурен објект

Член 158-а

(1) Листот за предбележување на инфраструктурен објект се издава за предбележаното право на сопственост на инфраструктурен објект кога е во фаза на градба.

(2) Листот од ставот (1) на овој член содржи:

- податоци за лицата кои имаат право на градење согласно со одобрението за градење, со нивните адресни податоци, како и податоци за ЕМБГ, односно ЕМБС,

- податоци за број на инфраструктурниот објект преземени од основниот проект заверен од надлежниот орган,

- единствен идентификатор,

- име на инфраструктурниот објект,

- опишен и просторен податок за почетокот и крајот на инфраструктурниот објект и

- податоци за правото на залог (хипотека) на инфраструктурниот објект и на другите правни дела во врска со запишаното предбележување.“

Член 24

Во членот 159 став (1) алинеја 3 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „со нивните адресни податоци, како и податоци за ЕМБГ, односно ЕМБС.“

Член 25

Во членот 160 став (1) алинеја 3 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „со нивните адресни податоци, како и податоци за ЕМБГ, односно ЕМБС.“

Член 26

Во членот 163 по зборовите: „се докажува дека лицето“ се додаваат зборовите: „со наведен податок за ЕМБГ, односно ЕМБС“.

Член 27

Во членот 171 ставот (3) се менува и гласи:

„По истекот на шест месеци од денот на извршено предбележување, предбележувањето не произведува правно дејство и може да се брише по пријава на носителот на правото на сопственост на недвижноста на која е извршено предбележувањето.“

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Доколку бришењето на предбележувањето не се изврши во рокот утврден во ставот (3) на овој член, Агенцијата по службена должност ќе го избрише предбележувањето.“

Ставот (4) станува став (5).

Член 28

Во членот 172 став (1) по зборовите: „кои се во функција на посебниот дел од зградата“ се додаваат зборовите: „на другите објекти и на инфраструктурни објекти“.

Член 29

Во членот 173 став (1) по зборовите: „согласно со закон“ се додаваат зборовите: „договори за доживотна издршка, договори за дар во случај на смрт“.

Член 30

Во членот 174 став (1) алинеја 4 сврзникот „и“ се заменува со записка.

Во алинејата 5 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 6, која гласи:

„- изјави заверени кај нотар врз основа на кои може да се изврши запишување на правата на недвижностите, чие поднесување е задолжително утврдено со овој или со друг закон.“

Во ставот (2) по зборовите: „овој член, правото на“ се додава зборот „сопственост“.

Член 31

Во членот 185 ставот (3) се менува и гласи:

„Доколку при споредувањето се утврди дека не постои соодветност на податоците согласно со членот 175 став (3) од овој закон, пријавата за запишување се одбива со потврда за одбивање, а се врши евидентирање на инфраструктурниот објект во катастарот на инфраструктурни објекти. За извршеното евидентирање подносителот на пријавата се известува со потврдата за одбивање.“

Член 32

Членот 187 се менува и гласи:

„(1) Потврдите од членовите 152, 153 и 184 и 185 ставови (2) и (3) и известувањата од членот 185 став (4) од овој закон донесени по пријавите и прилозите кон истите доставени во електронска форма во Агенцијата, се доставуваат до подносителите на пријавите во електронска форма.

(2) Доставувањето од ставот (1) на овој член се врши преку електронскиот шалтер на Агенцијата.

(3) Како време на уредно извршено доставување се смета времето кога потврдите/известувањата од ставот (1) на овој член се донесени и станале достапни преку електронскиот шалтер до подносителите на пријавите.

(4) Кога пријавите за запишување/евидентирање во име и за сметка на носителите на правата на недвижностите по електронски пат до Агенцијата ги доставуваат судовите, министерствата, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, нотарите, извршителите и сите други субјекти со пренесени јавни овластувања, потврдите/известувањата доставени до нив по електронски пат, се должни во рок не подолг од три работни дена да ги достават до носителите на правата во чие име е поднесена пријавата.

(5) Кога пријавите и прилозите кон истите се доставени во писмена форма, потврдите во писмена форма се доставуваат до подносителите на пријавите со предавање од страна на Агенцијата или по пошта, во рок од три дена од денот на извршеното запишување.

(6) Доколку во случајот од ставот (5) на овој член не може да се изврши достава на потврдите/известувањата, доставата се врши со објава на потврдите/известувањата на огласна табла во просториите на Агенцијата и на веб страницата на Агенцијата при што не се објавува податокот за ЕМБГ. Се смета дека доставата е извршена уредно по истекот на осум дена од денот на објавувањето на огласната табла или на веб страницата на Агенцијата.

(7) За извршеното запишување/одбивање подносителите на пријавите се информираат преку смс порака или е-маил во зависност од наведеното во пријавата.“

Член 33

По членот 195 се додава нов наслов и нов член 195-а, кои гласат:

„Запишување недвижности за кои во катастарот на земјиште постоеле фиктивни евиденции

Член 195-а

По пријава на странка, кон која се доставува геодетски елаборат и изјава за согласност за прифаќање на фактичката состојба дадена од носителите на правата на недвижностите кои биле евидентирани како резултат на фиктивните евиденции во катастарот на земјиште, заверена кај нотар, може да се изврши запишување на правата на недвижностите во катастарот на недвижностите во реални делови.“

Член 34

Во членот 196 став (1) зборовите: „на промена“ се бришат.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Во случај кога разликите во податоците за површината од ставот (1) на овој член се должат само на разлика како резултат на завршната обработка на посебните/заедничките делови од зградата (малтерисување, изолација и слично), а се исполнети условите за запишување во катастарот на недвижностите пропишани со членот 176 од овој закон и е доставен геодетски елаборат, се врши запишување на намалената внатрешна површина содржана во геодетскиот елаборат.“

Член 35

Членот 199 се менува и гласи:

„(1) Потврдите од членовите 192 и 197 од овој закон се доставуваат до подносителите на пријавите.

(2) Кога со потврдите за запишување од членот 197 став (1) од овој закон се врши и промена на податоците за соседните катастарски парцели согласно со одредбите од членот 194 став (4) од овој закон, потврдите се доставуваат и до носителите на правата на соседните катастарски парцели.

(3) Доставувањето на потврдите од ставовите (1) и (2) на овој член се врши согласно со одредбите од членот 187 од овој закон.“

Член 36

Во членот 207 став (2) по зборот „несоодветност“ се додаваат зборовите: „или не постои подобност на правните основи, согласно со членот 176 од овој закон“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Доставувањето на потврдите од членот 206 од овој закон и на потврдите од ставовите (2) и (3) на овој член се врши согласно со одредбите од членот 187 од овој закон.“

Член 37

По членот 208 се додава нов наслов и нов член 208-а, кои гласат:

„Запишување промени на извршените запишувања во катастарот на недвижности како резултат на фиктивните евиденции во катастарот на земјиште

Член 208 -а

По пријава на странка, кон која се доставува геодетски елаборат и изјава за согласност за прифаќање на фактичката состојба, дадена од носителите на правата на недвижностите запишани во идеални делови во катастарот на недвижности како резултат на фиктивните евиденции во катастарот на земјиште, заверена кај нотар, може да се изврши промена во катастарот на недвижности со запишување право на недвижноста во реални делови.“

Член 38

Во членот 209 став (1) алинеја 1 сврзникот „и“ се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „грешка при дешифрирањата на недвижностите, грешка при исцртување на граничната линија на катастарската парцела, како и грешка при исцртување и пресметување на податоците за инфраструктурните објекти“.

Во алинејата 2 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 3, која гласи:

„- при внесувањето на податоците на катастарските планови и во електронската база на податоци.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„Доставувањето на потврдите донесени по пријава на странка се врши до подносителите на пријавите, како и до носителите на правата запишани во катастарот на недвижностите на кои се однесува исправката на грешката, а доставувањето на потврдите по службена должност се врши до носителите на правата запишани во катастарот на недвижности на кои се однесува исправката на грешката. Доставувањето на потврдите се врши согласно со одредбите од членот 187 од овој закон.“

Член 39

Во членот 211 став (2) во втората реченица точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „до подносителите на пријавите, како и до лицата кои се запишуваат како носители на правото.“

Член 40

Во членот 212 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Кога предмет на ажурирање се и податоците за внатрешната површина на згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти за кои не се прибра- ни податоци при премерот на недвижностите, геодет- скиот елаборат од став (2) на овој член не содржи изја- ва заверена кај нотар.“

По ставот (4) кој станува став (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Кога со потврдите за ажурирање се врши и промена на податоците за соседните катастарски пар- цели согласно со одредбите од ставот (3) на овој член, потврдите се доставуваат и до носителите на правата на соседните катастарски парцели.“

Член 41

По членот 213 се додава нов наслов и нов член 213- а, кои гласат:

„Податоци за ЕМБГ, односно ЕМБС содржани во потврдите

Член 213-а

Во потврдите од членовите 83 став (2), 152, 153, 184, 185 ставови (2) и (3), 192, 197 ставови (1) и (2), 206, 207 ставови (2) и (3), 209 став (3), 211 и 212 од овој закон е содржан и податок за ЕМБГ, односно ЕМ- БС за подносителите на пријавите за запишување.“

Член 42

Во членот 217 ставот (3) се брише.

Член 43

Насловот пред членот 218 и членот 218 се бришат.

Член 44

Во членот 220 зборовите: „став (3)“ се бришат.

Член 45

Насловот пред членот 221 и членот 221 се менува и гласи:

„Регистар на цени и закупини

Член 221

(1) За спроведување на масовна проценка на вред- носта на недвижностите од членот 216 од овој закон, Агенцијата воспоставува Регистар на цени и закуп- нини.

(2) Агенцијата по службена должност во Регистарот на цени и закупини ги евидентира цените на недвиж- ностите содржани во правните основи за промет на недвижности, кои се доставени во прилог на пријавите за запишување, односно за спроведување на промените во катастарот на недвижности.

(3) Во Регистарот од ставот (1) на овој член се еви- дентира и вредноста на недвижноста врз основа на која е пресметан данокот на промет на недвижноста, како и други податоци за недвижноста содржани во изјава да- дена од продавачот заверена кај нотар.

(4) Нотарите се должни кон пријавите и исправите за правен основ од ставот (2) на овој член да ја доста- вуваат и изјавата од ставот (3) на овој член.

(5) Во Регистарот од ставот (1) на овој член Агенцијата врши евидентирање и на вредноста на за- купнините врз основа на податоците содржани во ис- правите за правен основ со кои се востановува закуп на недвижности.

(6) Органите, односно субјектите овластени да склучуваат, заверуваат или потврдуваат исправи за правен основ со кои се востановува закуп на недвиж-

ности се должни истите да ги доставуваат до Агенцијата заради прибележување на закупот во катастарот на недвижностите и евидентирање на вредноста на закуп- нините во Регистарот од ставот (1) на овој член.

(7) Кон исправите за правен основ од ставот (5) на овој член органите, односно субјектите доставуваат и доказ за платен надоместок и пријава за запишување, односно прибележување на закупот во катастарот на недвижностите.

(8) Бришење на прибележаните закупи во катаста- рот на недвижности се врши врз основа на исправи за правен основ согласно со закон.“

Член 46

Членот 222 се менува и гласи:

„(1) Начинот на вршење на масовната проценка и промена на евидентираната вредност ги пропишува Владата на Република Македонија.

(2) Формата и содржината на изјавата од членот 221 став (3) од овој закон, како и начинот на водење, формата и содржината на Регистарот на цени и закуп- нини, ги пропишува Управниот одбор на Агенцијата.“

Член 47

Во членот 237 зборовите: „185 став (2)“ се замену- ваат со зборовите: „185 ставови (2) и (3)“.

Член 48

Во членот 241 став (2) точка 13 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката 14 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 15, која гласи:

„15) го имаат истакнато Тарифникот од членот 125 од овој закон на видно место во нивното седиште, како и во нивната подружница, доколку имаат.“

Член 49

Во членот 243 ставот (3) се менува и гласи:

„Доколку при вршењето на работите од членот 241 од овој закон се утврди неправилност во примената на одредбите од членот 118 став (2) од овој закон по од- нос на исполнетоста на потребните услови за простори и опрема за извршување на геодетските работи и по однос на обврската за несодржење на зборот „ката- тар“ во називот на трговците поединци овластени гео- дети и трговските друштва за геодетски работи, членот 121 алинеја 3 од овој закон, како и неправилност во примената на членот 126 од овој закон, во записникот се утврдува сторената неправилност, а овластеното службено лице поведува постапка за порамнување, од- носно прекршочна постапка со укажување за отстрану- вање на неправилноста во рок од 15 дена.“

Член 50

Во членот 244 став (2) по зборовите: „110 став (1) алинеи 2 и 6“ се заменуваат со зборовите: „110 став (1) алинеи 2, 6 и 7“.

Член 51

Во членот 246 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) Глоба во износ од 10.000 до 20.000 евра во де- нарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице како носител на право, односно како имател на инфраструктурниот објект ако во рокот про- пишан во членот 57 од овој закон не достави пријави за запишување/евидентирање на инфраструктурните об- јекти.

(5) Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денар- ска противвредност ќе му се изрече на одговорното ли- це во правното лице за прекршокот од ставот (4) на овој член.“

Член 52

По членот 246 се додава нов член 246-а, кој гласи:

„Член 246-а

(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 108-г од овој закон доколку не го снима, не го емитува во живо на веб страницата на Агенцијата и доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб страницата на Агенцијата.

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластениот претставник од членот 108-г став (5) од овој закон, доколку постапи спротивно на членот 108-д став (9) од овој закон.

(3) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече на овластената институција која го спроведува испитот од членот 108 -г од овој закон, доколку не го прекине испитот согласно со членот 108-д ставови (5) и (6) од овој закон.

(4) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на директорот на Агенцијата ако не го донесе решението во рокот утврден во членот 108-и став (9) од овој закон.“

Член 53

Во членот 247 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на овластениот геодет кој не е вработен кај трговец поединец овластен геодет, односно кај трговско друштво за геодетски работи, а извршува геодетски работи за трговец поединец овластен геодет, односно кај трговско друштво за геодетски работи (член 110 став (2)).“

Член 54

Во членот 248 став (1) точка 2 по зборот „катастар“ се додаваат зборовите: „и не ги исполнува потребните услови за простории и опрема“.

По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4) го немаат истакнато Тарифникот од членот 125 од овој закон на видно место во нивното седиште, како и во нивната подружница доколку имаат.“

Член 55

Во членот 249 став (1) точка 3 зборот „пет“ се заменува со бројот “15”.

По точката 14 се додава нова точка 15, која гласи:

„15) сторило повреда на одредбата од членот 110 став (2) од овој закон по однос на обврската за неизвршување на геодетски работи од страна на овластен геодет кој не е вработен кај него.“

Член 56

Во членот 250 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен за прекршокот од членот 246-а од овој закон за кој прекршочна постапка ќе води и прекршочна санкција ќе изрече надлежен суд.“

Член 57

Имателите на инфраструктурните објекти се должни најдоцна до 24 април 2016 година до Агенцијата да достават пријави за запишување/евидентирање на 40% од вкупно доставените податоци за инфраструктурни објекти согласно со членот 256 став (1) од овој закон, а најдоцна до 24 април 2018 година да достават пријави за запишување/евидентирање на преостанатите 60% од доставените податоци за инфраструктурните објекти.

Член 58

Агенцијата се поврзува со единствениот електронски систем за полагање на испитот во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 59

Подзаконските акти предвидени во членот 15 од овој закон Управниот одбор на Агенцијата ќе ги донесе во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Прописот од членот 46 став (1) од овој закон, Владата на Република Македонија ќе го донесе во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Прописот од членот 46 став (2) од овој закон, Управниот одбор на Агенцијата ќе го донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 60

Започнатите постапки за полагање на испитот за овластување за овластен геодет до започнувањето на примената на овој закон ќе завршат согласно со одредбите од прописите по кои започнале.

Член 61

Податоците од интабулационите книги запишани во катастарот на недвижности на име на правни лица како заложни доверители кои престанале да постојат ќе се бришат по пријава на носителите на правата на недвижностите во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Кон пријавата за бришење на податоците од интабулационите книги од ставот 1 на овој член, носителите на правата на недвижностите треба да достават доказ од надлежен субјект со кој ќе се тврди дека правното лице запишано како заложен доверител престанало да постои, а нема свој правен следбеник.

Член 62

Трговците поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи се должни во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон да го усогласат своето работење согласно со одредбите од овој закон.

Член 63

Судовите, министерствата, органите на државната управа, извршителите и сите други субјекти со пренесени јавни овластувања, се должни во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон по електронски пат да се поврзат со Агенцијата.

Член 64

За недвижностите за кои не било извршено усогласување на податоците за недвижностите согласно со одредбите од членовите 153 и 158 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2008, 158/10, 17/11, 51/11 и 74/12) во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон Агенцијата по службена должност ќе изврши промена со усогласување на податоците за недвижностите и за носителите на правата на недвижностите. За извршеното усогласување Агенцијата со потврда за промена ќе ги известат носителите на правата на недвижностите запишани во катастарот на недвижности на кои се однесува промената, односно усогласувањето.

Член 65

(1) Имателите на овластувањата за овластен геодет кои се стекнале со овластување согласно со условите кои биле пропишани со законот кој бил во сила во вре-

мето на стекнувањето, а не ги исполнуваат условите за образование пропишани со овој закон, се должни во рок од четири години од влегувањето во сила на овој закон да го дооформат образованието.

(2) На имателите на овластувањата за овластен геодет кои во рокот од ставот (1) на овој член нема да го дооформат образованието, овластувањето за овластен геодет ќе им се одземе.

(3) Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член не се однесуваат на имателите на овластувањата за овластен геодет кои се стекнале со овластување согласно со условите кои биле пропишани со Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ број 27/86, 17/91, 84/2005, 109/2005 и 70/2006).

Член 66

Одредбите од членот 3 од овој закон со кои се менува членот 8 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13 и 41/14) во делот кој се однесува на премерот за примателите на социјална и постојана парична помош и на лицата со ниски бруто примања до 168.000 денари годишно во постапката на утврдување правен статус на бесправно изградени објекти, ќе се применуваат до истекот на рокот за доставување на геодетски елаборати утврден со Законот за постапување со бесправно изградени објекти.

Член 67

Одредбите од членот 30 став (2) од овој закон ќе се применуваат по истекот на рокот за поднесување на барања за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост, пропишан со Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост.

Член 68

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите од членот 11 од овој закон ќе започнат да се применуваат по една година од денот на влегувањето во сила.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KADASTËR TË PATUNDSHMËRIVE

Neni 1

Нë Ligjin për kadtër të patundshmërive ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 55/13 dhe 41/14), në nenin 2 pika 6 pas fjalës "kufij", shtohen fjalët: "me një kulturë dhe klasë kadastrale".

Në pikën 27. lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 28. pika në fund të fjalisë zëvendësohet me "pikëpresje" dhe shtohen dy pika të reja 29 dhe 30, si vijojnë:

"29. "Person i interesuar" është personi i cili për vërtetimin e interesit të tij juridik për parashtrim të fletëparaqitjes për regjistrim, krahas bazës juridike për regjistrim dhe elaboratit gjeodezik, dorëzon edhe deklarate të verifikuar te noteri në të cilën përmbahen bazat për interesin juridik dhe

30. "Evidenca fiktive" janë evidencime të sipërfaqeve të parcelës kadastrale të cilat nuk kanë qenë të regjistruara në planin kadastral, ndërsa kanë qenë të evidentuara në operatorin kadastral."

Neni 2

Në nenin 4 paragrafi (2) fjala "katër" zëvendësohet me fjalën "tre", ndërsa pas fjalës "plotësohet" vihet pikë dhe fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

Neni 3

Në nenin 8 paragrafi (1) pas alineës 11 shtohet alineja e re 12, si vijon:

"mbajtja e regjistrit të çmimeve dhe qirave,".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Matja dhe mirëmbajtja e kufirit shtetëror, matja në funksion për regjistrim të patundshmërive pronë e Republikës së Maqedonisë, punë gjeodezike për dedikime të veçanta me rëndësi për Republikën e Maqedonisë, matja në funksion të azhurnimit të të dhënave për patundshmëritë me detyrë zyrtare, punë gjeodezike të zyrës për dedikime të veçanta, matja në funksion të përpilimit të kartave topografike, matje për pranuesit e ndihmës sociale dhe të përhershme në para dhe të personave me të hyra bruto të ulëta deri në 168.000,00 denarë në vit në procedurën e përcaktimit të statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa leje, si dhe punët tjera gjeodezike të përcaktuara me ligj tjetër i kryen Agjencia".

Në paragrafin (3) pas fjalëve: "Për përcaktim të" shtohen fjalët: "punëve nga matja në funksion për regjistrim të patundshmërive pronë e Republikës së Maqedonisë, si dhe për përcaktimin e".

Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

"(4) Gjatë kryerjes së kompetencave sipas këtij neni Agjencia nuk arkëton taksa administrative."

Neni 4

Në nenin 11 paragrafi (1) alineja 11 pas fjalës "vërtetim" shtohen fjalët: "dhe vazhdim".

Neni 5

Në nenin 27 paragrafi (1) pas fjalëve: "Regjistri për njësi hapësinore", shtohen fjalët: "Regjistri i çmimeve dhe qirave".

Neni 6

Në nenin 68 paragrafi (2) alineja 3 lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje dhe shtohet aline e re 4, si vijon:

"- të dhëna për vitin e ndërtimit, vitin e rikonstruktimit dhe materialin e ndërtimit dhe".

Neni 7

Në nenin 76 pas paragrafit (5) shtohet paragrafi i ri (6), si vijon:

"(6) Toka pjellore dhe toka natyrore jopjellore shënohet si tokë bujqësore, ndërsa toka artificiale jopjellore shënohet si tokë ndërtimore."

Paragrafët (6) dhe (7) bëhen paragrafë (7) dhe (8).

Neni 8

Në nenin 83 pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

"(4) Gjatë digjitalizimit të planeve kadastrale, për parcelata kadastrale për të cilat të dhënat për bartësit e të drejtave të patundshmërive në operatin kadastral janë marrë nga kadastra e tokës në bazë të evidencave fiktive, si sipërfaqe e parcelës kadastrale regjistrohet sipërfaqja e cila del nga plani i digjitalizuar kadastral, ndërsa të dhënat e bartësit të të drejtave regjistrohen në pjesë ideale të përpjesëtuara."

Paragrafët (4), (5), (6) dhe (7) bëhen paragrafë (5), (6), (7) dhe (8).

Neni 9

Në nenin 104 paragrafët (2) dhe (3) shlyhen.

Paragrafi (4) bëhet paragrafi (2).

Neni 10

Titulli para nenit 108 dhe neni 108 ndryshohet si vijojnë:

"Kushte për dhënie të provimi për marrje të autorizimi për gjeodet të autorizuar"

Neni 108

(1) Gjeodeti i autorizuar mund të jetë personi i cili e ka dhënë provimin për marrje të autorizimi për gjeodet të autorizuar.

(2) Provimin për marrje të autorizimit për gjeodet të autorizuar mund ta japë personi i cili i plotëson kushtet si vijojnë:

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- të ketë përfunduar shkallën VII/1 për gjeodezi dhe të ketë fituar së paku 300 kredi sipas Sistemit evropian të transferit të kredive (SETK) nga sfera e gjeodezisë dhe
- të ketë së paku dy vjet përvojë pune në punë të gjeodezisë pas plotësimit të kushteve nga alineja 2 të këtij neni.

(3) Autorizimet e dhëna për gjeodetë të autorizuar Agjencia i regjistron në Listën e gjeodetëve të autorizuar, të cilën e mban Agjencia."

Neni 11

Pas nenit 108 shtohen 12 tituj të rinj dhe 12 nene të reja 108-a, 108-b, 108-v, 108-g, 108-d, 108-gj, 108-e, 108-zh, 108-z, 108-x, 108-i dhe 108-j, si vijojnë:

"Pjesë të provimit, sfera dhe programe"

Neni 108-a

(1) Provimi përbëhet prej dy pjesëve, si vijon:

- pjesa e parë (pjesa teorike), me të cilën kontrollohet dituria teorike e kandidatëve dhe
- pjesë e dytë (studimi i rasti), me të cilën kontrollohet aftësia e kandidatëve për zbatim të ligjeve në praktikë.

(2) Pjesa e parë e provimit nga paragrafi (1) të këtij neni jepet me shkrim në formë elektronike, me përgjigje të numrit të caktuar të pyetjeve në formë të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter.

(3) Pjesa e parë e provimit jepet për sferat:

- 1) punë themelore të gjeodezisë dhe hartografia,
- 2) plane kadastrale dhe plane të objekteve të infrastrukturës,
- 3) matje, punë të gjeodezisë për dedikime të veçanta, elaborate gjeodezike dhe protokoll elektronik dhe
- 4) kadastra e patundshmërive dhe rregullimi dhe menaxhimi me patundshmëritë.

(4) Pjesa e dytë e provimit përbëhet nga:

- përshkrimi i rasti individual të sferës nga paragrafi (3) pika 2 të këtij neni (studim i parë i rastit) dhe të sferës nga paragrafi (3) pika 3 të këtij neni (studim i dytë i rastit), dhe

- pyetje të cilave kandidati duhet t'u përgjigjet në bazë të analize të rasteve.

(5) Provimi jepet së paku dy herë në vit sipas programit në të cilin përmbahen materiali, rregullat dhe literatura.

Formimi i bazave të pyetjeve për dhënie të provimit

Neni 108-b

(1) Bazat e pyetjeve për pjesën e parë dhe bazat e studimeve të rastit dhe pyetjet për pjesën e dytë të provimit nga neni 108-a të këtij ligji i përpilojnë:

- dy profesorë nga sfera e gjeodezisë, të emëruar nga dekani i institucionit të lartë arsimor nga sfera e gjeodezisë,
- pesë persona të punësuar në Agjenci, të caktuar nga drejtori i Agjencisë, prej të cilëve:
- tre persona me shkallën VII/1 të përfunduar të studimeve për gjeodezi ose me së paku 300 kredi të fituara sipas sistemit evropian të transferit të kredive (SETK) nga

sfera e gjeodezisë, me autorizim për gjeodet të autorizuar dhe me së paku gjashtë vjet përvojë pune në gjeodezi dhe dy persona me shkallën VII/1 të përfunduar të studimeve juridike ose me së paku 300 kredi të fituara sipas sistemit evropian të transferit të kredive (SETK) nga sfera e drejtësisë dhe me së paku gjashtë vjet përvojë pune nga sfera e drejtësisë.

(2) Pyetjet nga pjesa e parë e provimit dhe pyetjet dhe studimet e rastit nga pjesa e dytë e provimit i verifikon Komisioni i përbërë prej:

- dy përfaqësues të caktuar nga Bordi Drejtues i Dhomës së tregtarëve individë gjeodetë të autorizuar dhe shoqërive tregtare për punë të gjeodezisë nga sfera e gjeodezisë me shkallën VII/1 të përfunduar të studimeve për gjeodezi ose me së paku 300 kredi të fituara sipas Sistemit evropian të transferit të kredive (SETK) nga sfera e gjeodezisë,
- tre përfaqësues të Agjencisë, prej të cilëve dy me shkallën VII/1 të përfunduar të studimeve për gjeodezi ose me së paku 300 kredi të fituara sipas sistemit evropian të transferit të kredive (SETK) nga sfera e gjeodezisë, me autorizim për gjeodet të autorizuar dhe me së paku 10 vjet përvojë pune në gjeodezi dhe një me shkallën VII/1 të përfunduar të studimeve juridike ose me së paku 300 kredi të fituara sipas Sistemit evropian të transferit të kredive (SETK) nga sfera e drejtësisë dhe me së paku dhjetë vjet përvojë pune në drejtësi, të emëruar nga drejtori i Agjencisë.

(3) Gjatë përbërjes së Komisionit nga paragrafi (2) të këtij neni nevojitet të ruhet parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekaut.

(4) Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni kryen edhe revizion dhe azhurnim të bazave të pyetjeve dhe bazave të studimeve të rastit, së paku një herë në vit.

(5) Gjatë revizionit Komisioni veçanërisht i ka parasysh ndryshimet e rregullave në të cilat bazohet pyetja, përkatësisht rasti, numri i kandidatëve që janë përgjigjur, suksesi në përgjigje të të njëjtave, si dhe kritere tjera që mund të ndikojnë në përmirësimin e kualitetit të bazave të pyetjeve.

(6) Në bazë të revizionit të kryer dhe azhurnimit të bazave të pyetjeve dhe bazave të studimeve të rastit, Komisioni vendos që pyetjet dhe studimet e rastit të ndryshohen ose mënjanojnë plotësisht nga bazat.

(7) Personat nga paragrafi (1) të këtij neni dhe anëtarët e Komisionit për verifikim nga paragrafi (2) të këtij neni, kanë të drejtë kompensimi në para të cilin e përcakton Bordi Drejtues i Agjencisë.

(8) Shuma e kompensimit në para nga paragrafi (7) të këtij neni caktohet në bazë të numrit të pyetjeve të përpiluara dhe studimeve të rastit, si dhe ndërlikimit të materies.

(9) Shuma vjetore e kompensimit në para nga paragrafi (7) të këtij neni, nuk e tejkalon nivelin e tri rrogave bruto mesatare mujore në Republikën e Maqedonisë në vitin paraprak të shpallura nga Enti Shtetëror i Statistikës.

Parashtrimi i kërkesës për dhënie të provimit dhe veprimi për kërkesën

Neni 108-v

(1) Kërkesën për dhënie të provimit kandidati e parashtron në Agjenci.

(2) Me kërkesën për dhënie të provimit kandidati është i obliguar që të parashtojë dëshmi për plotësim të kushteve për dhënie të provimit, të përcaktuara me këtë ligj.

(3) Drejtori i Agjencisë ose personi i autorizuar nga ai, me aktvendim konstaton nëse kandidati i plotëson kushtet për dhënie të provimit.

(4) Kundër aktvendimit me të cilin refuzohet kërkesa për dhënie të provimit, mund të ngritet kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga pranimi i aktvendimit.

(5) Kandidatit të cilit i është lejuar kërkesa për dhënie të provimit, i caktohet koha dhe vendi i dhënies së provimit, ndërsa kandidati njoftohet më së voni në afat prej tetë ditësh para dhënies së provimit.

(6) Kandidatit i mundësohet të fillojë ta japë provimin në terminin e parë të ardhshëm nga dita e kërkesës së lejuar për dhënie të provimit.

Punë të lidhura me zbatimin e provimit

Neni 108-g

(1) Punët profesionale dhe administrative për nevojat e zbatimit të të njëjtit i kryen Agjencia, ndërsa provimin teknikisht e zbaton personi juridik i regjistruar në Regjisorin qendror i zgjedhur nga Agjencia.

(2) Provimi jepet në hapësirë për dhënie të provimit, të pajisur posaçërisht me pajisje materiale teknike dhe informatike, lidhje interneti dhe pajisje për incizim të dhënies së provimit.

(3) Publiku informohet për datën dhe kohën e dhënies së provimit së paku tri ditë para mbajtjes së provimit.

(4) Dhënia e provimit incizohet dhe drejtpërdrejtë emetohet në ueb faqen e Agjencisë, e nëse për shkaqe teknike incizimi ndërpritet, incizimi nga i gjithë provimi vendoset në ueb faqen e Agjencisë.

(5) Në hapësirën për dhënie të provimit, gjatë kohës së dhënies së provimit janë të pranishëm dy përfaqësues nga Agjencia, një përfaqësues nga Dhoma e tregtarëve individë gjeodetë të autorizuar dhe shoqëri tregtare për punë të gjeodezisë, një përfaqësues nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Zyrës së kryeministrit të Qeverisë dhe një përfaqësues nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës (informaticient).

Mënyra e dhënies së provimit

Neni 108-d

(1) Para fillimit të dhënies së provimit, përfaqësuesi nga Agjencia e përcakton identitetin e kandidatit me kontroll në letërnjoftimit.

(2) Kandidatit gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë të provimit nuk i lejohet shfrytëzimi i ligjeve, ligjeve me koment dhe shpjegim, telefon celular, pajisje kompjuterike bartëse dhe mjete tjera teknike dhe informatike, lëndë paraprakisht të përgatitura dhe ngjashëm.

(3) Kandidatit gjatë kohës së dhënies së pjesës së dytë të provimit, i lejohet shfrytëzimi vetëm i ligjeve (pa komente dhe shpjegime) të cilit në version elektronik gjenden në kompjuterin në të cilin kandidati e jep provimin.

(4) Kandidatit gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë dhe të dytë të provimit nuk i lejohet të kontaktojë me kandidatë ose persona tjerë përveç me informaticientin nga neni 108-g paragrafi (5) të këtij ligji, në rast se ka problem teknik me kompjuterin.

(5) Nëse problemet teknike me kompjuterin mënjanohej për pesë minuta provimi vazhdon, e nëse nuk mënjanohej në këtë afat, provimi vetëm për atë kandidat ndërpritet dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

(6) Nëse ka probleme me më shumë se pesë kompjuterë dhe ato nuk mënjanohej në afat prej pesë minutash, provimi ndërpritet për të gjithë kandidatët të cilit e japin provimin dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

(7) Nëse kandidati gjatë dhënies së pjesës së parë dhe të dytë të provimit vepron në kundërshtim me paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij neni, nuk do t'i lejohet dhënie e mëtejme e provimit në atë termin.

(8) Në rastet nga paragrafi (7) të këtij neni, konsiderohet se kandidati nuk e ka dhënë provimin dhe i njëjti konstatohet në procesverbalin për dhënie të provimit.

(9) Përfaqësuesit e autorizuar nga neni 108-g paragrafi (5) të këtij ligji gjatë kohës së dhënies të provimit nuk guxojnë të qëndrojnë më gjatë se pesë sekonda në afërsi të drejtpërdrejtë të kandidatit i cili e jep provimin, përveç në rast të mënjanimi të problemit teknik kur nuk guxojnë të qëndrojnë më gjatë se pesë minuta.

Ndërprerja dhe vazhdimi i provimit

Neni 108-gj

(1) Nëse gjatë kohës së dhënies së provimit ndodhin shkaqe të arsyeshme për të cilat kandidati nuk mund ta vazhdojë dhënien e provimit (sëmundje, mungesë e shtatzënisë, shkollim jashtë vendit dhe ngjashëm), do të ndërpritet provimi për kohë të caktuar, që nuk mund të jetë më gjatë se gjashtë muaj.

(2) Aktvendim për vazhdim të provimit miraton drejtori i Agjencisë për lutje të kandidatit. Lutja parashtrohet në afat prej tetë ditësh nga ndërprerja e shkaqeve për prolongim të provimit, por më së voni në afat prej gjashtë muajsh.

(3) Nëse kandidati nuk parashtron lutje për vazhdim të provimit në afatin e caktuar në paragrafin (2) të këtij neni do të konsiderohet se nuk e ka dhënë provimin.

(4) Kundër aktvendimit të drejtorit të Agjencisë nga paragrafi (2) të këtij neni, kandidati mund të ngritë kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.

(5) Në vazhdimin e provimit, kandidati nuk e jep atë pjesë të provimit që paraprakisht e ka dhënë.

Pjesa e parë dhe e dytë e provimit

Neni 108-e

(1) Provimi fillon me dhënie të pjesës së parë (pjesës teorike), e mandej të pjesës së dytë (studime të rastit).

(2) Pjesa e dytë jepet në afat prej së paku 15 ditësh pas dhënies me sukses të pjesës së parë.

(3) Pjesa e parë e provimit jepet për çdonjërin nga sferat nga neni 108-a të këtij ligji dhe i përmban së paku nga 15 pyetje për çdo sferë me pesë opsione për rrethim prej të cilave një është i saktë, dy janë të ngjashme, një është i pasaktë në masë të vogël (në të humbet numër i vogël i pikave) dhe një është i pasaktë në masë të madhe (në të humben numër më i madh i pikave).

(4) Kusht për dhënie të pjesës së dytë të provimit është që kandidati ta japë pjesën e parë të provimit në më së shumti tri sesione të njëpasnjëshme.

(5) Nëse kandidati nuk e jep pjesën e parë të provimit në pajtim me paragrafin (4) të këtij neni, do të konsiderohet se provimin nuk e ka dhënë.

(6) Pjesa e dytë e provimit përbëhet nga dy studime të rasti të bazuara në sferën nga neni 108-a paragrafi (3) pika 2 të këtij ligji (studimi i parë i rastit) dhe në sferën nga neni 108-a paragrafi (3) pika 3 të këtij ligji (studim i dytë i rastit).

(7) Pyetjet të cilat janë pjesë përbërëse e studimeve të rastit janë nga sfera në të cilën është bazuar studimi i rastit dhe kanë dhjetë opsione të mundshme të përgjigjeve prej të cilave një është i saktë, pesë janë të ngjashme dhe katër janë të ndryshme.

(8) Kandidati doemos duhet që pjesën e dytë të provimit ta japë në dy sesione të njëpasnjëshme pas përfundimit të pjesës së parë të provimit.

(9) Nëse kandidati nuk e ka dhënë pjesën e dytë të provimit, do të konsiderohet se provimin nuk e ka dhënë.

Vlerësimi i pyetjeve dhe sistem unik elektronik për dhënie të provimit

Neni 108-zh

(1) Dhënia e pjesës së parë të provimit kryhet me përgjigje në numër të caktuar të pyetjeve në formë të zgjidhjes së testi elektronik në kompjuter.

(2) Pyetjet nga testi varësisht nga vështirësia, vlerësohen me pikë të përcaktuara në test.

(3) Dhënia e pjesës së dytë të provimit kryhet me mësimin e studimeve të rastit dhe përgjigje në numër të caktuar të pyetjeve të cilat dalin nga studimet e rasti, në formë të zgjidhjes elektronike të softuerit (në tekstin e mëtejshëm: studim elektronik i rastit).

(4) Pyetjet nga studimi i rastit në varësi nga pesha, vlerësohen me pikë të përcaktuara në studimin e rastit.

(5) Pyetjet e përmbytura në testet për dhënie të pjesës së parë të provimit dhe përgjigjet e tyre, si dhe studimet e rastie dhe pyetjet të cilat dalin nga studimet dhe përgjigjet e tyre ruhen në sistemin unik elektronik për dhënie të provimit.

(6) Sistemi elektronik nga paragrafi (5) të këtij neni përmban edhe bazë publikisht të kapshme me së paku 200 pyetje për çdo sferë, si dhe bazë publikisht të kapshme prej së paku 50 studimesh të rastit për nevoja të pjesës së dytë të provimit.

(7) Në sistemin elektronik përmbahet edhe orientimi për rregullat dhe literaturën në të cilën përmbahen përgjigjet e pyetjeve nga pjesa e parë e provimit dhe rregullat për pjesën e dytë të provimit.

(8) Numri i pyetjeve dhe studimeve të rastit në bazat nga paragrafi (6) të këtij neni zmadhohet për 10% në vit.

(9) Rezultatet nga dhënia e pjesës së parë dhe të dytë të provimit i janë të kapshme kandidatit në kompjuterin në të cilin e jep provimin, menjëherë pas përfundimit të tij.

Kod hyrës, ndërprerja dhe vazhdimi i provimit

Neni 108-z

(1) Në ditën e dhënies së pjesës së parë, përkatësisht të dytë të provimit, përfaqësuesi i Agjencisë i jep kandidatit kod hyrës, përkatësisht fjalëkalim me të cilin i lejohe qasje në sistemin elektronik nga neni 108-zh paragrafi (5) të këtij ligji.

(2) Pas lejimit të qasjes, kandidati merr test elektronik për pjesën e parë të provimit, përkatësisht studime elektronike të rastit për pjesën e dytë të provimit, të gjeneruara në kompjuter, përmbytjen e të cilave me përzgjedhje të rastësishme e cakton softueri i sistemit elektronik nga neni 108-zh paragrafi (5) të këtij ligji, nga bazat nga neni 108-zh paragrafi (6) të këtij ligji.

(3) Pjesa e parë dhe e dytë e provimit, përmbajnë udhëzim për mënyrën e plotësimit të të njëjtit, për të cilin përfaqësuesi i Agjencisë jep shpjegim, para se të fillojë dhënia e provimit.

(4) Sistemi elektronik për dhënie të provimit nuk mund të lejojë ekzistimin e përmbytjes identike të testit elektronik për pjesën e parë të provimit, përkatësisht studimit elektronik të rastit për pjesën e dytë të provimit në një termin për më shumë se një kandidat.

(5) Në rast të pengimit të zbatimit të pjesës së parë ose të dytë të provimit, për shkaqe që sjellin në pamundësi teknike të funksionimit të sistemit elektronik nga neni 108-zh paragrafi (5) të këtij ligji, dhënia e provimit ndërpritet.

(6) Nëse shkaqet nga paragrafi (5) të këtij neni nënjanohen në afat prej 60 minutash nga ndërprerja e të njëjtit, i njëjti vazhdohe menjëherë pas nënjanimit të tyre.

(7) Nëse shkaqet nga paragrafi (5) të këtij neni nuk nënjanohen në fatin nga paragrafi (6) të këtij neni, i njëjti ricaktohet për termin tjetër.

Kohëzgjatja e provimit

Neni 108-x

(1) Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së caktuar për përgjigje të pyetjeve nga pjesa e parë e testit për dhënie të provimit, është 45 minuta për çdonjërin nga sferat të theksuara në nenin 108-a paragrafi (3) të këtij ligji.

(2) Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili me përgjigje të sakta në pyetjet e testit ka marrë së paku 70% të numrit të përgjithshëm të pikave të parapara pozitive.

(3) Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së caktuar për përgjigje të pyetjeve për çdonjërin nga studimet e rasti nga pjesa e dytë, është 45 minuta.

(4) Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili me përgjigje të sakta në pyetjet e çdonjëra nga studimet e rasti ka marrë së paku 70% nga numri i përgjithshëm i pikave të parapara pozitive.

Autorizimi dhe revizioni i provimeve të zbatuara

Neni 108-i

(1) Kandidatëve të cilit e kanë dhënë provimin u jepet autorizim në afat prej 15 ditësh nga dita e përfundimit të provimit.

(2) Me kërkesë të kandidatit, Agjencia e informon për gabimet e bëra në test për dhënie të provimit, me mundësi këqyrjeje të drejtpërdrejtë në test.

(3) Testet dhe studimet e rastit shfrytëzohen dhe i jepen kandidatit vetëm gjatë kohës së dhënies të provimit.

(4) Materialet nga provimet e mbajtura, veçanërisht versionet në letër nga testet dhe studime të rastit për dhënie të provimit dhe specimenet për kontroll të saktësisë së përgjigjeve të testit dhe studimeve të rastit, si dhe incizimet nga provimet e mbajtura ruhen në Agjenci.

(5) Drejtori i Agjencisë formon Komision për revizion të provimeve të mbajtura, i cili në punën e vet i shfrytëzon materialet nga paragrafi (4) të këtij neni dhe në të cilën, krahas përfaqësuesit nga Agjencia dhe përfaqësuesit nga Dhoma e tregtarëve individë gjeodetë të autorizuar dhe shoqëri tregtare për punë të gjeodezisë, marrin pjesë edhe përfaqësuesi nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe informaticienti nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës të përcaktuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(6) Komisioni nga paragrafi (5) të këtij neni takohet së paku një herë në vit dhe kryen revizion të mënyrës së zbatimit të së paku dy provimeve të mbajtur në vitin rrjedhës.

(7) Komisioni ka të drejtë të kryejë revizion edhe në mënyrën e zbatimit të provimeve të mbajtura në pesë vitet e fundit deri në ditën e mbajtjes së takimit të Komisionit, por jo më herët nga dita e zbatimit të ligjit.

(8) Nëse Komisioni konstaton parregullsi në zbatimin e provimit nga individë sipas nenit 108-d paragrafi (2) të këtij ligji, propozon heqjen e autorizimit nga paragrafi (1) të këtij neni.

(9) Drejtori miraton Aktvendim për heqje të autorizimit në bazë të propozimit të Komisionit në afat prej tri ditësh nga pranimi i propozimit.

(10) Kundër aktvendimit nga paragrafi (9) të këtij neni mund të ngritet kontest administrativ para gjykate kompetente në afat prej 30 ditë nga pranimi i aktvendimit.

Shpenzime për dhënie të provimit

Neni 108-j

(1) Shpenzimet për dhënie të provimit i mban kandidati.

(2) Lartësinë e kompensimit nga paragrafi (1) të këtij neni e cakton Bordi Drejtues i Agjencisë në bazë të shpenzimeve të bëra reale për dhënie të provimit, të domosdoshme për zbatim të pjesës së parë dhe të dytë të provimit, përgatitje të bazave të pyetjeve, zbatimin e testit elektronik, përpilimin e materialeve dhe ftesave dhe përpilimin e autorizimeve.

(3) Shpenzimet për dhënie të provimit paguhen në llogari të të hyrave personale të Agjencisë.

(4) Nëse shpenzimet nuk janë paguar në llogarinë përkatëse të Agjencisë, më së voni 15 ditë para ditës së caktuar për zbatim të provimit, kandidatit nuk i lejohet dhënia e provimit.

(5) Nëse kandidati në afat prej një viti nga dita e pagesës së mjeteve nuk e jep provimin, mjetet e paguara kthehen në pajtim me ligjin".

Neni 12

Në nenin 109 paragrafi (3) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "si dhe dëshmi për kompensim të paguar për vazhdim". Poseduesi i autorizimit i punësuar në Agjenci, në vend të certifikatës dorëzon vërtetim për marrëdhënie të punës në Agjenci".

Në paragrafin (7) pas fjalës "vërtetim" shtohen fjalët: "dhe për vazhdim".

Neni 13

Në neni 112 paragrafi (1) në alinenë 9 lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me presje.

Në alinenë 10 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzen "dhe" dhe shtohet aline e re 11, si vijon:

"nëse konstatohet se gjatë marrjes së autorizimit nuk i plotëson kushtet në lidhje me llojin dhe shkallën e arsimit, shtetësinë dhe përvojën e punës, të përcaktuara me ligj".

Neni 14

Nenin 113 ndryshohet si vijon:

"(1) Gjeodeti i autorizuar të cilit i është hequr autorizimi në rastin nga neni 112 paragrafi (1) alinetë 1, 2, 3, 4, 8 dhe 10 të këtij ligji, nuk mundet para përfundimit të pesë viteve nga dita e heqjes së autorizimit të parashtrijë kërkesë për dhënie të provimit, ndërsa gjeodeti i autorizuar të cilit i është hequr autorizimi në rastin nga neni 108-i paragrafët (8) dhe (9) dhe neni 112 paragrafi (1) alineja 11 të këtij ligji, nuk mundet para kalimit të një viti nga dita e heqjes së autorizimit të parashtrijë kërkesë për dhënie të provimit.

(2) Për marrje të autorizimit të ri nga paragrafi (1) të këtij neni, personi duhet të japë provim për marrje të autorizimit për gjeodet të autorizuar me kushte të përcaktuara me këtë ligj."

Neni 15

Neni 116 ndryshohet si vijon:

"Programin për dhënie të provimit për autorizim për gjeodet të autorizuar, kriteret në lidhje me kushtet hapësinore dhe pajisjen materiale teknike dhe informatike të hapësirave për dhënie të provimit, mënyrën e vlerësimit të pjesës së parë dhe të dytë të provimit, formën dhe përmbajtjen e autorizimit për gjeodet të autorizuar, mënyrën e vazhimit, vërtetimit, pushimit dhe heqjes së autorizimit për gjeodet të autorizuar, si dhe formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së Listës të gjeodetëve të autorizuar, i përcakton Bordi Drejtues i Agjencisë."

Neni 16

Në nenin 119 paragrafi (1) alineja 1 fjala "/dega" shlyhet.

Neni 17

Në nenin 121 alineja 2 lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohet aline e re 3, si vijon:

"- ta paraqesin Listën e tarifave nga neni 124 të këtij ligji në vend të dukshëm në selinë e tyre, si dhe në degën e tyre nëse kanë dhe".

Neni 18

Në nenin 123 paragrafi (2) fjalët: "për dedikime të veçanta" shlyhen.

Neni 19

Në nenin 129 pas alinesë 4 shtohen dy aline të reja 5 dhe 6, si vijojnë:

"- e rregullon mënyrën e veprimit për lëndët e rastit kur tregtari individ gjeodet i autorizuar, përkatësisht shoqëri tregtare për punë të gjeodezisë do të shlyhet nga Lista e tregtarëve individë gjeodetë të autorizuar dhe shoqëri tregtare për punë të gjeodezisë,

- kryen ndarje të lëndëve të pazgjidhura të tregtarëve individë gjeodetë të autorizuar përkatësisht shoqëri tregtare për punë të gjeodezisë, në rast kur janë shlyer nga Lista e tregtarëve individë gjeodetë të autorizuar dhe shoqëri tregtare për punë të gjeodezisë, tregtarëve individë gjeodetë të autorizuar dhe shoqëri tregtare për punë të gjeodezisë që janë me seli më të afërt të selia e tregtarëve individë gjeodetë të autorizuar, përkatësisht shoqëri tregtare për punë të gjeodezisë, që kanë qenë të shlyer nga Lista, me ç'rast mban llogari për ndarjen e barabartë të lëndëve."

Neni 20

Pas nenit 141 shtohen tre tituj të rinj dhe tri nene të reja 141-a, 141-b dhe 141-v, si vijojnë:

"Dorëzimi i fletëparaqitjeve për regjistrim të subjekteve që zbatojnë procedura të lidhura me patundshmëritë"

Neni 141-a

(1) Përmbaruesit, kreditorët e pengut dhe organet kompetente që zbatojnë procedura të lidhura me patundshmëritë në pajtim me ligjin, munden në Agjenci të dorëzojnë fletëparaqitje për regjistrim të patundshmërive të cilat gjatë themelimit të kadastrës së patundshmërive kanë mbetur me të drejta të paregjistruara.

(2) Me fletëparaqitje subjektet nga paragrafi (1) të këtij neni duhet të parashtrojnë bazë juridike për regjistrim, elaborat gjeodezik dhe dëshmi për kompensim të paguar për regjistrim.

Regjistrimi i parcelave kadastrale me më shumë kultura dhe klasa kadastrale

Neni 141-b

(1) Parcelat kadastrale të cilat gjatë themelimit të kadastrës së patundshmërive janë regjistruar me më shumë kultura kadastrale, në mirëmbajtjen e kadastrës së patundshmërive regjistrohen si parcela kadastrale me shenjë unike për tokë bujqësore ose ndërtimore varësish nga mënyra e shfrytëzimit.

(2) Parcelat kadastrale të cilat gjatë themelimit të kadastrës së patundshmërive janë regjistruar me një kulturë kadastrale, ndërsa me më shumë klasa kadastrale, në mirëmbajtjen e kadastrës së patundshmërive regjistrohen si parcela kadastrale me klasë kadastrale e cila përfshin sipërfaqe më të madhe të parcelës kadastrale.

Obligimi për dorëzim elektronik të fletëparaqitjeve dhe bazave juridike dhe për marrjen e të dhënave

Neni 141-v

(1) Gjykatat, ministritë, organet e administratës shtetërore, njësitë e vetadministrimit lokal, noterët, përmbaruesit dhe të gjithë subjektet tjera me autorizime të bartura publike, të gjitha dokumentet që përmbajnë bazë juridike në bazë të së cilës bëhet regjistrimi në kadastrën e patundshmërive, së bashku me fletëparaqitjet për regjistrim dhe dëshmitë për kompensim të paguar, janë të obliguar që në formë elektronike t'i dorëzojnë në Agjenci.

(2) Tregtarët individë gjeodetë të autorizuar dhe shoqëritë tregtare për punë të gjeodezisë, janë të obliguar që në formë elektronike t'i marrin të dhënat të nevojshme për përpilimin e elaboreteve të gjeodezisë".

Neni 21

Në nenin 155 paragrafi (1) pas alinesë 3 shtohet aline e re 4 si vijon:

"-fletë për parashënim të objekteve të infrastrukturës,".

Në paragrafin (2) fjalët: "alinetë 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 dhe 12" zëvendësohen me fjalët "alinetë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 dhe 13", ndërsa fjalët: "alinetë 6, 7, 8, 9, 13 dhe 14" zëvendësohen me fjalët: "alinetë 7, 8, 9, 10, 14 dhe 15".

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Të dhënat nga paragrafi (1) alinetë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 dhe 11 të këtij neni në të cilin janë përmbajtur edhe të dhëna për NUAQ, lëshohen në mënyrë që e dhëna për NUAQ nuk duhet të jetë pa nevojë i dukshëm, në pajtim me rregullat për mbrojtjen e të dhënave personale".

Neni 22

Në nenin 158 paragrafi (2) alineja 1 pas presjes shtohen fjalët: "me të dhënat e tyre të adresës, si dhe të dhënat për NUAQ, përkatësisht NUAS,".

Neni 23

Pas nenit 158 shtohen titulli dhe neni i ri 158-a si vijon:

"Fleta për parashënimin e objektit infrastrukturor"

Neni 158-a

(1) Fleta për parashënimin e objektit infrastrukturor lëshohet për të drejtën e parashënuar të pronësisë së objektit infrastrukturor kur është në fazën e ndërtimit.

(2) Fleta nga paragrafi (1) të këtij neni i përmban:

- të dhënat për personat që kanë të drejtë të ndërtimit sipas lejes për ndërtim, me të dhënat e tyre të adresës, si dhe të dhënat për NUAQ, përkatësisht NUAS,
- të dhënat për numrin e objektit infrastrukturor të marra nga projekti themelor të verifikuar nga organi kompetent,
- identifikatorin unik,
- emrin e objektit infrastrukturor,
- të dhënën përshkruese dhe hapësinore për fillimin dhe fundin e objektit infrastrukturor dhe
- të dhëna për të drejtat e pengut (hipotekës) të objektit infrastrukturor dhe të veprave tjera juridike në lidhje me parashkrimin e regjistruar.

Neni 24

Ne nenin 159 paragrafi (1) alineja 3 pika zëvendësohet me presjes dhe shtohen fjalët: "me të dhënat e tyre të adresës, si dhe të dhënat për NUAQ, përkatësisht NUAS."

Neni 25

Ne nenin 160 paragrafi (1) alineja 3 pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "me të dhënat e tyre të adresës, si dhe të dhënat për NUAQ, përkatësisht NUAS."

Neni 26

Në nenin 163 pas fjalëve: "dëshkohet se personi" shtohen fjalët: "me të dhënën e shënuar për NUAQ, përkatësisht NUAS".

Neni 27

Në nenin 171 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Pas kalimit të gjashtë muajve nga dita e parashënimit të kryer, parashënimi nuk prodhon veprim juridik dhe mund të shlyhet me fletëparaqitje të bartësit të së drejtës së pronësisë së patundshmërisë në të cilën është e kryer parashënimi."

Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

"(4) Nëse shlyerja e parashënimit nuk kryhet në afatit e përcaktuar në paragrafin (3) të këtij neni, Agjencia me detyrë zyrtare do ta shlyejë parashënimin."

Paragrafi (4) bëhet paragrafi (5).

Neni 28

Në nenin 172 paragrafi (1) pas fjalëve: "që janë në funksion të pjesës së veçantë të ndërtësës," shtohen fjalët: "të objekteve tjera dhe të objekteve infrastrukturorë".

Neni 29

Në nenin 173 paragrafi (1) pas fjalëve "në pajtim me ligjin," shtohen fjalët: "kontratat për mbajtje gjatë tërë jetës, kontratat për dhuratë në rast të vdekjes".

Neni 30

Në nenin 174 paragrafi (1) në alinenë 4 lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje. Në alinenë 5 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzen "dhe" dhe shtohet aline e re 6 si vijon:

"- deklarata të verifikuara te noteri në bazë të të cilave mund të kryhet regjistrimi i të drejtave të patundshmërive, parashtrimi i të ciave është përcaktuar detyrimisht me këtë ose me ligji tjetër"

Në paragrafin (2) pas fjalëve: "të këtij neni, e drejta e" shtohet fjala "pronësisë"

Neni 31

Ne nenin 185 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Nëse gjatë zbatimit konstatohet se nuk ekziston pëputshmëri e të dhënave në pajtim me nenin 175 paragrafi (3) të këtij ligji, fletëparaqitja për regjistrimin refuzohet me vërtetim për refuzim, ndërsa kryhet evidentimi i objektit infrastrukturor në kadastrën e objektit infrastrukturor." Për evidentimin e kryer parashtruesi i fletëparaqitjes njoftohet me vërtetim për refuzim."

Neni 32

Neni 187 ndryshohet si vijon:

"(1) Vërtetimet nga nenet 152, 153, 184 dhe nenit 185 paragrafët (2) dhe (3) dhe njoftimet nga neni 185 paragrafi (4) të këtij ligji, të miratuara me fletëparaqitje dhe shtojcat e të njëjtave të dorëzuara në formë elektronike në Agjenci, dorëzohen te parashtruesit e fletëparaqitjeve në formë elektronike.

(2) Dorëzimi nga paragrafi (1) i këtij neni, kryhet përmes sportelit elektronik të Agjencisë.

(3) Si kohë e dorëzimit të kryer të rregullt konsiderohet koha kur vërtetimet/njoftimet nga paragrafi (1) i këtij neni janë miratuar dhe janë bërë të kapshme përmes sportelit elektronik për parashtruesit e fletëparaqitjeve.

(4) Kur fletëparaqitjet për regjistrim/evidentim në emër dhe për llogari të bartësve të të drejtave të patundshmërive në mënyrë elektronike në Agjenci i

dorëzojnë gjykatat, ministritë, organet e administratës shtetërore, njësitet e vetëqeverisjes lokale, noterët, përmbaruesit dhe të gjitha subjektet tjera me autorizime të bartura publike, vërtetimet/njoftimet e dorëzuara te ata në mënyrë elektronike, detyrohen që në afat jo më të gjatë se tri ditë pune t'i dorëzojnë te bartësit e të drejtave në emër të të cilëve është parashtruar fletëparaqitja.

(5) Kur fletëparaqitjet dhe shtojcat e të njëjtave në formë të shkruar, vërtetimet në formë të shkruar dorëzohen te parashtruesit e fletëparaqitjeve me dorëzim nga Agjencia ose me postë, në afat prej tri ditësh nga dita e regjistrimit të kryer.

(6) Nëse në rastin nga paragrafi (5) i këtij neni nuk mund të kryhet dorëzim i vërtetimeve/njoftimeve, dorëzimi kryhet me publikim të vërtetimeve/njoftimeve në tabelat e shpalljeve në hapësirat e Agjencisë dhe në ueb faqen e Agjencisë me ç'rast nuk publikohet e dhëna për NUAQ. Konsiderohet se dorëzimi është kryer në rregull, pas kalimit të tetë ditëve nga dita e publikimit në tabelën e shpalljeve ose në ueb faqen e Agjencisë.

(7) Për regjistrimin/refuzimin e kryer parashtruesit e fletëparaqitjeve informohen me sms ose e-mail porosi në varësi shënimi në fletëparaqitje.

Neni 33

Pas nenit 195 shtohen titulli i ri dhe neni i ri 195-a, si vijon:

"Regjistrimi i patundshmërive për të cilat në kadastrë të tokës ekzistojnë evidenca fiktive"

Neni 195-a

Me fletëparaqitjen e palës, me të cilën dorëzohet elaborat gjeodezik dhe deklaratë pëlqimi për pranimin e gjendjes faktike të dhënë nga bartësit e të drejtave të patundshmërive që kanë qenë të evidentuara si rezultat i evidencave fiktive në kadastrë të tokës, të verifikuar te noteri, mund të kryhet regjistrimi i të drejtave të patundshmërive në kadastrë të patundshmërive në pjesë reale."

Neni 34

Në nenin 196 paragrafi (1) fjalët "të ndryshimit" shlyhen.

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2) si vijon:

"(2) Në rastin kur dallimet në të dhënat për sipërfaqen nga paragrafi (1) të këtij neni, janë vetëm për dallimin si rezultat i përpunimit përfundimtar të pjesëve të veçanta/të përbashkëta të ndërtesës (suvatimit, izolimit dhe ngjashëm), ndërsa janë plotësuar kushtet për regjistrim në kadastrë të patundshmërive të përcaktuara me nenin 176 të Ligjit dhe është dorëzuar elaborati gjeodezik, kryhet regjistrimi i sipërfaqes së zvogëluar të brendshme të përmbajtur në elaboratin gjeodezik."

Neni 35

Neni 199 ndryshohet si vijon:

"(1) Vërtetimet nga neni 192 dhe neni 197 të këtij ligji, dorëzohen te parashtruesit e kërkesave.

(2) Kur me vërtetimet për regjistrim nga neni 197 paragrafi (1) të këtij ligji kryhet edhe ndryshimi për të dhënat për parcelat fqinje kadastrale në pajtim me

dispozitat e nenit 194 paragrafi (4) të këtij ligji, vërtetimet dorëzohen edhe te bartësit e të drejtave të parcelave fqinje kadastrale.

(3) Dorëzimi i vërtetimeve nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni kryhet në përputhje me dispozitat e nenit 187 të këtij ligji."

Neni 36

Në nenin 207 paragrafi (2) pas fjalës "mospërputhshmëri", shtohen fjalët: "ose nuk ekziston përshtatshmëri e të drejtave juridike, në pajtim me nenin 176 të këtij ligji."

Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5) si vijon:

"(5) Dorëzimi i vërtetimeve nga neni 206 të këtij ligji dhe vërtetimeve nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni, kryhet në përputhje me dispozitat e nenit 187 të këtij ligji."

Neni 37

Pas nenit 208 shtohen titulli i ri dhe neni i ri 208-a, si vijon:

"Regjistrimi i ndryshimeve të regjistrimeve të kryera në kadastrë të patundshmërive si rezultat i evidencave fiktive në kadastrë të tokës"

Neni 208-a

Me fletëparaqitje të palës, me të cilën dorëzohet elaborat gjeodezik dhe deklaratë pëlqimi për pranimin e gjendjes faktike, të dhënë nga bartësit e të drejtave të patundshmërive të regjistruara në pjesë ideale në kadastrë të patundshmërive si rezultat i evidencave fiktive në kadastrë të tokës, të verifikuar te noteri, mund të kryhet ndryshim në kadastrën e patundshmërive me regjistrimin e të drejtës së patundshmërisë në pjesë reale."

Neni 38

Në nenin 209 paragrafi (1) alineja 1 lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "gabim gjatë deshifrimit të patundshmërive, gabim gjatë vizatimit të vijës kufitare të parcelës kadastrale, si dhe gabim gjatë vizatimit dhe llogaritjes së të dhënave për objektet infrastrukture".

Ne alinenë 2 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzen "dhe" dhe shtohet aline e re 3, si vijon:

"-gjatë futjes së të dhënave të planeve kadastrale edhe në bazën elektronike të të dhënave."

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Dorëzimi i vërtetimeve të miratuara me fletëparaqitje të palës kryhet te parashtruesit, si dhe për bartësit e të drejtave të regjistruara në kadastrë të patundshmërive për të cilat ka të bëjë korrigjimi i gabimit, ndërsa dorëzimi i vërtetimeve me detyrë zyrtare kryhet te bartësit e të drejtave të regjistruara në kadastrë të patundshmërive për të cilat ka të bëjë korrigjim i gabimit (187) Dorëzimi i vërtetimeve kryhet në pajtim me dispozitat e nenit 187 të këtij ligji."

Neni 39

Në nenin 211 paragrafi (2) në fjalinë e dytë, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "te parashtruesit e fletëparaqitjeve, si dhe te personat që regjistrohen si bartësit e së drejtës."

Neni 40

Në nenin 212 pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

"(4) Kur lëndë e azhurnimit janë edhe të dhënat për sipërfaqen e brendshme të ndërtesave, pjesë të veçanta dhe të përbashkëta të ndërtesave dhe objekte tjera për të cilat nuk janë grumbulluar të dhëna gjatë matjes së patundshmërive, elaborati gjeodezik nga paragrafi (2) i këtij neni nuk përmban deklarata të verifikuar te noteri."

Pas paragrafit (4) që bëhet paragrafi (5) shtohet paragraf i ri (6) si vijon:

"(6) Kur me vërtetimet për azhurnim kryhet edhe ndryshimi i të dhënave për parcelat kadastrale fqinje në pajtim me dispozitat nga paragrafi (3) të këtij neni, vërtetimet dorëzohen edhe te bartësit e të drejtës të parcelave kadastrale fqinje.

Neni 41

Pas nenit 213 shtohen titulli i ri dhe nen i ri 213-a, si vijojnë:

"Të dhënat për NUAQ, NUAS të përmbajtura në vërtetime"

Neni 213-a

Në vërtetimet nga neni 83 paragrafi (2), nenet 152, 153, 184, neni 185, paragrafët (2) dhe (3), neni 192, neni 197 paragrafët (1) dhe (2), neni 206, neni 207 paragrafët (2) dhe (3), neni 209 paragrafi (3) dhe nenet 211 dhe 212 të këtij ligji, përmbahet edhe e dhëna për NUAQ, përkatësisht NUAS për parashtruesit e fletëparaqitjes për regjistrim."

Neni 42

Neni 217 paragrafi (3) shlyhet.

Neni 43

Titulli para nenit 218 dhe neni 218 shlyhet.

Neni 44

Në nenin 220 fjalët "paragrafi (3)" shlyhen.

Neni 45

Titulli para nenit 221 dhe neni 221 ndryshohen si vijojnë:

"Regjistri i çmimeve dhe qirave"

Neni 221

(1) Për zbatimin e vlerësimit masiv të vlerës së patundshmërive nga neni 216 të këtij ligji, Agjencia themelon Regjistër të çmimeve dhe qirave.

(2) Agjencia me detyrë zyrtare në Regjistrin e çmimeve dhe qirave i evidenton çmimet e patundshmërive të përmbajtura në bazat juridike për qarkullim të patundshmërive, që janë të dorëzuara në shtojcë të fletëparaqitjes për regjistrim, përkatësisht për zbatimin e ndryshimeve në kadastrë të patundshmërive.

(3) Në Regjistrin nga paragrafin (1) të këtij neni evidentohet edhe vlera e patundshmërisë në bazë të së cilës llogaritet tatimi mbi qarkullim të patundshmërisë, si dhe të dhëna tjera të patundshmërive të përmbajtura në deklarata të dhënë nga shitësi të verifikuar te noteri.

(4) Noterët janë të detyruar që me fletëparaqitje dhe dokumente për bazë juridike nga paragrafi (2) të këtij neni, ta dorëzojnë edhe deklarata nga paragrafi (3) të këtij neni.

(5) Në Regjistrin nga paragrafi (1) të këtij neni, Agjencia kryen evidentimin edhe të vlerës së qirave në bazë të të dhënave të përmbajtura në dokumentet për bazë juridike me të cilat përcaktohet qiraja e patundshmërive.

(6) Organet, përkatësisht subjektet e autorizuar për të lidhur, verifikuar ose vërtetuar dokumente për bazë juridike për të cilat përcaktohet qira e patundshmërive, janë të detyruar që të njëjtat t'i dorëzojnë në Agjenci për parashënim të qirasë në kadastrë të patundshmërisë dhe evidentim të vlerës së qirave në Regjistrin nga paragrafi (1) i këtij neni.

(7) Me dokumentet për bazë juridike nga paragrafi (5) të këtij neni, organet, përkatësisht subjektet dorëzojnë edhe dëshmi për kompensim të paguar dhe fletëparaqitje për regjistrim, përkatësisht parashënim të qirasë në kadastrë të patundshmërive.

(8) Shlyerja e qirave të parashënuara në kadastrë të patundshmërisë kryhet në bazë të dokumenteve për bazë juridike në pajtim me ligjin.

Neni 46

Neni 222 ndryshohet si vijon:

"(1) Mënyrën e kryerjes së vlerësimit masiv dhe ndryshimit të vlerës së evidentuar i përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(2) Formën dhe përmbajtjen e deklaratës nga neni 221 paragrafi (3) të këtij ligji, si dhe mënyrën e udhëheqjes, formën dhe përmbajtjen e Regjistrit të çmimeve dhe qirave, i përcakton Këshilli Drejtues i Agjencisë."

Neni 47

Në nenin 237 fjalët: "185 paragrafi (2)" zëvendësohet me fjalët: "185 paragrafët (2) dhe (3)".

Neni 48

Në nenin 241 paragrafi (2) në pikën 13 lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 14, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzen "dhe" dhe shtohet pika e re 15, si vijon:

"15) e kanë paraqitur Listën tarifore nga neni 125 të këtij ligji në vend të dukshëm në selinë e tyre, si dhe në degën e tyre nëse kanë."

Neni 49

Në nenin 243 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Nëse gjatë kryerjes së punëve nga neni 241 të këtij ligji, konstatohet parregullsi në zbatimin e dispozitave nga neni 118 paragrafi (2) në lidhje me plotësimin e kushteve të nevojshme për hapësira dhe pajisje për kryerjen e punëve gjeodezike dhe në lidhje me obligimin e mospërmbajtjes së fjalës "kadastrë" në emrin e tregtarëve individë gjeodetë të autorizuar dhe shoqëri tregtare për punë gjeodezike, neni 121 alineja 3 të këtij ligji, si dhe parregullsi në zbatimin e nenit 126 të këtij ligji, në procesverbal përcaktohet parregullsia e bërë, ndërsa personi zyrtar i autorizuar ngrit procedurë për barazim, përkatësisht procedurë për kundërvajtje, me sugjerim për mënjanim të parregullsisë në afat prej 15 ditësh."

Neni 50

Në nenin 244 paragrafi (2) pas fjalëve: “110 paragrafi (1) alinetë 2 dhe 6” zëvendësohen me fjalët “110 paragrafi (1) alinetë 2, 6 dhe 7.”

Neni 51

Në nenin 246 pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe (5), si vijojnë:

“(4) Gjobë në shumë prej 10 000 deri në 20 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik si bartës i së drejtës, përkatësisht si posedues i objektit infrastrukturor, nëse në afat të përcaktuar në nenin 57 të këtij ligji nuk dorëzon fletëparaqitje për regjistrimin/evidentimin e objekteve infrastrukturore.

(5) Gjoka në shumë prej 2 500 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik për kundërvajtje nga paragrafi (4) të këtij neni.”

Neni 52

Pas nenit 246 shtohet neni i ri 246-a, si vijon:

“Neni 246-a

(1) Gjoka në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik të autorizuar juridik që në mënyrë teknike e zbaton provimin nga neni 108-g të këtij ligji, nëse nuk e incizon, nuk e emiton drejtpërdrejtë në ueb faqen e Agjencisë dhe nëse nuk e vendos incizimin nga i tërë provimi në ueb faqen e Agjencisë.

(2) Gjoka në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet përfaqësuesit të autorizuar nga neni 180-g paragrafi (5) të këtij ligji, nëse vepron në kundërshtim me nenin 108-d paragrafi (9) të këtij ligji.

(3) Gjoka në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet institucionit të autorizuar që e zbaton provimin nga neni 108- g të këtij ligji, nëse nuk e ndërpreu provimin në pajtim me nenin 108-d paragrafët (5) dhe (6) të këtij ligji.

(4) Gjoka në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet drejtorit të Agjencisë nëse nuk e miraton aktvendimin në afatin e përcaktuar në nenin 108-i paragrafi (9) të këtij ligji.”

Neni 53

Në nenin 247 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

“(2) Gjoka në shumë prej 1 500 deri në 3 000 euro në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet gjeodetit të autorizuar të punësuar te tregtari individ gjeodet i autorizuar, respektivisht në shoqëri tregtare për punë gjeodezike, ndërsa kryen punë gjeodezike për tregtarin individ gjeodet i autorizuar, respektivisht shoqatën tregtare për punë gjeodezike (neni 110 paragrafi (2)).”

Neni 54

Në nenin 248 paragrafi (1) pika 2, pas fjalës “kadastër” shtohen fjalët: “dhe nuk i plotëson kushtet e nevojshme për hapësira dhe pajisje”.

Pas pikës 3 shtohet pika e re 4, si vijon:

“4) nuk e kanë paraqitur Listën tarifore nga neni 125 të këtij ligji në vendi të dukshëm në seline e tyre, si dhe në degën e tyre nëse kanë.”

Neni 55

Në nenin 249 paragrafi (1) pika 3 fjala “pesë” zëvendësohet me numrin “15”.

Pas pikës 14 shtohet pika e re 15, si vijon:

“15) ka kryer shkelje të dispozitës nga neni 110 paragrafi (2) të këtij ligji në lidhje me obligimin për moskryerje të punëve gjeodezike nga gjeodeti i autorizuar që nuk është i punësuar te ai.”

Neni 56

Në nenin 250 paragrafi (1) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “përveç për kundërvajtje nga neni 246-a për të cilën procedurë kundërvajtëse do të udhëheqë dhe sanksion kundërvajtës do të shqiptojë gjykata kompetente.”

Neni 57

Poseduesit e objekteve infrastrukturore janë të detyruar që më së voni deri më 24 prill 2016, në Agjenci të dorëzojnë fletëparaqitje për regjistrimin/evidentimin e 40 % nga të dhënat e përgjithshme të dorëzuara për objektet infrastrukturore në pajtim me nenin 256 paragrafi (1) të këtij ligji, ndërsa më së voni deri më 24 prill 2018 të dorëzojnë fletëparaqitje për regjistrimin/evidentimin e 60% të të dhënave të mbetura të dorëzuara për objektet infrastrukturore.

Neni 58

Agjencia lidhet me sistemin unik elektronik për dhënien e provimit në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 59

Aktet nënligjore të parapara në nenin 15 të këtij ligji Këshilli Drejtues i Agjencisë do t'i miratojë në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Rregullën nga neni 46 paragrafi (1) të këtij ligji, Qeveria e Republikës së Maqedonisë do ta miratojë në afat prej dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Rregullën nga neni 46 paragrafi (2) të këtij ligji, Këshilli Drejtues i Agjencisë do ta miratojë në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 60

Procedurat e filluara për dhënien e provimit për autorizim për gjeodet të autorizuar deri në fillimin e zbatimit të këtij ligji, do të mbarojnë në pajtim me dispozitat e rregullave me të cilat ka filluar.

Neni 61

Të dhënat nga librat intabulimit të regjistruara në kadastër të pundshmërive në emër të personave juridikë si kreditorë të pengut që kanë pushuar së ekzistuari, do të shlyhen me fletëparaqitje të bartësve të së drejtave të patundshmërive në afat prej dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Me fletëparaqitjen për shlyerjen e të dhënave nga librat e intabulimit nga paragrafi 1 të këtij neni, bartësësit e të drejtave të patundshmërive duhet të dorëzojnë dëshmi nga subjekti kompetent me të cilën do të vërtetohet se personi juridik i regjistruar si kreditor i pengut ka pushuar së ekzistuari, ndërsa nuk ka pasardhës të vet juridik.

Neni 62

Tregtarët induvidë gjeodetë të autorizuar dhe shoqëritë tregtare për punë gjeodezike janë të detyruar që në afat prej një muaji nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, ta harmonizojnë veprimtaritë e tyre në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 63

Gjykatat, ministrinë, organet e administratës shtetërore, përmbaruesit dhe të gjitha subjektet tjera me autorizime të bartura publike, janë të detyruar që në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, në mënyrë elektronike të lidhen me Agjencinë.

Neni 64

Për patundshmërinë për të cilat nuk është kryer harmonizim i të dhënave për patundshmëritë në përputhje me dispozitat e neneve 153 dhe 158 të Ligjit për kadastrë të patundshmërive ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 40/2008, 158/10, 17/11, 51/11 dhe 74/12) në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, Agjencia me detyrë zyrtare do të kryejë ndryshim me harmonizimin e të dhënave për patundshmëritë dhe për bartësit e të drejtave të patundshmërive. Për harmonizimin e kryer Agjencia me vërtetim për ndryshim do t'i njoftojë bartësit e të drejtave të patundshmërive të regjistruara në kadastrë të patundshmërive për të cilët ka të bëjë ndryshimi, përkatësisht harmonizimi.

Neni 65

(1) Poseduesit e autorizimeve për gjeodet të autorizuar që kanë marrë autorizim në pajtim me kushtet e përcaktuara me Ligjin në fuqi në kohën e marrjes, ndërsa nuk i plotësojnë kushtet për arsim të përcaktuara me këtë ligj, janë të detyruar që në afat prej katër vitesh nga hyrja në fuqi e këtij ligji ta kryejnë arsimin plotësues.

(2) Bartësve të autorizimeve për gjeodet të autorizuar që në afatin nga paragrafi (1) të këtij neni nuk do ta kryejnë arsimin plotësues, autorizimi për gjeodet të autorizuar do t'u hiqet.

(3) Dispozitat e paragrafëve (1) dhe (2) të këtij neni nuk ka në të bëjnë me poseduesit e autorizimeve për gjeodet të autorizuar që i kanë marrë autorizimet sipas kushteve të përcaktuara me Ligjin për matje, kadastrë dhe regjistrim të të drejtave të patundshmërive ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/86, 17/91, 84/2005, 109/2005 dhe 70/2006).

Neni 66

Dispozitat nga neni 3 të këtij ligji me të cilat ndryshohet neni 8 paragrafi (2) nga Ligji për kadastrë të patundshmërive ("Gazeta Zyrtare e Republikës së

Maqedonisë" numër 55/13 dhe 41/12), në pjesën që ka të bëjë me matjen për pranuesit e ndihmës sociale dhe ndihmës së përhershme në para dhe të personave me marrje bruto të ulëta deri në 168 000 denarë në vit, në procedurën e përcaktimit të statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa leje, do të zbatohen deri në kalimin e afatit për dorëzimin e elaboratit gjeodezik të përcaktuar me Ligjin për veprim me objekte të ndërtuara pa leje.

Neni 67

Dispozitat nga neni 30 paragrafi (2) të këtij ligji do të zbatohen pas kalimit të afatit për parashtrimin e kërkesave për privatizimin e tokës ndërtimore në pronësi shtetërore, të përcaktuar me Ligjin për privatizim dhe qira të tokës ndërtimore në pronësi shtetërore.

Neni 68

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa dispozitat e nenit 11 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen pas një viti nga dita e hyrjes së tij në fuqi.

3546.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ДОПОЛНУВАЊЕ
НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

Се прогласува Законот за дополнување на Кривичниот законик,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2014 година.

Бр. 07-3053/1

30 јули 2014 година
Скопје

Претседател

на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

Член 1

Во Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 37/96, 80/99, 4/2002, 43/20-03, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2-008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12,

55/13, 82/13, 14/14, 27/14 и 28/14), во насловот на членот 232 по зборот „организми“ се додаваат зборовите: „или семенски или саден материјал“.

Член 2

Во членот 232 став (1) по зборовите: „растителниот свет“ се става запирка и се додаваат зборовите: „или семенски или саден материјал или живи растенија и живи делови од растенија, вклучувајќи го и семето, делови од растенија или цели растенија вклучително и садни подлоги, наменети за размножување и производство на саден материјал од земјоделски растенија или шумски и декоративни видови дрвја или материјал за размножување, на кои нема извршено здравствена контрола.“

Член 3

Овој законик влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR PLOTËSIMIN E KODIT PENAL

Neni 1

Në Kodin penal („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2-004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2-009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14 dhe 28/14), në titullin e nenit 232 pas fjalës „organizma“ shtohen fjalët: „ose material faror ose për mbëltrim“.

Neni 2

Në nenin 232 paragrafi (1) pas fjalëve: „botën bimorë“ vihet presje dhe shtohen fjalët: „ose material faror ose për mbëltrim ose bimë të gjalla dhe pjesë të gjalla të bimëve, duke përfshirë edhe farën, pjesë të bimëve ose bimë të plota duke përfshirë edhe baza mbëltimi, të dedikuara për shumim dhe prodhim të materialit mbëltes nga bimë bujqësore ose drunjt pyjorë dhe dekorues, ose material për shumim, në të cilët nuk ka kryer kontroll shëndetësor.“

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

3547.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за договорен залог, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули 2014 година.

Бр. 07-3054/1
30 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ

Член 1

Во Законот за договорен залог („Службен весник на Република Македонија“ број 5/2003, 4/2005, 87/2007, 51/11 и 74/12), во членот 7 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако предметот на залог дава плодови, предмет на залог се и плодовите, освен ако со договорот за залог поинаку не е предвидено“.

Член 2

Во членот 27 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ако предметот на залог дава плодови, заложното право се протега и на плодовите кои ќе се затекнат во времето на реализација на залогот, освен ако со договорот за залог поинаку не е предвидено“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR PLOTËSIM TË LIGJIT PËR PENG KONTRAKTUES

Neni 1

Në Ligjin për peng kontraktues („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 5/2003, 4/2005, 87/2007, 51/11 dhe 74/2012) në nenin 7 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

„Nëse lënda e pengut jep fryte, lëndë e pengut janë edhe frytet, përveç nëse me marrëveshje për peng nuk është paraparë ndryshe“.

Neni 2

Në nenin 27 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

„Nëse lënda e pengut jep fryte, e drejta e pengut shtrihet edhe në frytet që do të hasen në kohën e realizimit të pengut, përveç nëse me marrëveshje për peng nuk është paraparë ndryshe“.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3548.

Врз основа на член 60-г став (2) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012, 80/2012, 155/2012 и 42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ СО ЗАВРШНАТА СМЕТКА, РЕВИЗОРСКИОТ ИЗВЕШТАЈ И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2013 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЛНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА М-НАВ АД СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот финансиски извештај со Завршната сметка, Ревизорскиот извештај и Годишниот извештај за работа за 2013 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје, донесени од Управниот одбор на ова акционерско друштво, бр.02-738/2 од 13.5.2014 година и 02-415/2 од 13.3.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3758/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3549.

Врз основа на член 15 став 3 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се потврдува Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2013 година, УО. ОД. бр. 02-75/1, усвоена од Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 11.3.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4109/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3550.

Врз основа на член 15 став 3 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се потврдува Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2014 година, УО. ОД. бр. 02-92/1, усвоен од Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 28.3.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4109/2
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3551.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 15/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на користење на недвижни ствари бр. 19-4982/1 од 29 декември 2005 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 1/2006), во член 1 во ставот 1 бројот „550“ се заменува со бројот „603“, бројот „20“ се заменува со бројот „18“, а бројот „222“ се заменува со бројот „220“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4824/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3552.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2013 ДО 31.12.2013 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка за работењето на Македонски железници Транспорт АД-Скопје, за период од 1.01.2013 до 31.12.2013 година, бр.340/1-1 од 24.02.2014 година и усвоена од Управниот одбор на Акционерското друштво, на седницата одржана на 24.02.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5125/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3553.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2013 ДО 31.12.2013 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобрува Финансискиот извештај на Македонски железници Транспорт АД-Скопје, за период од 1.1.2013 до 31.12.2013 година, бр. 479/1-3 од 25.3.2014 година, усвоен од Управниот одбор на Акционерското друштво, на седницата одржана на 25.3.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5125/2
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3554.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2013 ДО 31.12.2013 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работењето на Македонски железници Транспорт АД - Скопје, за период од 1.1.2013 до 31.12.2013 година, бр. 479/1-2 од 25.3.2014 година, усвоен од Управниот одбор на Акционерското друштво, на седницата одржана на 25.3.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5125/3
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3555.

Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.07.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО ЗА 2014 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување и дополнување на Инвестиционата програма на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2014 година бр. 02-1154/1-3/1 од 9.06.2014 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 9.06.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5180/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3556.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје, на седницата одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕВИДИРАНАТА ГОДИШНА СМЕТКА, ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ – СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.01.2013 ГОДИНА ДО 31.12.2013 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува ревидираната Годишна сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје, ревидирани од овластен ревизор, усвоени со Одлука бр. 02-2741/4 од Одборот на директори на Друштвото, на седницата одржана на 23.5.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5299/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3557.

Врз основа на член 211 став (6) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.07.2014 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА
АЖУРИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ВО КАТАСТАРОТ НА
НЕДВИЖНОСТИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ ЗА
2014 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за дополнување на Годишната програма за ажурирање податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2014 година, број 01-12631/3 од 11.07.2014 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5408/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3558.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за филм на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристие 103-034108-01 ЛХД700 Фул ХД ЗЛЦД, 7000 лумен Проектор, сериски број: 34801010;
2. Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум ленс; сериски број 211218
3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-рау ДВД Плеер БДП3380, сериски број: KG1A1241855618.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење, без надомест, за период од 2 години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука на Министерството за култура.

Член 3

Директорот на Агенција за филм на Република Македонија склучува договор со министерот за култура, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5694/1
29 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3559.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за филм на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристие 103-034108-01 ЛХД700 Фул ХД ЗЛЦД, 7000 лумен Проектор, сериски број: 34801009;
2. Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум ленс; сериски број 211216
3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-рау ДВД Плеер БДП3380, сериски број: KG1A1241856019.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење, без надомест, за период од 2 години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука на Министерството за култура.

Член 3

Директорот на Агенција за филм на Република Македонија склучува договор со министерот за култура, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5694/2
29 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3560.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за филм на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристие 103-034108-01 ЛХД700 Фул ХД ЗЛЦД, 7000 лумен ГТроектор, сериски број: 34801014;
2. Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум ленс; сериски број 211219
3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-рау ДВД ГТлеер БДП3380, сериски број: KG1A1241856069.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење, без надомест, за период од 2 години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука на Министерството за култура.

Член 3

Директорот на Агенција за филм на Република Македонија склучува договор со министерот за култура, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5694/3
29 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3561.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за филм на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристие 103-034108-01 ЛХД700 Фул ХД ЗЛЦД, 7000 лумен Проектор, сервиски број: 34801008;
2. Објектив: Кристи103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум ленс; сервиски број 211208
3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-рау ДВД Плеер БДП3380, сервиски број: KG1A1241856043.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење, без надомест, за период од 2 години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука на Министерството за култура.

Член 3

Директорот на Агенција за филм на Република Македонија склучува договор со министерот за култура, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5694/4
29 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3562.

Врз основа на член 37 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, број 55/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА
ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И
УВИД НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКО - КА-
ТАСТАРСКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско - катастарскиот информативен систем, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, број 01-13209/1 од 11.7.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5842/1
29 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3563.

Врз основа на член 125 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија број 55/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија“ на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗ-
ВРШЕНИТЕ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ОД СТРАНА
НА ТРГОВЦИТЕ ПОЕДИНЦИ ОВЛАСТЕНИ ГЕО-
ДЕТИ И ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ
РАБОТИ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот за висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, број 01-13208/1 од 11.07.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5843/1
29 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3564.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА ГЗ-
СЕРВИСИ И Г4-СТОВАРИШТА КО ЛОГОВАРДИ
ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена ГЗ-сервиси и Г4-стоваришта КО Логоварди, општина Битола.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
782	Логоварди	Макалева Јасика	нива	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				7328м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5927/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

3565.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13 и 39/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.07.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ КО МЛ. НАГОРИЧАНЕ ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на лесна и незагадувачка индустрија со придружни содржини КО Мл Нагоричане, општина Старо Нагоричане.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
4396/2	Мл Нагоричане	Меѓу автопати	овоштарник	5
4391/3	Мл Нагоричане	Меѓу автопати	овоштарник	5
4398/3	Мл Нагоричане	Меѓу автопати	нива	5
4398/2	Мл Нагоричане	Меѓу автопати	нива	5
4391/2	Мл Нагоричане	Меѓу автопати	овоштарник	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2574м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5928/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

3566.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ КО ТРКАЊЕ, ОПШТИНА КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси КО Тркање, општина Кочани.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 14584м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 1075/2	Тркање	Цацков Бунар	нива	1
дел 1119	Тркање	Цацков Бунар	нива	1
1077	Тркање	Цацков Бунар	нива	1
1080	Тркање	Цацков Бунар	нива	1
1078	Тркање	Цацков Бунар	нива	1
1082	Тркање	Цацков Бунар	нива	1
1086	Тркање	Цацков Бунар	нива	2
1085	Тркање	Цацков Бунар	нива	3
1079	Тркање	Цацков Бунар	нива	1
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				19500м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5929/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

3567.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 2 И
ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА

Член 1

Со оваа одлука се определува периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и висината на закупнината за закупопримачот Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги Енергија-Инвест ЈТД експорт - импортер ДООЕЛ с.Бунарцик Илинден, со седиште во Илинден.

Член 2

Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп претставува дел од КП 9 со површина од 73 898 м² и дел од КП 656 со површина од 2 919 м² односно со вкупна површина од 76 817 м², според Имотниот лист бр. 436 за КО Бунарцик и Имотниот лист бр. 1936 за КО Илинден вон градежен и Геодетскиот елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци бр.11-262/3 од 14.7.2014 година, сопственост на Република Македонија и претставува градежно земјиште, според извод од Урбанистичкиот план бр.316, локалитет Илинден, Општина Илинден, издаден од Република Македонија, Општина Илинден, под бр. 10-1956/2 од 2.7.2014 година, врз основа на Урбанистички проект за ТИРЗ Скопје 2, бр.40212 од 2013 година, одобрен по извршена ревизија од Комисијата при Министерството за транспорт и врски под бр.14-7947/2 од 19.8.2013 година („Градежното земјиште“).

Член 3

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се дава во долготраен закуп за временски период во траење од деведесет и пет (95) години, сметано од денот на склучување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

Член 4

Висината на закупнината за градежното земјиште од член 2 на оваа одлука изнесува:

- во првите пет (5) години, закупнината за наведеното градежно земјиште изнесува 0,1 евро годишно за метар квадратен во денарска противвредност според средниот курс од Народна банка на Република Македонија на денот на исплата, односно 7.681,7 евра за една (1) година, одредено како фиксен износ.

- по истекот на првите пет (5) години, закупнината за градежното земјиште, ќе се одредува за секоја година посебно, десет дена пред датумот на склучување на Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште и ќе се пресметува како 0,1 евро годишно за квадратен метар, прилагодена за официјалната стапка на инфлација во Република Македонија за претходната година, но не повеќе од 15% на годишно ниво, која ќе биде максималната стапка на зголемување.

Во рок од шеесет (60) дена од денот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупопримачот доставува доказ за уплатен износ

на сметката на Буџетот на Република Македонија во висина од 38.408,5 евра во денарска противвредност според средниот курс од Народна банка на Република Македонија на датумот на уплата, кој износ претставува закупнина за првите пет (5) години, за што закуподавачот претходно го известува закупопримачот.

По истекот на првите пет (5) години, сметано од датумот на склучување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште закупнината за долготраен закуп на градежното земјиште опишано во член 2 на оваа одлука се плаќа за секоја година однапред, најдоцна на истиот датум на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, на сметката на Буџетот на Република Македонија, за што закуподавачот претходно го известува закупопримачот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5984/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3568.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на:

- ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за урбанистичко планска документација за бензинска пумпна станица и придружно услужен објект на автопат Демир Капија – Смоквица, Катастарска општина Милетково, општина Гевгелија;

- ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за урбанистичко планска документација за 2 бензински пумпни станици и придружно услужни објекти на автопат Демир Капија – Смоквица, Катастарска општина Миравци, општина Гевгелија;

- ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за урбанистичко планска документација за бензинска пумпна станица и придружно услужен објект на автопат Миладиновци – Штип, Катастарска општина Пеширово, општина Свети Николе и;

- ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за урбанистичко планска документација за бензинска пумпна станица и придружно услужен објекти на автопат Миладиновци – Штип, Катастарска општина Свети Николе, општина Свети Николе.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6010/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

3569.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР
ЗА БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗАМ

Член 1

За национален координатор за борба против тероризам се именува Тони Јакимовски, началник на Оддел во Министерството за внатрешни работи - Управа за безбедност и контраразузнавање.

Член 2

Националниот координатор за борба против тероризам ќе ги координира активностите помеѓу воените и цивилните безбедносно - разузнавачки и контраразузнавачки служби и агенции во Република Македонија поврзани со борбата против тероризмот и превенцијата од терористички активности.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6365/1
29 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3570.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за продажба на деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, објавена во „Службен весник на Република Македонија“, бр.108/2014 направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН
ПРОСТОР СО КОЈ СТОПАНИСУВА АКЦИОНЕР-
СКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИ-
СУВАЊЕ СО СТАНБЕН И СО ДЕЛОВЕН ПРОС-
ТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ

Во членот 1 точка 2, наместо „лок. 96“ треба да стои „лок. 9Б“.

Бр. 42-4453/3
31 јули 2014 година
Скопје

од Владата на Република
Македонија

3571.

Врз основа на член 9-а од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“, бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ЛЕКОВИ
СО АТС ОЗНАКА В - ЛЕКОВИ КОИ ДЕЛУВААТ НА
КРВ И КРВНИ ОРГАНИ

I. Се формира Комисија за лекови со АТС ознака В - лекови кои делуваат на крвта и крвотворните органи во следниот состав:

1. Александар Шиколе (Универзитетска клиника за нефрологија Скопје)-претседател
2. Светлана Станковиќ (Универзитетска клиника за хематологија Скопје) - член
3. Татјана Смилевска (Универзитетска клиника за хематологија Скопје) - член
4. Мартин Ивановски (Универзитетска клиника за хематологија Скопје) - член
5. Аспазија Софијанова (Универзитетска клиника за детски болести Скопје) - член
6. Софијанка Гламочанин (Универзитетска клиника за детски болести Скопје) - член
7. Бранко Јордановски (Универзитетска клиника за хирушки болести Скопје) - член
8. Игор Костов (Универзитетска клиника за хирушки болести Скопје) - член
9. Снежана Стојковска (Универзитетска клиника за инфективни болести Скопје) - член

10. Зоран Спировски (Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија Скопје) - член

11. Александар Јосифов (Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија Скопје) - член

12. Несет Узаир (Клиничка болница, Тетово) - член

13. Валентина Андонова (Универзитетска клиника за кардиологија, Скопје) - член

14. Фатмир Омери (Клиничка болница, Тетово) - член

15. Марија Петреска (Фонд за здравствено осигурување на Македонија) - член

16. Димче Зафиров (Институт за фармакологија) - член

17. Катерина Алексоска (Министерство за здравство) - член.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6123/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

3572.

Врз основа на член 31-л став 2 од Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема („Службен весник на Република Македонија” бр.54/02, 84/07, 161/09, 145/10, 119/13, 164/13 и 41/14), министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ИЗВОЗ-УВОЗ, ТРАНЗИТ И БРОКЕРСКИ УСЛУГИ И ЗА ОДБИЕНИ БАРАЊА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА

ОПРЕМА

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината, формата и начинот на водење на Регистарот за издадени дозволи за извоз-увоз, транзит и брокерски услуги и за одбиени барања за добивање дозволи за вооружување и воена опрема (во натамошниот текст: Регистар).

Член 2

Регистарот се води во форма на книга со тврди корици со димензии (250 x 333) на евиденциски листови кои се нумерирани и меѓусебно поврзани.

На предната страна на корицата на книгата се впишани следните зборови: Грб на Република Македонија; Република Македонија; Министерство за економија; Доверливо и Регистарот за издадени дозволи за извоз-увоз, транзит и брокерски услуги и за одбиени барања за добивање дозволи за вооружување и воена опрема.

Евиденциските листови ги содржат следните податоци:

1. Реден број;
2. Назив на фирма и седиште на извозникот/увозникот;
3. Назив на фирма и седиште на примачот;
4. Единствен даночен број на трговско друштво;
5. Застапник/преставник на трговско друштво ако се разликува од извозникот/увозникот;
6. Краен корисник (ако се разликува од примачот);
7. Број и датум на издадената дозвола од Министерство за економија;
8. Шифра на средство од Заедничка воена листа;
9. Валута и вредност;
10. Број и датум на одбиено барање за дозвола од Министерство за економија и
11. Потпис на лицето што извршило запишување во регистарот.

Член 3

Во Регистарот се внесуваат податоците од членот 2 на овој правилник, како и сите промени што ќе настанат по извршеното запишување.

Формата и содржината на Регистарот се дадени во Прилог кој е составен дел на овој Правилник.

Член 4

Регистарот се води во пишана и во електронска форма.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-106/3
23 јули 2014 година
Скопје

Министер за економија,
Бежим Назири, с.р.

Прилог



Република Македонија
Министерство за економија

ДОВЕРЛИВО

**РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ИЗВОЗ-УВОЗ, ТРАНЗИТ И БРОКЕРСКИ УСЛУГИ
И ЗА ОДБИЕНИТЕ БАРАЊА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА
ЗА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

3573.

Врз основа на член 83 став (4) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТЕПЕНОТ НА УРЕДУВАЊЕТО НА ГРАДЕЖНО- ТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА КОМУНАЛНА- ТА ИНФРАСТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА УТ- ВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕТО ВО ЗАВИСНОСТ ОД СТЕПЕНОТ НА УРЕДЕНОСТ

Член 1

Во Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост („Службен весник на Република Македонија“ бр.93/11, 65/12, 75/12, 98/12, 133/13, 155/13, 96/14 и 107/14) во член 4 став (1) по точката 8 се додава нова точка 9 која гласи:

“9.За објекти за култура:
- сите простории, 0,01 ;“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-11031
29 јули 2014 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3574.

Судскиот совет на Република Македонија согласно член 30 став 1 точка 3 и член 31 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 60/06, 69/06,150/10 и 100/11), на ден 31.7.2014 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ

На членот на Судскиот совет на Република Македонија Крсте Сиваков, му престанува мандатот на член на Судскиот совет на Република Македонија, поради исполнување на услови за старосна пензија од 10.6.2014 година.

Оваа одлука влегува во сила од 01.08.2014 година.

Бр. 07-1432/2
31 јули 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

3575.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 31.7.2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се констатира престанок на судиската функција на Киро Бојациски, судија на Апелационен суд Штип, со навршување на 64 години на 15.07.2014 година.

Решението влегува во сила од 01.08.2014 година.

Бр. 07-1432/1
1 август 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3576.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Самоилова, бр.152, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „МВ“ со инсталирана моќност од 99,50 kW и со локација на КП бр.176/1, КО Визбегово, Општина Бутел.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Самоилова, бр.152, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-129;
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала: „МВ“;
- податоци за локација на електроцентралата: КП бр.176/1, КО Визбегово, Општина Бутел;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 99,50 (398 панели со моќност на панел од 250 W);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 140.000 kWh;
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на

привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала: „МВ“, УП1 бр. 08-173/12 од 14.6.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „МВ“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-135/14
1 август 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3577.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 31.07.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Руди Чајавец“ бр.10/1-13, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ФВЕЦ 45 kW“ со инсталирана моќност од 45 kW и со локација на КП бр.2518/1, КО Илинден, н.м Илинден, Општина Илинден.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Руди Чајавец“ бр.10/1-13, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-67;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала: „ФВЕЦ 45 kW“;

- податоци за локација на електроцентралата: КП бр.2518/1, КО Илинден, н.м Илинден, Општина Илинден;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 45 kW (180 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 64.000 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ФВЕЦ 45 kW“, УП1 бр. 08-131/12 од 16.04.2013 година, од-

носно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ФВЕЦ 45 kW“ се одобрува користење на повластена тарифа од 30 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-138/14
31 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3578.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 1.8.2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Самоилова, бр.152, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „МВ“ со инсталирана моќност од 99,50 kW и со локација на КП бр.176/1, КО Визбегово, Општина Бутел.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштвото за производство, трговија и услуги СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Самоилова, бр.152;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-129;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала: „МВ“;

- податоци за локација на електроцентралата: КП бр.176/1, КО Визбегово, Општина Бутел;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 99,50 (398 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 140.000 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 1.8.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-134/14
1 август 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3579.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 31.7.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАС-
ТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Руди Чајавец“ бр.10/1-13, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ФВЕЦ 45 kW“ со инсталирана моќност од 45 kW и со локација на КП бр. 2518/1, КО Илинден, н.м Илинден, Општина Илинден.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија на големо и мало и инженеринг услуги ЕЛЕКТРО ЛАБ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Руди Чајавец“ бр.10/1-13, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-67;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФВЕЦ 45 kW“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.2518/1, КО Илинден, н.м Илинден, Општина Илинден;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 45 kW (180 панели со моќност на панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 64.000 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 31.07.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УПН бр. 08-137/14
31 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

СПОГОДБИ

3580.

Врз основа на член 59, став 4 од Колективниот Договор за вработените од тутунското стопанство, Синдикатот на работниците од агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија - Агро Синдикат и здружението за тутунско стопанство на Организацијата на работодавачи на Република Македонија, на 23.6.2014-та година склучија

СПОГОДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА ВРА-
БОТЕНИТЕ ОД ТУТУНСКОТО СТОПАНСТВО****Член 1**

Пресметковната вредност по единица коефициент за најниска група на сложеност (најниска плата) за вработените во тутунското стопанство се утврдува во него износ од 10.650,00 денари.

Член 2

Најниската плата утврдена во член 1 од оваа Спогодба ќе се пресметува и исплатува сметано од 1.7.2014-та година.

Член 3

Оваа Спогодба стапува во сила со денот на склучувањето, а ќе се применува од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на РМ“.

Бр. 0101-53/1
26 јуни 2014 година
Скопје

Организација на работодавачи
на Македонија
Здружение за тутунско
стопанство,
Претседател,
Илија Ефински, с.р.

Синдикат на работниците
од Агроиндустрискиот
комплекс на РМ - Агро
синдикат
Претседател,
Живко Даневски, с.р.

Бр. 0101-25
26 јуни 2014 година
Скопје

Организација на работодавачи
на Македонија,
Претседател,
Ангел Димитров, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

3581.

Организацијата на работодавачи на Република Македонија, здружение за тутунско стопанство и Синдикатот на работниците од агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија - Агро Синдикат врз основа на член 21 од Колективниот Договор за изменување и дополнување на Колективниот Договор за вработените од тутунското стопанство на Седницата одржана на 23.06.2014 година, утврдија пречистен текст на Колективниот Договор за вработените од тутунското стопанство. Пречистениот текст на Колективниот Договор за вработените од тутунското стопанство ги опфаќа: Колективниот Договор за вработените од тутунското стопанство („Сл. весник на РМ“ бр. 135/09, 75/12), Колективниот Договор за изменување и дополнување на Колективниот Договор за вработените од тутунското стопанство од 23.06.2014 година и Спогодбата за утврдување на најниската плата за вработените од тутунското стопанство од 23.06.2014 година.

Бр. 0101-26
26 јуни 2014 година
Скопје

Бр. 0101-53/3
26 јуни 2014 година
Скопје

Организација на работодавачи
на Македонија
Здружение за тутунско
стопанство,
Претседател,
Илија Ефински, с.р.

Синдикат на работниците
од Агроиндустрискиот
комплекс на РМ - Агро
синдикат
Претседател,
Живко Даневски, с.р.

Организација на работодавачи
на Македонија,
Претседател,
Ангел Димитров, с.р.

**КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР
ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ОД ТУТУНСКОТО СТОПАНСТВО
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)****1. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој Колективен договор се уредуваат и доуредуваат, во согласност со закон и со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството на Р. Македонија, правата, обврските и одговорностите помеѓу работниците и работодавачите.

Член 2

Колективниот договор ги обврзува сите работници и работодавачи, од оваа гранка, односно оддел, членови на Агросиндикатот и на Здружението на работодавачи од тутунското стопанство на Организацијата на работодавачи на Македонија.

Член 3

Со колективен договор на ниво на работодавач можат да се утврдат поголеми права на работниците од оние утврдени со закон, со Општиот колективен договор или со овој Колективен договор.

Со колективен договор на ниво на работодавач не можат да бидат утврдени помали права на работниците од правата утврдени со закон, со Општиот колективен договор и со овој Колективен договор.

Одредбите од колективниот договор на ниво на работодавач спротивни на став 2 од овој член се ништовни и не можат да произведуваат правно дејство.

Забрана на дискриминација**Член 4**

Забранета е дискриминацијата на работникот која го става во нееднаква положба во случаите утврдени со Законот за работни односи.

Во случај на дискриминација работникот има право да бара надомест на штета согласно Законот за облигациони односи.

**Заштита од вознемирување на работното место
МОБИНГ****Член 4-а**

Забранет е било кој вид на вознемирување на работното место МОБИНГ, како и злоупотреба на правата на заштита од вознемирување на работното место.

Психичко вознемирување е секое негативно однесување од поединец или група кое се повторува континуирано и систематски и претставува повреда на достоинството, интегритетот, угледот и честа на вработениот и предизвикува чувство на страв или создава непријатност и пониженост чија крајна цел може да биде повреда на физичкото и менталното здравје, компромитирање на професионалната иднина на вработениот, престанок на работниот однос или напуштање на работното место.

Полово вознемирување е секое вербално, невербално или физичко однесување од полов карактер, кое има за цел да претставува повреда на достоинството на вработениот или на кандидатот за вработување, а кое предизвикува чувство на страв, создава непријатност или пониженост.

Местото на вршење на психичкото и половото вознемирување се смета работното место на кое вработениот работи или местото на кое е упатен да работи, местото низ кое минува вработениот при неговото доаѓање или заминување од работа.

Време на вршење на психичко и полово вознемирување се смета времето во рамките на работното време и времето на патување до и од работно место.

Член 4-б

Правата, обврските и одговорностите на работодавачот и вработените, како и постапката за заштита од вознемирување се уредени согласно Законот за заштита од вознемирување на работно место.

1. Договор за вработување**Член 5**

Со потпишување на договорот за вработување, се заснова работен однос помеѓу работникот и работодавачот.

Договорот за вработување работникот го склучува лично, а во име на работодавачот договорот го склучува законскиот застапник запишан во регистарот на правниот субјект или претставник овластен од него.

Договорот за вработување покрај содржината од членот 28 од ЗРО мора да содржи и подетални идентификациски податоци за странките односно матичен број на работникот и матичен и регистарски број на работодавачот.

Член 6

Договорот за вработување и правата од работен однос влегуваат во сила на денот утврден за отпочнување со работа во договорот за вработување.

Случаите кога работникот од оправдани причини не може да отпочне со работа на денот определен со договорот за вработување се:

- болест;
- смртен случај на член на потесно семејство;
- елементарна непогода (пожар, поплава и сл.);
- други случаи предвидени со колективен договор на ниво на работодавач или договор за вработување.

2. Посебни услови за засновање работен однос**Член 7**

Посебните услови можат да се предвидат како услов за вработување само ако се неопходни за извршување на работите на одредено работно место.

Како посебни услови за вработување можат да се предвидат, особено: посебната стручна подготовка, посебни знаења и способности за извршување на соодветни работи, работно искуство и други специфични услови утврдени за работното место во актот за систематизација на работодавачот.

Во договорите за вработување, работодавачот не може да утврди посебни услови кои значат дискриминација на кандидатите по која било основа.

За извршување на работите на работните места за кои како посебен услов не се бара стручна подготовка, или друг вид стручна способност, не може како посебен услов да се утврдува работното искуство.

3. Измена на договор за вработување**Член 8**

Во случај на промена на работното место со работникот се склучува нов променет договор за вработување.

Работникот може да работи и на друго работно место, по негово барање или на барање на работодавачот ако прима иста или поголема плата ако за тоа се спогодат со работодавачот.

II. ПРАВА И ОБВРСКИ НА СТРАНИТЕ ПРИ СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

1. Начин за засновање работен однос

Член 9

Одлука за потребата од засновање работен однос донесува работодавачот, односно органот што ќе го определи тој.

Работодавачот ја обезбедува потребата од работници на начин утврден со Законот за работни односи.

Работодавачот е должен да ја определи стручната подготовка потребна за извршување на работните задачи за работното место со општ акт на работодавачот.

Член 10

Изборот од пријавените кандидати го врши работодавачот.

Член 11

Пред донесување на одлуката за избор на определено работно место, ако тоа е утврдено како посебен услов за засновање работен однос, се врши проверка на способностите за вршење на работите на работното место, освен за приправниците и работници без квалификации.

Проверката на способноста за вршење на работите на работното место го врши комисија именувана од надлежниот орган на работодавачот. Комисијата е составена од 3 членови, кои мора да имаат најмалку ист степен на стручна подготовка како и работникот чиј работни и стручни способности се проверуваат.

Лицето што ќе добие негативна оценка од комисијата, се смета дека не ги исполнува посебните услови и не може да заснова работен однос.

Член 12

Проверката на работната способност за вршење на работите на работното место пред донесување на одлуката за засновање работен однос може да се врши писмено и практично со:

- тестирање;
- разговор;
- практична работа.

Член 13

За начинот, времето и местото на проверката на работната способност, кандидатот се известува по писмен пат, по потреба и преку Центрите за вработување.

За проверување на способноста на кандидатите, комисијата составува записник во кој ги внесува следниве податоци:

- називот на работодавачот;
- презиме и име на кандидатот;
- на кој оглас се пријавени;
- кога е извршено проверувањето;
- кои практични работи се извршувани;
- оценка на кандидатот (задоволува, не задоволува);
- состав на комисијата.

Комисијата го доставува записникот до надлежниот орган на работодавачот.

Член 14

Работниот однос се заснова со склучување на договор за вработување меѓу работникот и работодавачот.

Договорот за вработување се склучува во писмена форма.

Со склучување на договорот за вработување работодавачот е должен да го пријави работникот во задолжителното социјално осигурување (пензиско и инвалидско, здравствено осигурување и осигурување во случај на невработеност) во согласност со посебните прописи.

Примерок од склучениот договор за вработување се доставува до работникот.

Член 15

Кандидатот што не е избран има право на приговор во рок од 8 дена од приемот на известувањето, до органот утврден со колективен договор на ниво на работодавач.

Член 16

Работодавачот е должен да ги информира работниците на определено време за слободните работни места преку објава на огласна табла, за да можат и овие работници да ја имаат истата можност за добивање на вработување на неопределено време.

III. ОБВРСКИ НА РАБОТНИКОТ

Член 17

Работникот е должен совесно да ја извршува својата работа на работното место за коешто склучил договор за вработување, во време и на место, коишто се определени за извршување на работата, почитувајќи ја организацијата на работата и деловната активност на работодавачот.

Работникот ја изведува работата во обем и на начин според технолошките стандарди на видот на работата на работното место и според упатства и насоки на претпоставениот овластен работник од работодавачот.

Член 18

Работникот има право да одбие да работи ако му се заканува непосредна опасност по животот или здравјето, поради неспроведување на пропишаните мерки за заштита при работа.

Во случај работникот да одбие да работи согласно со претходниот став должен е писмено да го известат работодавачот и претставникот на работниците за заштита при работа за причините поради кои одбива да работи.

Доколку работодавачот смета дека во работата не постои опасност по животот и здравјето на работникот и дека прекилот на работа е неоснован, должен е писмено да го известат работникот и да побара посредување на трудова инспекција.

Член 19

Работникот е должен да врши и друга работа која не е предвидена со договорот за вработување, а е во рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на писмен акт од страна на работодавачот се додека траат причините, но не подолго од 1 месец, освен во случаи:

- кога треба да се замени отсутен работник;
- кога е зголемен обемот на работата;
- ако на работното место на кое работи е намален обемот на работа;

- во услови на елементарни непогоди кои се случиле или непосредно се закануваат, и кога е неопходно за отстранување или спречување на последиците во случаите на природна непогода или друга несреќа;

- на неопходно завршување на започнат процес, чие прекинување, со оглед на природата на технологијата на работата, би предизвикало материјални загуби;

- на спречување на расипување на сировини и материјали, односно отстранување на дефекти на опремата и на средствата за работа;

- на завршување на итни и неодојни дејства;

А во други случаи утврдени со колективен договор на ниво на работодавач работникот е должен да врши и друга работа која не е предвидена со договорот за вработување, а е во рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на писмен акт од страна на работодавачот, се додека траат причините, но не подолго од два месеци.

Работникот е должен да врши и друга работа која не е предвидена со договорот за вработување, а е во рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на писмен акт од страна на работодавачот, се додека траат причините, но не подолго од една година, само во случај кога се работи за замена на отсутен работник кој е на подолготрајно боледување.

Работникот во сите случаи кога врши друга работа која не е предвидена со договорот за вработување, има право на еднаква плата каква што примал на своето работно место, односно, плата која е за него поповолна.

IV. ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧОТ

Член 20

Работодавачот има обврска да му ги обезбеди на работникот сите услови и претпоставки за навремено и безбедно извршување на работите и работните задачи во рамките на описот и содржината на работа на работното место за кое работникот засновал работен однос:

- редовно да му исплатува плата;
- надоместоци на плата;
- трошоци во врска со работата;
- соодветна заштита при работа и посебна заштита при работа;

согласно со закон, со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството на Р. Македонија, колективен договор на ниво на работодавач и договорот за вработување.

V. ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ И ПРОБНА РАБОТА

Член 21

При склучувањето на договорот за вработување, работникот и работодавачот може да договорат пробна работа.

Траењето на пробната работа за одредени работни задачи изнесува најмногу 6 месеци утврдени по групи на сложеност во колективниот договор на ниво на работодавач.

Начинот на спроведувањето и оценувањето на пробната работа го утврдува работодавачот.

Член 22

Приправничкиот стаж се утврдува во различно времетраење врз основа на степенот на образованието, доколку со друг закон не е поинаку решено:

- за работите од ИВ и В степен стручна наобразба - најмногу 3 месеци;
- за работите од ВИ степен стручна наобразба - најмногу 5 месеци;
- за работите над ВИ степен стручна наобразба - најмногу 6 месеци.

Приправничкиот стаж се изведува според Програма која ја подготвува работодавачот. Менторот што ја спроведува програмата мора да има најмалку еднаков степен на стручно образование како и приправникот и 3 години работно искуство.

Во договорот за вработување, на приправникот му се утврдува начинот на извршувањето на приправничкиот стаж.

Приправничкиот стаж може врз основа на предлог на менторот да се намали, но не помалку од половина-та од првобитно утврденото траење на приправничкиот стаж.

Приправничкиот испит содржи оценување на знаењето на струката и на работното подрачје за кое се оспособува приправникот. Комисијата за приправничкиот испит е составена најмалку од 3 члена кои имаат најмалку еднаков степен на стручно образование како и приправникот и 3 години работно искуство. Менторот учествува во работата на Комисијата, но не е нејзин член.

Приправникот го полага приправничкиот испит најдоцна до истекот на приправничкиот стаж. Доколку не го положи приправничкиот испит има право повторно да полага во рок кој не смее да биде помал од 15, а не поголем од 45 дена. Доколку и по втор пат не го положи приправничкиот испит му престанува работниот однос на денот кога не го положил испитот.

VI. ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ СО ОТКАЗ ОД СТРАНА НА РАБОТНИКОТ И РАБОТОДАВАЧОТ

Член 23

Работниот однос престанува со откажување на договорот за вработување на иницијатива на една од договорените страни, поради губење на работната способност на работникот утврдено од надлежен орган согласно со законот, поради возраст на работникот, поради истекот на договорениот рок до колку договорот за вработување е склучен на определено време, поради смрт на работникот или работодавачот (физичко лице), односно престанок на правниот субјективитет на работодавачот (правно лице) поради стечај или по друга основа, со писмена спогодба меѓу странките, со судска пресуда и во други случаи утврдени со закон.

Откажувањето на договорот за вработување задолжително се изразува во писмена форма.

Откажувањето на договорот за вработување на иницијатива на едната од договорените странки согласно со став 1 може да биде условено со отказан рок согласно со Законот за работни односи.

1. Откажување на договорот за вработување со отказ од страна на работодавачот

Член 24

Работодавачот не може да го откаже договорот за вработување со отказ, доколку за откажувањето нема оправдани причини сврзани со способноста или со однесувањето на работникот (лична причина или причина на вина на страна на работникот) или за потребите на функционирање на работодавачот (деловни причини).

Работодавачот не може да го откаже договорот за вработување со отказ, поради причини сврзани со однесувањето на работникот или за неговата работа пред да му се овозможи да се брани по изнесените наводи, освен во случаи кога од работодавачот оправдано не може да се очекува да му даде таква можност (тешка повреда на работните обврски со која се доведува во прашање функционирањето на работодавачот).

Член 25

Работодавачот може да му го откаже договорот за вработување со отказ на работникот, поради кршење на работната дисциплина или поради неисполнување на обврските од работата или причини на вина (лична причина од страна на работникот) доколку кршењето на работната дисциплина или неисполнувањето на обврските од работа е утврдено со посебна постапка (сослушување на прекршителот, на сведоци и изведување на докази).

Член 26

Работодавачот може да го откаже договорот за вработување со отказ ако работодавачот не е задоволен од извршувањето на работните обврски на работникот.

Врз основа на извештајот од непосредниот раководител, ако работодавачот не е задоволен од извршувањето на работните обврски на работникот, истиот е должен да му даде писмено упатство и насоки за правилно извршување на работните обврски и да го предупреди дека не е задоволен од начинот на нивното извршување.

По добивање извештај од непосредниот раководител дека работникот во утврдениот рок од 30 дена не го подобри своето работење, одлука од став 1 на овој член донесува органот на управување на работодавачот.

Член 27

Работодавачот може да го откаже договорот за вработување со отказ ако е работникот неспособен да ги извршува работните задачи утврдени со закон, со овој Колективен договор, со колективен договор на ниво на работодавач и со договорот за вработување.

Утврдувањето дека е работникот неспособен да ги извршува работните задачи го врши комисија формирана од органот на управување на работодавачот.

Комисијата брои три члена, а членовите треба да имаат најмалку ист степен на стручна подготовка што се бара за работното место.

Комисијата треба да прибави потребни податоци за условите, околностите и за причините за неспособноста на работникот да ги извршува работните задачи на работното место.

Член 28

На работникот му се доставува писмено известување дека е отпочната постапка за утврдување на неговите знаења и способности за извршување на работите од работното место на кое е распореден.

За почетокот на постапката писмено се известува Синдикатот.

Работникот и Синдикатот имаат право на увид во документацијата врз основа на која е започната постапката.

Член 29

Постапката за утврдување на неспособност на работникот да ги извршува работните задачи ја спроведува комисија врз основа на документацијата за најмалку едномесечно следење на работата на работникот.

Во време на следење се смета само физичкото присуство на работникот на работа.

Член 30

На работникот, кај кого е утврдена неспособноста за извршување на работните задачи, може да му биде понуден нов договор за вработување кој одговара на неговите знаења и способности, доколку има друго работно место.

Ако работникот не го прифати новиот договор за вработување или ако нема друго работно место, може да му престане работниот однос.

Член 31

Работодавачот може да го откаже договорот за вработување со отказ заради кршење на работната дисциплина и работниот ред од страна на работникот ако се утврди постоењето на оправдана причина сврзана за неговото однесување или ако е причината заснована на потребите на функционирањето на работодавачот.

Работниот ред и дисциплина ги утврдува органот на управување на работодавачот.

Член 32

Работодавачот може да го откаже договорот за вработување со отказ поради кршење на работната дисциплина или неисполнување на обврските од страна на работникот утврдени со закон, со колективен договор, со акт на работодавачот и со договорот за вработување и ако:

- не ги почитува работниот ред и дисциплина според правилата пропишани од страна на работодавачот;
- не ги извршува или несовесно и ненавремено ги извршува работните обврски;

- не се придржува кон прописите што важат за вршење на работите на работното место;

- не се придржува на распоредот и користењето на работното време;

- не побара отсуство или навремено писмено не го известува работодавачот за отсуството од работа;

- поради болест или оправдани причини отсуствува од работа, а за тоа во рок од 48 часа на писмено не го известува работодавачот;

- со средствата за работа не се постапува совесно или согласно со техничките упатства за работа;

- настане штета, грешка во работењето или загуба, а за тоа веднаш не го известува работодавачот;

- не ги почитува прописите за заштита при работа или употребува прописно или не ги одржува средствата и опремата за заштита при работа;

- предизвикува неред и насилнички се однесува за време на работата;

- незаконско или неовластено ги користи средствата на работодавачот.

Со колективен договор на ниво на работодавач можат да се утврдат и други случаи на кршење на работниот ред и дисциплина.

Член 33

Работодавачот може да го откаже договорот за вработување без отказан рок во случаите на кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски од страна на работникот утврдени со закон, со овој Колективен договор, со колективен договор на ниво на работодавач и со договор за вработување и тоа ако:

- неоправдано изостане од работа 3 последователни работни дена или 5 работни дена со прекин во текот на една година;

- го злоупотреби боледувањето;

- не се придржува кон прописите за здравствена заштита, заштита при работа, пожар, експлозија, штетно дејствување на отровни и за други опасни материји и ги повредува прописите за заштита на животната средина;

- внесува, употребува или е под дејство на алкохол и наркотични средства;

- стори кражба или во врска со работата намерно или од крајно невнимание ќе предизвика штета на работодавачот;

- го злоупотреби или пречекори даденото овластување;

- одаде деловна, службена или државна тајна.

Со колективен договор на ниво на работодавач можат да се утврдат и други случаи на кршење на работниот ред и дисциплина и на работните обврски за кои работодавачот го откажува договорот за вработување без отказан рок.

Член 34

По исклучок од членот 33 до донесување на одлука за откажување на договорот за вработување со отказ органот на управување на работодавачот или лице овластено од него со писмен налог може да го отстрани работникот од друштвото ако:

- работникот со своето присуство во друштвото го загрозува животот или здравјето на работниците или други лица или се оштетуваат средствата од поголема вредност;

- присуството на работникот кај работодавачот штетно ќе се одразува врз работењето кај работодавачот;

- присуството на работникот оневозможува утврдување на одговорноста за повреда на работните обврски и

- кога против работникот е покрената кривична постапка од надлежен орган за кривично дело сторено на работа или во врска со работата.

Член 35

Приговор против одлуката за откажување на договорот за вработување, односно против отстранувањето од кај работодавачот во смисла на членовите 32 и 33 не ја задржува од извршување одлуката за отказ, односно писмениот налог.

Член 36

Работникот писмено се известува дека се исполнети условите за откажување на договорот за вработување со отказ заради кршење на работната дисциплина и работниот ред.

Известувањето од став 1 на овој член се доставува и до Агро Синдикатот - Синдикалната организација кај работодавачот.

Во текот на утврдувањето на условите за откажување на договорот за вработување со отказ заради кршење на работната дисциплина и работниот ред, задолжително се разгледува и мислењето на синдикатот ако е доставено.

Во известувањето од став 1 на овој член се наведува повредата, опис на дејствата, како и времето и местото кога е направена истата.

Член 37

Работодавачот може да донесе одлука за откажување на договорот за вработување на работник поради повреда на работна дисциплина во рок од три месеци од денот на сознанието за повредата.

Работодавачот може да донесе одлука за откажување на договорот за вработување на работник поради неисполнување на обврските од работното место во рок од 3 месеца од денот на сознанието за неисполнувањето.

Член 38

Ако работодавачот или лицето што го овластува тој одлучат да го сослушаат работникот, утврдуваат дали се исполнети условите за откажување на договорот за вработување со отказ заради кршење на работната дисциплина и работниот ред.

Работодавачот, односно овластениот работник му дава можност на работникот да се изјасни по изнесените наводи и да приложи нови докази корисни за него, односно му овозможува да се брани за изнесените наводи на обвинението.

Ако работникот на кој му е уредно доставена покана, не се јави, одредбата од став 1 на овој член не се применува.

Ако е тоа неопходно, работодавачот или лицето што го овластил можат да овластат работник кој ќе спроведе увид заради утврдување на околностите и фактите во врска со постапката во која се утврдува дека се исполнети условите за откажување на договорот за вработување со отказ заради кршење на работната дисциплина и работниот ред.

Член 39

Ако работодавачот, односно лицето што го овластил тој утврди дека не се исполнети условите за откажување на договорот за вработување со отказ заради кршење на работната дисциплина и работниот ред или дека постојат околности што ја исклучуваат неговата одговорност или дека нема докази за кршење на работната дисциплина и работниот ред, го известува работникот дека ја запрел постапката.

Член 40

Работодавачот, односно лицето што го овластил тој утврдува дали се исполнети условите за откажување на договорот за вработување со отказ заради кршење на работната дисциплина и работниот ред и ако ут-

врди дека се исполнети условите за откажување на договорот за вработување со отказ заради кршење на работната дисциплина и работниот ред, во отсуство на работникот, донесува одлука за откажување на договорот за вработување со отказ.

Во одлуката за отказ работодавачот е обврзан да ги утврди легалните причини за престанок на работниот однос на работникот.

Во одлуката за отказ се наведува повредата, опис на дејствата, како и времето и местото кога е направена истата.

Член 41

Одлуката за откажување на договорот за вработување со отказ заради кршење на работната дисциплина и работниот ред на работникот му се врачува во писмена форма, со увод, диспозитив, образложение во кое се наведуваат причините за откажување на договорот за вработување на работникот и правна поука на приговор.

Одлуката ја потпишува работодавачот.

Одлуката му се доставува на работникот непосредно со потпис или преку доставница со повратница.

Ако работникот го одбие приемот, одлуката се истакнува на огласна табла кај работодавачот во присуство на два работника и со тоа се смета дека е извршена уредна достава, по истекот на 8 дена.

Работникот има право на приговор во рок од 8 дена од денот на приемот на одлуката.

Член 42

За време на отказниот рок работодавачот на работникот ќе му овозможи отсуство од работа поради барање ново вработување 4 часа во текот на работната недела, со тоа што времето на користење го одредува работникот.

За време на отказниот рок работникот има права и обврски од работен однос.

Член 43

Работодавачот ја потврдува наведената одлука ако е донесена во согласност со законот.

Органот на управување на работодавачот ја преиначува нападнатата одлука ако фактите не се правилно утврдени, ако погрешно е применет законот, Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството на Р. Македонија, овој Колективен договор и колективен договор на ниво на работодавач.

Член 44

Во постапката пред органот за одлучување односно по приговорот, работникот може да го застапува синдикалниот претставник кај работодавачот или овластен застапник од Агро Синдикатот.

Товарот на докажување дека постои оправдана причина за престанок на работниот однос на работникот со откажување на договорот за вработување го сноси работодавачот.

Член 45

По приговорот надлежниот орган за одлучување може одлуката за отказ да ја поништи, да ја потврди или да ја преиначи.

Доколку оцени надлежниот орган дека одлуката за откажувањето на договорот за вработување е неоправдана и ја поништи или преиначи одлуката, обврзан е да наложи враќање на работникот на работа и да утврди надомест на штета на висина на штетата што ја претрпел работникот.

Одлуката на надлежниот орган за одлучување во втор степен е конечна.

По врачувањето на конечната одлука или кога не е донесена одлука во законски предвидениот рок од работодавачот, работникот има право согласно со Законот за работни односи да покрене постапка пред надлежниот суд.

2. Откажување на договорот за вработување од страна на работникот

Член 46

Работникот може да го откаже договорот за вработување во секое време од причини наведени во членот 100 став 1 од ЗРО и има право на испратнина и обештетување во висина од 1 плата за секои 3 години работен стаж, но максимум до 6 плати.

Изјавата за откажување на договорот за вработување согласно со претходниот став се поднесува до законскиот застапник на работодавачот во писмена форма, со точно наведена причина согласно со членот 100 од ЗРО.

Во случај на откажување на договорот од страна на работникот од други причини работникот е должен да се придржува до отказните рокови утврдени со закон, со колективен договор на ниво на работодавач и со договорот за вработување.

3. Откажување на договорот за вработување од деловни причини

Член 47

Како деловни причини се сметаат случаите кога работодавачот има намера да воведо поголеми промени во производството, програмата, реорганизацијата, структурата и технологијата, а кои ќе предизвикаат потреба од намалување на бројот на работниците.

Во случаите кога ќе настанат предвидените промени од став 1 на овој член, на работникот може да му престане работниот однос на начин и постапка предвидени со Законот за работни односи, со овој Колективен договор и со колективен договор на ниво на работодавач.

Член 48

Работодавачот за намерата, а најдоцна 30 дена пред донесувањето на одлуката за откажување на договорот за вработување од деловни причини ја известува синдикалната организација на Агро Синдикатот кај работодавачот и се консултира и советува, а за намерата треба да даде свое мислење во рок од 30 дена.

За постапката за утврдувањето на потребата од престанок од работа на повеќе од 150 работници или повеќе од 5% од вкупниот број на работници кај работодавачот се изготвува и применува програмата донесена од надлежен орган на работодавачот по претходно добиено мислење од синдикалната организација на Агро Синдикатот кај работодавачот која е должна да достави мислење во рок од 30 дена.

Доколку не се произнесе синдикатот во предвидениот рок, се смета дека ја прифатил програмата.

Програмата ги содржи следниве елементи:

1. Општи податоци за друштвото;
2. Промени што се воведуваат и причините за нивното воведување:
 - укинување на работно место,
 - намалување на број на извршители на работно место;

3. Број на вработени по работно место и/или работни места, квалификациона структура на работното место за чија работа престанала потребата или се намалува бројот на извршители по работно место;

4. Начин на решавање на правата на работниците за чија работа престанала потребата;

5. Финансиски и други средства што треба да се обезбедат за спроведување на програмата;

6. Рокови и носители на активностите за спроведување на програмата.

Член 49

Бројот и структурата на работниците на кои им се откажува договорот за вработување кај работодавачот, поради економски, технолошки, организациски, структурни или слични причини (деловни причини), се утврдува врз основа на следните основни критериуми:

- стручна подготовка и квалификација;
- вкупен работен стаж;
- работно искуство;
- возраст;
- видот и значењето на работното место;
- резултати од работата.

Член 50

Критериумите од членот 49 од овој Колективен договор се вреднуваат според следниве мерила:

1. Стручна подготовка и квалификација:

- VII-1 степен	50 бода
- VII степен	40 бода
- VI степен	30 бода
- V степен	25 бода
- IV степен	20 бода
- III степен	15 бода
- II степен	10 бода
- I степен	5 бода

2. Работен стаж

- над 31 година	5 бода
- од 21 до 30 години	4 бода
- од 11 до 20 години	3 бода
- од 6 до 10 години	2 бода
- до 5 години	1 бод

3. Работно искуство

- над 31 година	5 бода
- од 21 до 30 години	4 бода
- од 11 до 20 години	3 бода
- од 6 до 10 години	2 бода
- до 5 години	1 бод

4. Возраст

Врз основа на возраста, работниците добиваат по 1 бод за секоја година старост.

5. Видот и значењето на работното место

Врз основа на видот и значењето на работното место, работниците ги добиваат следните бодови:

- за IX и VII група	5 бода
- за VII и VI група	4 бода
- за V и IV група	3 бода
- за III група	2 бода
- за II и I група	1 бод

6. Резултати од работата

Резултатите од работата се одредуваат врз основа на квалитетно и навремено извршување на работите, рационално и економично користење на средствата за работа и работното време, самоиницијативно извршување на работните задачи и вршење на дополнителни работни задачи без посебно барање од работодавачот, вршење на дополнителни работни задачи кога се бара тоа од него, иновации, технички унапредувања и други видови творештво со кои се придонесува во заштедата и зголемувањето на добивката.

Резултатите од работа се оценуваат според следните бодови:

Степен	Опис	Бодови
6	Иновации, технички унапредувања и други видови творештво со кои се придонесува во заштедата и зголемувањето на добивката	5
5	Работникот ги врши задачите во согласност со барањата на работното место, самоиницијативно исто така работи дополнителни задачи, без посебно барање од работодавачот.	4
4	Работникот ги врши задачите во согласност со барањата на работното место и врши дополнителни налози, кога се бара тоа од него.	3
3	Работникот работи задачи во согласност со барањата на работното место.	2
2	Работникот не ги работи самостојно налозите во согласност со барањата на работното место: потребно е да се врши надзор за да ги изврши налозите.	1
1	Работникот не ги врши налозите во согласност со барањето на работното место.	0

Оценката за критериумот резултати од работа ја дава непосредниот претпоставен на работникот.

Со колективниот договор на ниво на работодавач може да се додадат и други критериуми. Критериумите утврдени на ниво на работодавач се вреднуваат според мерила утврдени со колективен договор на ниво на работодавач.

Член 51

Доколку според членот 50 од овој Колективен договор, работниците имаат ист вкупен број бодови, предност да го задржат работното место го имаат работниците според следниот редослед:

1. Доколку повеќе работници се распределени на работни задачи за кои согласно со систематизацијата на работните места се предвидени два степена на стручна подготовка, предност да го задржат работното место имаат оние работници кои имаат повисок степен на стручна подготовка од определен вид знаење;

2. Доколку има поголем број работници на исти работни задачи кои имаат ист степен на образование, предност да го задржат работното место имаат оние работници што имаат подолго работно искуство на истите работни задачи кај работодавачот;

3. Доколку има поголем број работници на исти задачи, кои имаат ист степен на образование и исто работно искуство, предност да го задржат работното место имаат оние работници кои, според оценката на непосредниот раководител, имаат резултати во извршувањето на работните задачи.

4. Доколку има поголем број работници на исти работни задачи со ист степен на образование, исто работно искуство и исти резултати во извршувањето на работните задачи, предност да го задржи работното место има:

- работник кој е до 5 години пред одење во пензија;
- работничка за време на бременост или со дете до 2 години;
- самохран родител, односно усвоител на дете до 7 години;
- работник со хендикепирано дете;
- работник со професионално заболување;
- работник со намалена и изменета работна способност;
- еден од брачните другари кои се вработени кај работодавачот;

- работник кој претрпел повреда на работа и
- работник кој е со положба економско-социјална положба.

По утврдувањето на бодирањето односно критериумите од претходниот став, надлежниот орган јавно ги истакнува на огласна табла бодовните листи.

Работниците кои сметаат дека се бодирани несоодветно имаат право на приговор против листата на бодирање.

За одлучување по приговорот и натамошната постапка за заштита на правата пред органите на работодавачот соодветно се применуваат одредбите од предходното поглавје.

Член 52

Во случај на откажување на договорот за вработување од деловни причини, основницата за пресметка на испратнината е просечната плата на работникот во последните шест месеци пред отказот, но истата да не биде помала од платата врз основа на која се исплаќаат придонесите за социјално и здравствено осигурување.

Во случај на откажување на договорот за вработување од деловни причини, работодавачот на работникот му исплатува испратнина согласно со членот 97 став 1 од ЗРО.

Работодавачот може да исплати испратнина и над предвидената во Законот за работни односи.

Член 53

Програмата за решавање на вишокот работници мора да биде финансиски поткрепена.

Член 54

Одлуката за откажување на договорот за вработување поради деловни причини се доставува поединечно до секој работник.

Член 55

Пренесувањето на трговско друштво или делови на трговско друштво, само по себе не дава основ за отпуштање на работници, освен отпуштањето од економски, технолошки или организациони причини, коишто налагаат кадровски промени, а отпуштањето ќе се врши согласно условите и критериумите утврдени во колективниот договор за вработените во тутунското стопанство.

Член 56

Во случај на повторно отпочнување со работа на правното лице по спроведена стечајна постапка се вработуваат невработените работници кои претходно работеле кај тој работодавач.

VII. ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА

1. Плата

Член 57

Работникот има право на плата.

Платата на работникот за работа со полно работно време не може да биде пониска од пресметковната вредност по единица коефициент за најниска група на сложеност (најниска плата) утврдена со овој колективен договор.

Платата е составена од:

- основна плата;
- дел од плата за работна успешност и
- додатоци.

а) Основна плата

Член 58

Основната платата на работникот и степенот на сложеност со коефициентот за полно работно време, нормален учинок и нормални услови за работа се ут-

врдува со договорот за вработување, и не може да биде пониска од најниската плата утврдена за одделни коефициенти за сложеност согласно со овој колективен договор.

- Под нормален учинок се подразбираат однапред утврдени работни резултати врз основа на општо прифатени норми и нормативи особено обемот и квалитетот на работата, економичност и ефикасност во користењето на средствата.

- За нормални услови на работа се сметаат условите во кои претежно се извршува работата, без посебни физички и психички напрегања, влијанија на средината, опасност од повреди и други оптоварувања, потешки од нормалните. Овие услови се составен дел на конкретното работно место и се вклучени во најниската плата.

Член 59

При утврдување на пресметковната вредност по единица коефициент, пресметковната вредност по единица коефициент за најниска група на сложеност (најниска плата) се поаѓа особено од: трошоците на живот, економските можности, општото ниво на платите на гранка, односно оддел, нивото на продуктивноста, економичноста, рентабилноста, социјалните давања и други економски и социјални фактори и се утврдува во износ од нето 10.650,00 денари, за 100% остварена норма од утврдената во гранката или полно работно време од просечното годишно 174 часа месечно.

Работодавачите од тутунската индустрија кои имаат повисока пресметковна вредност по единица коефициент за најниска група на сложеност (најниска плата) од утврдената најниска плата во овој Колективен договор ја задржуваат таа пресметковна вредност по единица коефициент за најниска група на сложеност (најниска плата) (не можат да ја намалат) и истата задолжително се вградува во Колективните договори на ниво на работодавач.

Пресметковната вредност по единица коефициент за најниска група на сложеност (најниска плата) ја утврдуваат и објавуваат со спогодба потписниците на колективниот договор најмалку еднаш годишно, но не подоцна од 31.12. тековната година за наредната година, при што во истата задолжително се вградуваат-пресметуваат зголемените трошоци за живот за претходната година, објавени во државниот завод за статистика.

Член 60

Основната плата се определува на тој начин што пресметковната вредност по единица коефициент за најниска група на сложеност (најниска плата) од став 2 на претходниот член 59 на овој колективен договор се зголемува за коефициентот на сложеност на работното место.

Член 61

Поединечните работи, односно занимања се класифицираат по групи на сложеност за тутунска индустрија, согласно Одлуката за утврдување на националната класификација на дејности (Сл.весник бр.37/11 од 24.03.2011).

Работите, односно работните места се групираат во групи на сложеност, како што следува:

Група	Коефициент на сложеност
-------	-------------------------

I група: Во оваа група спаѓаат едноставни рутински работи кои не бараат посебно образование, односно квалификација, како што се на пример:

- општ работник.

Коефициентот на сложеност на работите е од 1,00 до 1,19.

II група: Во оваа група спаѓаат помалку сложени работи и работни задачи, односно работа со помош на едноставни средства за работа за кои се доволни писмени упатства, односно интерна полуквалификација за извршување на наведените работи како што се на пример:

- чистач во погон, канцеларија и кујна, копирант, портир и други.

Коефициентот на сложеност на работата е од 1,20 до 1,29.

III група: Во оваа група спаѓаат средно сложени работи и задачи на кои работата се повторува, со повремена појава на нови работни задачи. Извршувањето на овие работни задачи бара образование на ниво на квалификуван работник, како што се на пример:

- келнер, дактилограф, столар, сидар и други.

Коефициентот на сложеност на работата е 1,30 до 1,49.

IV група: Во оваа група спаѓаат посложени и поразновидни работи и работни задачи за чие извршување се неопходни консултации. Извршувањето на овие работи и работни задачи претпоставува образование на средна стручна подготовка како што се на пример:

- оперативно-технолошки работи, работни задачи на технолошкиот процес на работа и други.

Коефициентот на сложеност на работите е од 1,50 до 1,69.

V група: Во оваа група спаѓаат посложени работи и работни задачи кои бараат повисок степен на самостојност во извршувањето на работите и работните задачи, како што се на пример:

- мајстор во производство, обработка и преработка на тутун и други.

Коефициентот на сложеност на работите е од 1,70 до 1,89.

VI група: Оваа група подразбира и работни задачи во непосредното производство, работи на организирање, водење на подготовка на процесот на трудот, посебни задачи во областа на услугите, административни и деловни функции, за што е потребно виша стручна подготовка, како што се на пример:

- оперативен технолог за производство на суров тутун, оперативен технолог во обработка и преработка на суров тутун, организатор за заштитата на суров тутун и неа и други.

Коефициентот на сложеност на работите е од 1,90 до 2,29.

VII група: Во оваа група спаѓаат мошне сложени работи и работни задачи што бараат иницијативност и креативност на работникот во стручно работење на подготовки, анализи и организација на работниот процес, за што е потребно заокружено теоретско и практично знаење, за чие извршување е неопходно образование на ниво на висока стручна подготовка, како што се на пример:

- технолог во производство и обработка на суров тутун, технолог за обработка, неа и заштита на суров тутун и други.

Коефициентот на сложеност на работите е 2,30 до 2,69.

VIII група: Во оваа група спаѓаат мошне сложени работи и работни задачи за што е неопходно специјалистичко знаење заради извршување на високи стручни и сложени работи, вклучувајќи и работи во научно-истражувачки проекти. За работници од оваа група потребно е образование на ниво на висока стручна подготовка и завршена специјалистичка програма на образование или магистратура, како што се на пример:

- специјалисти за производство, технологија, одржување, економски истражувања, маркетинг, координатори и друго.

Коефициентот на сложеност на работите е најмалку 2,70.

IX група: Оваа група подразбира најсложени работи и работни задачи со најголемо знаење за водење на процесот на производство, за чие извршување се неопходни одредени високи специјализации, докторат на науки, како што се на пример:

- креативни работи во производство, развојот на нови технологии, аналитички истражувања, научно-истражувачки работи, координација и друго.

Коефициентот на сложеност на работите е најмалку 3,00.

Со колективен договор на ниво на работодавач се доувердуваат работните места од групите од I до IX.

Член 62

Со колективен договор на ниво на работодавач можат да се утврдат и други групи на повисоки коефициенти на сложеност за одредени работни места.

Член 63

Основната плата се пресметува и исплатува како месечна плата најдоцна 15 дена по изминување на исплатниот период.

Со колективен договор на ниво на работодавач, работодавачот и синдикатот можат да утврдат и неделна плата која се пресметува и исплатува со истекот на работната недела.

Член 64

Работодавачот кај кого настанале потешкотии во работењето врз основа на изготвена програма со која се обезбедува надминување на настанатите проблеми, а со согласност од Синдикалната организација на Агро Синдикатот кај работодавачот може да утврди отстапување од најниската плата утврдена со членот 59 од овој Колективен договор, со тоа што намалувањето на најниската плата не може да изнесува повеќе од 20% и не може да трае подолго од 6 месеци.

Работодавачот е должен на работниците да им изврши исплата на разликата меѓу најниската плата за одделни групи на сложеност и помалку исплатената плата во рок од 1 година од настанувањето на причините во смисла на став 1 на овој член.

б) Дел за работна успешност

Член 65

Критериуми и мерила за утврдување на работната успешност се: обем, квалитет, креативност и инвентивност, остварена продуктивност, економичност, заштити во процесот на работење, ефикасност и користење на средствата за работа и работното време и други критериуми утврдени во колективниот договор на ниво на работодавач и друг акт на работодавачот.

Работната успешност се мери, односно проценува за поединци или групи на работници според однапред утврдени критериуми и мерила.

Резултатите од работењето на работникот согласно со претходниот став ги утврдува, односно оценува работникот кој го води и организира процесот на работа.

Доколку работникот не ги достигнува работните резултати од причини што не зависат од работникот, има право на 100% од основната плата за одделната група на која е распореден работникот.

Член 66

Во случај кога повеќе од 30% од работниците не ги исполнуваат утврдените норми и нормативи, синдикатот може да покрене иницијатива за нивно преиспитување.

Член 67

Дел од платата врз основа на работна успешност се пресметува и исплатува заедно со основната плата или во друг термин кој е поповолен за работодавачот.

г) Дел за деловна успешност

Член 68

На работникот може да му се исплати и дел врз основа на деловна успешност на работодавачот.

д) Додатоци на плата

Член 69

Основната плата за одделни степени на сложеност на работникот се зголемува кога работникот работи во услови потешки од нормалните за определено работно место, а особено:

- работни задачи во чие извршување работникот постојано е изложен на неповолните влијанија на околината (чад, саѓе, топол пепел, прашина, влага, високи, односно ниски температури, врева, блескава вештачка светлина, работа во темни простории или во простории со несоодветно обоено светло);

- при работни задачи во кои согласно со прописите работникот постојано употребува заштитни средства како што се: заштитни чевли, гас маски, маски против прав, уреди за доведување свеж воздух или други заштитни средства;

- работи при кои работникот е изложен на посебни опасности (пожар, вода, експлозија).

Со колективен договор на ниво на работодавач, се утврдуваат потешките услови за работа од нормалните за одделни работни места и износот на зголемувањето врз таа основа не зависи од висината на платата на работникот, туку се утврдува во единствен износ за сите работници што работат во тие потешки услови на работа.

Член 70

Основната плата на работникот се зголемува по час најмалку за:

- за прекувремена работа.....	35%
- за работа ноќе.....	35%
- за работа во три смени.....	5%
- за работа во недела.....	50%

За работа во денови на празници и неработни денови утврдени со закон, работникот има право на надомест на платата што му припаѓа кога во тие денови не работи и плата за поминатите часови на работа зголемена за 50%.

Додатоците не се исклучуваат меѓусебно.

Правото на зголемен надоместок врз основа на работа во три смени работникот го остварува само за ефективно проведено работно време во смени.

Со колективен договор на ниво на работодавачот основната плата на работникот врз основа на став 1 на овој член може да се зголеми.

Член 71

Основната плата на работникот се зголемува за најмалку 0,5% за секоја година работен стаж.

Член 72

Платата на членовите на органите на управување и работниците со посебни овластувања и одговорности утврдени со Статутот или друг акт на работодавачот, ја определува органот што ги избрал, во согласност со актот на работодавачот.

Член 73

Инвалид на трудот има право на работа со скратено работно време, односно вработување на друга соодветна работа, преквалификација или доквалификација, како и право на соодветен паричен надоместок во врска со користењето на тие права, во согласност со прописите за пензиско-инвалидско осигурување, со овој Колективен договор односно на ниво на работодавач.

Член 74

Најниската плата на работник кој е 5 години пред исполнување на условите за пензија, а е распореден на помалку вреднувано работно место, не може да биде помала од платата што ја примал пред распоредувањето, валоризирана за тековниот пораст на платите кај работодавачот.

2. Надоместоци на плата**Член 75**

Работодавачот на работникот му исплатува надомест на плата за:

- боледување (за време на привремена неспособност од работа);
- годишен одмор;
- платен вонреден одмор;
- за време на прекин на работниот процес од причини од страна на работодавачот;
- празници и неработни денови утврдени со закон или друг пропис;
- слободни денови од работа;
- дообразование, стручно оспособување и преквалификација, односно доквалификација согласно со потребите на работодавачот;
- синдикално образование;
- за време на отказан рок и
- други случаи утврдени со колективен договор на ниво на работодавач.

Во случаите од претходниот став на работникот му припаѓа надоместок на плата во висина од неговата просечна плата од последните 12 месеци доколку со закон поинаку не е определено.

Доколку работникот не примал плата во тој период, му припаѓа надомест во висина на најниската плата на ниво на работодавач.

Член 76

Работникот има право на надомест на плата врз основа на придонесот од иновации, рационализации и други видови творештва, за потребите на работодавачот, кој се утврдува со договор склучен меѓу работникот и работодавачот.

Работодавачот и синдикатот можат да утврдат критериуми за утврдување на висината на надоместокот врз оваа основа со колективниот договор на ниво на работодавач.

Член 77

За време на приправничкиот стаж и пробна работа на работникот му припаѓа плата најмалку 80% од платата за одделен степен на сложеност предвидена за работното место за кое се оспособува.

Член 78

Работниците што се упатуваат на привремен вонреден одмор имаат право на надомест на плата во висина од најмалку 80% што ја оствариле во претходниот месец пред да бидат упатени на ПВО.

Надоместокот од став 1 на овој член се валоризира со просечниот пораст на платите кај работодавачот.

Работниците од став 1 на овој член додека се наоѓаат на ПВО немаат право на регрес за исхрана и трошоци за превоз.

Член 79

За време на временна неспособност за работа поради болест до 7 дена работникот има право на надоместок на плата во висина од 70%, до 15 дена почнувајќи од првиот ден на боледување од 80% и над 15 дена за сите денови од 90% од основната утврдена со закон.

За време на временна неспособност за работа поради повреда на работа и професионално заболување работникот има право на надоместок на плата во висина на неговата плата исплатена во претходниот месец.

Член 80

Надоместокот на плата на работникот за време на прекин на работниот процес од деловни причини изнесува 70% од неговата плата за период до 3 месеци во тековната година.

Член 81

За време на штрајк кој е организиран заради повредени права на работниците уредени со закон, колективен договор и со договорот за вработување: неисплатена плата, неплатени придонеси и надоместоци, непотпишување на колективен договор и необезбедени услови за работа, работодавачот на работникот му исплатува надоместок на плата во висина од 100% од основната плата на работникот, за време од 5 работни дена за остварени права, а над 5 работни дена 60% од основната плата на работникот.

Член 82

Работникот добива надоместок на плати и тоа:

- за деновите поминати на годишен одмор;
- за деновите на празниците согласно со законот, или определени како неработни денови од страна на надлежен државен орган;
- за деновите на платено отсуство согласно со овој колективен договор;
- за време на стручно оспособување и преквалификација односно доквалификација согласно со потребите на работодавачот;
- за време на извршување на синдикални активности, избраните членови во органите на синдикатот на повисоко ниво, претседателот на синдикалната организација и членовите на синдикалниот одбор.

Основицата за пресметката претставува остварената плата на работникот во тековниот месец.

3. Надоместување на трошоците поврзани со работата**Член 83**

Работникот има право и на надомест на трошоците поврзани со работа утврдени со закон и колективен договор и тоа:

- дневници за службени патувања во земјата;
- дневници за службени патувања во странство;
- теренски додаток;
- надомест за одвоен живот;
- надомест на трошоците за користење на сопствен автомобил за потреби на работодавачот;
- надомест на трошоците при селидба за потребите на работодавачот;
- надомест по основ на иновации.

Покрај надоместоците од став 1 на овој член согласно со колективен договор, на работникот му се исплатува надоместок и за:

- регрес при користење на годишниот одмор;
- новогодишен надоместок;
- jubилејни награди за работа кај ист работодавач;
- заминување во пензија;
- непрекинато боледување;
- потешки последици од елементарни непогоди;
- во случај на смрт на работник.

Основицата за пресметување на надоместоците на работниците претставува просечната месечна плата по работник во земјата исплатена во претходните 3 месеци.

Работодавачот на свој трошок на работниците им организира превоз до и од работното место, како и исхрана за време на работа.

Работодавачот, доколку не организирал исхрана за време на работа или нема организиран превоз до и од работното место, на работниците да им ја зголеми платата за износот на трошоците по основ на исхрана за време на работа и превоз до и од работа, пресметани согласно со закон и колективен договор.

Трошоците за исхрана изнесуваат во висина од 25% од просечната нето плата по работник исплатена во претходната година, а трошоците за превоз во висина на стварните трошоци во јавниот сообраќај.

Со колективен договор на ниво на работодавач надоместите од претходниот став можат да бидат зголемени.

Член 84

Работодавачот може да му исплати на работникот 13та плата, доколку работодавачот има можност да ја исплати.

Член 85

За време на службено патување во Републиката на работникот му следува дневница во висина од најмалку 8% од просечната месечна плата исплатена по работник во Републиката во претходните 3 месеци и надоместок на трошоците за ноќевање во целосен износ според приложената сметка.

Член 86

За време на службено патување на работникот му следува дневница во полн износ за следните случаи:

- за секои 24 часа поминати на службен пат;
- за остатокот на времето подолго од 12 часа, кога службеното патување траело повеќе од еден ден;
- кога службеното патување трае подолго од 12 часа, а пократко од 24 часа.

Половина дневница му припаѓа на работникот, ако траело патувањето повеќе од 8, а помалку од 12 часа, како и за остатокот од времето поминато на пат подолго од 8, а пократко од 12 часа, кога службеното патување траело повеќе од 1 ден.

Член 87

Надоместокот на трошоците и дневниците за службено патување во странство се утврдуваат согласно колективен договор на ниво на работодавач и акт на работодавач, но не помалку од висината на дневницата предвидена во Уредбата за дневниците за службено патување, што на републичките органи им се признаваат како материјални трошоци.

Член 88

Работникот има право на надомест на трошоците за превоз при службеното патување во земјата и во странство.

На службеното патување работникот може да користи:

- возило на работодавачот;
- автобус;
- воз (кола за спиење);
- авион;
- брод.

Во исклучителни случаи, за службено патување може да се користи и приватно возило, рентакар или такси.

Налогодавачот во налогот го определува средство кое ќе го користи работникот на службеното патување, водејќи сметка тоа да биде најрационално и економично.

Кога работникот за службено патување користи сопствено возило, се признава за секој изминат километар по 30% од цената на литар гориво за сопственото возило.

Член 89

Работникот има право на теренски додаток во земјата, за работа на терен надвор од седиштето на работодавачот, во зависност од обезбедените услови за престој на работникот на терен (сместување, исхрана и др.), во висина утврдена согласно со колективен договор на ниво на работодавач.

Член 90

За одвоен живот од семејството на работникот му следува надомест за одвоен живот во висина од најмалку 60% од остварената просечна месечна плата во Републиката исплатена во последните 3 месеци.

Работникот го користи правото на овој надоместок во целост, само во случај кога нема организирано сместување и исхрана.

Доколку на работникот му е обезбедено сместување или исхрана, надоместокот се намалува за 25%.

Под одвоен живот од семејството се смета времето поминато на работа надвор од местото на живеење во траење над 30 дена непрекинато.

Член 91

Работникот има право на топол оброк за време на работа.

Ако нема организирано исхрана, надоместок во висина од 25% од просечната месечна плата во Републиката исплатена во последните 3 месеци се вградува во бруто платата на работникот, ако истата претходно не била вградена.

Член 92

Дневниците за службено патување, регресот за исхрана и теренскиот додаток се исклучуваат меѓусебно.

Надоместокот за одвоен живот и теренскиот додаток меѓусебно се исклучуваат.

Член 93

На работниците на кои не им е обезбеден превоз до и од работа, им се исплатува надомест во висина на возниот билет од локалниот јавен превоз.

Надоместокот од претходниот став се исплатува ако од местото на живеење до работното место има над 2 км.

Член 94

Висината на регресот за годишен одмор изнесува една просечна месечна плата во Републиката исплатена во претходните 3 месеци.

Член 95

Висината на новогодишниот надоместок за време на новогодишните празници изнесува 65% од просечната месечна плата во Републиката исплатена во претходните три месеци.

На ниво на работодавач може да се утврди поголем износ.

Новогодишниот надоместок да се исплати заклучно со 31.12. во тековната година, но не подоцна од 31.03. наредната година.

Член 96

Работникот има право на отпремнина при заминување во пензија во висина на најмалку 3 просечни месечни плати исплатени во последните 3 месеци на ниво на Република Македонија.

Член 97

Во случај на смрт на работникот, на семејството му се исплаќа еднократна парична помош во висина од 3 просечни месечни плати исплатени во Републиката во последните 3 месеци.

Во случај на смрт на член од потесното семејство на работникот му се исплатува помош во висина на 2 просечни месечни плати исплатени во Републиката во последните 3 месеци.

Под потесно семејство на работникот во смисла на став 2 од овој член се подразбира брачниот другар, децата на работникот и лица што ги издржува врз основа на закон.

Член 98

За непрекинато боледување подолго од 6 месеци, на работникот му се исплатува еднократна помош во висина од 1 просечна месечна плата исплатена во Републиката во претходните 3 месеци.

Член 99

Во случај на потешки последици од елементарни непогоди на работникот му се исплатува надомест од најмалку 1 просечна месечна плата во Р.М.

Член 100

За непрекината работа во Друштвото, на работниците им се дава во пари или друг вид награда во висина утврдена со колективен договор на ниво на работодавач за:

- за 10 години,
- за 20 години и
- за 30 години.

VII. РАБОТНО ВРЕМЕ**Член 101**

Работното време не може да изнесува повеќе од 40 часа неделно.

Работната недела по правило трае 5 работни дена.

Со колективен договор на ниво на работодавач согласно со закон може да се утврди пократко неделно работно време од 40 часа.

Со одлука од претходниот став се утврдуваат условите и деловите од работниот процес на работодавачот за кои се скратува работното време.

Работното време од став 3 на овој член се смета за полно работно време.

Член 102

На работникот кој работи на особено тешки, напорни и работи штетни по здравје, кои штетно влијаат врз неговото здравје односно работната способност не може во целост да се отстрани или да се попречи со примена на заштитни мерки, работното време му се скратува сразмерно со штетното влијание врз неговото здравје, односно работна способност во согласност со закон и колективен договор.

Со колективен договор на ниво на работодавач се утврдуваат условите за работа потешки од нормалните за одделни работни места кај работодавачот. Елементи за потешки услови за работа кои задолжително мора да се земат предвид се следниве:

- влијание на околината (клима, врева, вибрации, зрачење, влага, штетни гасови, биолошки влијанија и др);
- физички и психички оптоварувања (оптоварување на сетилата, тешки физички напори со можни последици за здравјето, работа со нечисти материи и др);
- опасност по здравјето и животот на работното место (опасност од алатите или предметите на трудот, од транспортните средства и средствата на јавниот со-

обраќај, опасности од паѓање, електрична струја, од затрупување, експлозија, жешки и вжарени предмети или материи, нагризувачки материијали и др.).

Член 103

Кога тоа го бара природата на дејноста односно работата и работните задачи и организацијата на работата, подобро користење на средствата за работа, порационално користење на работното време и извршување на определени работи и задачи со утврдени рокови, одржување и ремонт, изготвување на пресметки и анализи, спазување на одредени рокови во интерес на работодавачот, овластениот работник му предлага на рабoтoвoднoиoт oрган да донесе одлука за прераспределба на работното време.

Прераспределбата на работното време се врши така што во определени временски периоди во текот на годината биде подолго од осум часа дневно, а во останатиот период пократко од осум часа дневно, со тоа што вкупното работно време на работникот во просек да не биде подолго од 40 часа во работната недела во текот на годината, а да се обезбеди соодветен одмор на работникот помеѓу работните денови кој не може да биде пократок од 12 часа.

Како полно работно време од осум работни часа се смета и работно време, пократко од осум часа, а подолго од четири часа, и во тој случај на работникот му следува исхрана.

Прераспределбата на работното време во писмена одлука ја донесува овластениот работник.

Член 104

Дневното работно време, вклучувајќи и прекувремена работа не може да трае повеќе од 10 часа дневно, а најмногу 190 часа годишно.

За работните места кај кои постои поголема опасност од повреди или здравствени оштетувања, со колективен договор на ниво на работодавач, полното работно време може да трае помалку од 36 часа неделно.

Член 105

Почетокот и крајот на работното време, вклучувајќи ги паузите, и останатите услови за искористување на полното работно време во работната недела се утврдува со акт на работодавачот.

Промена на дневното работно време не може да се менува во текот на работниот ден.

Член 106

Евиденцијата за полното работно време ја организира и врши овластена надлежна служба или овластен поединец назначен од работодавачот со вообичаени средства и на начин утврдени со ЗРО.

Претставникот на синдикатот има право на увид во евиденцијата во врска со користењето на полното работно време вкупно и поединечно за секој работник.

IX. ПАУЗИ И ОДМОРИ**1. Паузи за време на работното време****Член 107**

Времето за користење на 30 минутна пауза за време на работното време, утврдено со ЗРО, се регулира со интерен акт на работодавачот.

Одмор помеѓу два последователни дена**Член 108**

Работникот има право на одмор меѓу два последователни работни дена во непрекината траење од најмалку 12 часа.

Неделен одмор**Член 109**

Работникот има право на неделен одмор во траење од најмалку 24 часа непрекинато по правило во недела.

Заради објективни, технички и организациски причини на работникот може да му се обезбеди неделен одмор во некој друг ден во неделата.

2. Платен вонреден одмор**Член 110**

Во услови и околности на целосно или делумно престанување на производниот процес од деловни причини или намалување на обемот на работата во одредени организациски делови односно делови на производниот процес, односно работа кај работодавачот, работниците од тие организациски делови односно производни процеси се упатуваат на платен вонреден одмор (во понатамошниот текст ПВО).

Синдикалниот претставник не може да биде упатен на платен вонреден одмор.

Член 111

Одлука за организирање на ПВО донесува органот на управување во друштвото.

Овластен работник од работодавачот го определува организацискиот дел и делот на производниот процес односно работата во која се исполнети условите и околностите за организирање на ПВО и времетраењето на организирањето на ПВО со изготвена програма претходно разгледана од Синдикалната организација на Агро Синдикатот кај работодавачот и добиено мислење од неа.

Врз основа на одлуката на органот на управување за организирање на ПВО, овластен работник кај работодавачот изготвува план за спроведување на ПВО, и со решение поединечно ги определува работниците кои се упатуваат на ПВО и ја определува должината на тој одмор.

Приговорот поднесен против решението за упатување на работникот на ПВО не го задржува извршувањето на решението.

По престанување на условите и околностите, овластениот работник со одлука утврдува дека престанала потребата за организирање на ПВО во соодветниот организациски дел односно технолошко-техничкиот производен процес и дека се создадени услови за редовно производство односно работа по истиот.

Член 112

На работните места каде што процесот на производството и работата го дозволуваат тоа, се врши наизменично упатување и враќање на работниците на ПВО при што се обезбедува сигурноста на објектите и постројките и квалитетот на работата.

Член 113

Упатувањето на работниците на ПВО може да трае 3 месеци во текот на една календарска година.

Член 114

Синдикалните претставници имаат право да бараат информации за применување на одлуката за упатување на ПВО и нејзиното спроведување.

3. Определување на траењето на годишниот одмор**Член 115**

Работникот има право на годишен одмор во текот на една календарска година во траење од најмалку 20 работни дена.

Должината на годишниот одмор над законски утврдените 20 работни дена се зголемува според степенот на сложеност на работното место, работниот стаж, условите за работа, возраста и инвалидноста.

Годишниот одмор на работникот согласно со критериумите од став 2 се зголемува:

1. за времето поминато во работен однос:
 - до 10 години работен стаж 1 работен ден
 - од 11 до 20 години работен стаж 2 работни дена
 - од 21 до 30 години работен стаж 3 работни дена
 - над 31 година работен стаж 4 работни дена
2. за сложеноста на работите на работното место:
 - I, II, III степен на стручна подготовка 1 работен ден
 - IV, V, VI, степен на стручна подготовка 2 работни дена
 - VII, VIII, IX степен на стручна подготовка 3 работни дена
3. за неповолни услови за работа до 3 работни дена
4. здравствената состојба и други социјални услови во кои живее работникот до 3 работни дена
5. за бенифициран стаж утврден за одредена работа до 3 работни дена

Повозрасен работник маж со над 59 години и жена со над 57 години живот, работник-инвалид, работник со најмалку 60% телесно оштетување и работник кој негува и чува дете со телесен или душевен недостаток, има право на уште 3 работни дена годишен одмор.

Работник помлад од 18 години има право на годишен одмор зголемен за 7 работни дена.

Со колективен договор на ниво на работодавач можат да се утврдат и други критериуми.

Должината на годишниот одмор се утврдува така што на 20 работни дена се додаваат деновите од став 3, на овој член.

Доколку го надминува работникот максимумот врз основа на критериумите во овој член има право на годишен одмор само до 26 работни дена.

Должината на годишниот одмор стекната по точки-те 3 и 5 од став 3 на овој член може да изнесува и повеќе од 26 работни дена.

Член 116

Со колективен договор на ниво на работодавач се определува траењето на годишниот одмор за работниците кои работат под потешки услови за работа и за други категории работници, но не подолго од 36 работни дена.

Под потешки услови за работа во смисла на претходниот став се смета онаа работа за која е утврден бенифициран стаж, работа со скратено работно време, особено тешка физичка работа, работа под зголемен атмосферски притисок, работа во вода или влага, работа изложена на јонизирачки зрачења, работа на висока температура и гасови, работа во прашина, работа со хемикалии, работа со нагризувачки материјали.

Член 117

Годишниот одмор се користи во непрекинато траење.

Годишниот одмор може да се користи и во два дела.

Ако работникот го користи годишниот одмор во делови, првиот дел го користи во траење од најмалку 12 работни дена без прекин во текот на календарската година, а вториот дел до крајот на месец јуни во наредната година.

Работникот кој сака вториот дел од годишниот одмор да го користи по сопствена желба, треба најмалку 8 дена пред одењето на одмор да поднесе писмено барање до раководителот на работната единица во која

работи, заради обезбедување на непрекинато работење во работната единица, за кое нешто одлучува овластениот раководител.

Ако за време на годишниот одмор работникот користи боледување, должен е за тоа веднаш да го извести непосредниот раководител.

Времетраењето на боледувањето не се смета во годишниот одмор.

Член 118

Работникот има право 2 дена од годишниот одмор да користи по своја желба за свои лични потреби, за што е должен да го извести непосредниот раководител пред користењето на тоа право и да добие одобрение од истиот.

Саботите се сметаат како неработни денови при користењето на годишниот одмор.

Ако работникот повторно заснова работен однос во рок од 5 дена од престанокот на претходниот работен однос не се смета за прекин на работа заради стекнување на право на годишен одмор.

Член 119

Работникот го користи годишниот одмор согласно со планот за користење на годишни одмори донесен кај работодавачот.

При изготвување на планот за користење на годишни одмори се води сметка истите работници да не го користат годишниот одмор секоја година во исто време, како и за желбите на работниците, доколку тоа не е во спротивност со барањата на процесот на работа.

Решение за користење на годишен одмор донесува работоводниот орган на работодавачот или лице овластено од него.

Работникот има право на надоместок на неискористениот дел од годишниот одмор пред престанокот на работниот однос, ако претходно побарал користење на годишен одмор, а не му било овозможено користење на годишен одмор, а работниот однос му престанал не по негова вина и волја.

4. Платен одмор

Член 120

Работникот има право на платен одмор заради лични и семејни околности до 7 работни дена во текот на една календарска година во следните случаи:

- за склучување брак 3 дена
- за склучување брак на дете 2 дена
- за раѓање или посвојување дете 2 дена
- за смрт на сопругник или дете 5 дена
- за смрт на родител, брат, сестра 2 дена
- за смрт на родител на сопругник 2 дена
- за смрт на дедо или баба 1 ден
- за полагање на стручен или друг испит за потребите на работодавачот 3 дена
- за селидба на семејството од едно на друго место 2 дена
- за селидба на семејството во исто место 1 ден
- за елементарни непогоди 3 дена

- и во други случаи утврдени со колективен договор на ниво на работодавач.

Во случаите од став 1, отсуството од работа се обезбедува и се користи во деновите на траењето на причината врз основа на која се остварува, без оглед на барањето на процесот на работа.

Член 121

Работникот може да отсуствува од работа и да му се исплатува плата и во следниве случаи:

- кога е упатен на стручно усовршување или образование;
- кога е упатен на научно-стручна работа;
- кога е упатен на синдикално школување и усовршување.

Член 122

Доброволните дарители на крв имаат право на два последователни работни денови за секое давање крв и тоа денот кога дава крв и наредниот ден.

Во случај на давање крв во неработен ден, дарителот има право на 2 последователни слободни работни дена.

Слободните денови се сметаат како денови поминали на работа.

Член 123

Работникот може да отсуствува од работа во текот на календарската година без надоместок на плата и придонеси од плата најдолго 3 месеци, во следните случаи:

- за неа на член на семејство;
- за изградба или поправка на кука, односно стан;
- за учество на културни и спортски приредби;
- за учество на конгреси, конференции и сл.;
- за подготовка и полагање на стручен испит;
- за лечење за своја сметка;
- во други случаи по барање на работникот.

За време на користење на неплатеното отсуство, на работникот му мируваат правата и обврските од работен однос.

Член 124

Решение за користење на отсуството од работа со надомест и без надомест на плата како и за мирување на правата и обврските предвидени со закон и со овој колективен договор, донесува надлежен орган на работодавачот.

Член 125

За користење на платено или неплатено отсуство од работа, работникот е должен да поднесе писмено барање до надлежниот орган на работодавачот.

X. МИРНО РЕШАВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ И КОЛЕКТИВНИТЕ РАБОТНИ СПОРОВИ

Член 126

Индивидуален работен спор претставува спор во врска со остварувањето на правата на работникот утврдени со закон, со колективниот договор и со договорот за вработување.

Колективни работни спорови се спорови во врска со склучувањето, измената и дополнувањето и примената на колективниот договор, остварување на правото на синдикално организирање и штрајк.

Член 127

Споровите што не можат да се решат со меѓусебно спогодување, можат да се решат по пат на помирување или по пат на арбитража.

Помирувањето е процес во кој независна трета страна определена од страните во спорот им помага на страните во спорот во изнаоѓање на решение за спорот.

Арбитража е решавање на спор од страна на трета страна која ја определиле страните во спорот и која одлучува за спорот.

Член 128

Лицата помирувачи, односно арбитри страните во спорот ги бираат од Регистрот на Министерството за труд и социјална политика на помирувачи односно арбитри.

Страните во спорот заеднички го определуваат третиот член во постапката за помирување односно арбитража.

Постапка за помирување (мировен совет)

Член 129

Индивидуалните и колективните работни спорови можат да се решаваат по пат на мирее и пред пособен мировен совет.

Постапката за помирување започнува со предлог од која било страна, најдоцна во рок од 5 дена од настанувањето на спорот, во кој предлагачот на помирувањето ја изнесува содржината на спорниот однос.

По добивањето на предлогот другата страна е должна да одговори во рок од 3 дена.

Страните во спорот во мировниот совет предлагаат свој член, а заеднички го определуваат третиот член на мировниот совет од листата на помирувачи.

Помирувачот раководи со мировниот совет и им помага на страните во спорот во изнаоѓање решение за спорот.

Во случај, другата страна да не одговори на предлогот, не именува член за мировниот совет, не се избере помирувач или не се постигне спогодба за решавање на спорот, постапката за помирување се запира.

Член 130

Постапката за помирување страните во спорот се должни да ја завршат во рок од 15 дена, од поднесувањето на предлогот за постапка за помирување.

Спогодбата што ќе се постигне во постапката за помирување мора да биде во писмена форма и истата е задолжителна за страните во спорот.

Член 131

Со колективен договор на ниво на работодавач може да се доуреди формирањето на посебен мировен совет и постапката на решавање на индивидуален или колективен работен спор.

Постапка пред арбитража

Член 132

Во случај на колективен работен спор, која било од страните во спорот може да поднесе предлог за постапка пред арбитража, во рок од 8 дена од денот на настанувањето на спорот, односно од денот на запирањето на постапката за помирување.

Арбитража може да врши еден или повеќе арбитражи. Страните во спорот заеднички го избираат арбитражот или арбитражите од Листата на арбитражи.

Арбитерот е должен да закаже расправа во рок од 5 дена од приемот на предлогот.

На расправата се повикуваат овластени претставници на страните во спорот.

Одлуката на арбитерот е конечна и задолжителна за страните во спорот.

Постапката пред арбитража завршува во рок од 25 дена од денот на настанувањето на спорот.

XI. ИНФОРМИРАЊЕ И КОНСУЛТИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

(комуникација помеѓу работодавачот и синдикатот)

Член 133

Работодавачот обезбедува задолжително редовно и навремено информирање на работниците за деловните и развојните решенија од влијание на економската и социјалната положба на работниците, а особено за:

- годишни и повеќегодишни планови за развој;
- организациски промени;

- одлуки со кои се уредуваат правата од работен однос на работниците;

- годишни деловни резултати;

- други значајни деловни и развојни решенија;

- други прашања од заеднички интерес.

Работодавачот е должен согласно член 94-а од ЗРО да се консултира и да го информира Синдикатот за сите прашања што се однесуваат на социјално економската и материјалната положба на вработените во трговското друштво особено:

- за секоја предвидена мерка која се однесува на суштинските промени во работењето на друштвото по закана на вработувањето или престанок на работниот однос;

- пред донесувањето на одлуките за суштинските промени кои има намера да ги спроведе работодавачот задолжително да бидат доставени во писмена форма до синдикатот за да може навремено да се подготват за консултирање.

Консултирањето и информирањето ќе се спроведе на начин што ќе овозможи на синдикатот да се сретне со работодавачот и да добие одговор за секое прашање што ќе го побара, а е од интерес на вработените.

На ниво на работодавач Синдикатот избира или именува претставник кој учествува во работата за сите прашања кои се во интерес на друштвото.

За избраниот или именуваниот претставник синдикатот го информира работодавачот.

Информирањето се врши писмено, а за одредени работи и усно и може да се врши, преку гласило, билтен, на состаноци и на друг начин утврден од страна на работодавачот или со колективен договор на ниво на работодавач.

Учество на работниците во работењето

Член 134

Органот на управување на работодавачот, во рамките на своите надлежности се грижи за остварување на правата на работниците во согласност со Законот, Статутот на работодавачот, овој Колективен договор и со други општи акти, со кои на работниците им се овозможува:

1. Да го следат извршувањето на одредбите на овој Колективен договор и на другите акти на работодавачот кои се однесуваат на социјалната и економската положба на работниците;

2. Да ги утврдуваат ставовите на работниците кои се доставуваат до надлежните органи на работодавачот и

3. Да расправаат и да одлучуваат за предлозите на Синдикатот.

XII. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 135

Работникот има право на стручно оспособување и образование во зависност од процесот на работа кога тоа е во интерес на работодавачот.

Работникот може стручно да се оспособува и образува доколку работодавачот го упати на стручно оспособување и образование.

Доколку стручното оспособување и образование е организирано во текот на работното време, работникот користи платено отсуство поради оспособување и образование.

Програмата, времетраењето, правата и обврските на договорените страни во однос на образованието, доколувањето и оспособувањето на работниците во врска со потребите на работодавачот се уредуваат со акт на работодавачот.

Член 136

На работникот кој во интерес на работодавачот е упатен на стручно оспособување и образование, му се исплаќа редовно и соодветен износ на трошоците сврзани со тоа, како што се:

- превоз;
- котизација, школарина;
- трошоци за исхрана и
- трошоци за престој.

Член 137

По завршувањето на стручното оспособување, преквалификација односно доквалификација, за потребите на работодавачот, работодавачот може да му понуди нов договор за вработување на работникот.

Ученици и студенти**Член 138**

Работодавачот во договор со надлежната образовна организација прифаќа ученици и студенти на практична работа.

На учениците и студентите што ќе вршат практична работа кај работодавачот им се обезбедува обука за заштита при работа, соодветни заштитни средства, исхрана и превоз до работа и од работа, доколку такви се организирани, и соодветен инструктор.

Одлука за прием на ученици и студенти на практична донесува овластено лице.

XIII. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ**Член 139**

Работодавачот е должен да создаде услови за работа на синдикатот во врска со заштитата на правата на работниците од работниот однос, утврдени со закон и со колективен договор.

Активноста на синдикатот во согласност со став 1 од овој член, не може да се ограничи или да се спречи со акт на органите на работодавачот.

Член 140

На барање на синдикатот, работодавачот доставува податоци и информации за оние прашања што имаат најнепосредно влијание врз материјалната и социјалната положба на членовите на синдикатот (работниците) и ги разгледува мислењата и предлозите на синдикатот во постапката на донесување одлуки и решенија што имаат битно влијание врз материјалната и социјалната положба, односно во остварувањето на правата на работниците.

На претседателот на синдикалната организација и на членовите на синдикалниот одбор им се овозможува непречено комуницирање со работодавачот, или со лице овластено од него и со сите работници во претпријатието, кога тоа е неопходно за остварување на функцијата на синдикатот.

На овластениот синдикален претставник кој не е вработен кај работодавачот, мора да му се овозможи непречена комуникација и синдикална активност од страна на работодавачот.

Член 141

На барање на синдикатот, му се обезбедуваат следниве услови:

1) Пристап кон податоци и информации за оние прашања што имаат најнепосредно влијание врз материјалната и социјалната положба на работниците како и информација за вкупната општествено-економска, материјална и социјална положба на вработените во друштвото;

2) Со свои мислења и предлози да учествува во постапката на донесувања на одлуки кои имаат битно влијание врз материјалната и социјалната положба на работниците, а органите на работодавачот да ги разгледаат истите во присуство на претставник на синдикатот;

3) Да дава мислења за одговорност на работникот за сторени повреди на работната должност и работните обврски како и застапување на работниците пред надлежниот орган на работодавачот и надвор од него.

Работодавачот е должен да обезбеди работни простории, да обезбедува стручни, административни и технички услови за работа на синдикалната организација на Агро Синдикатот кај работодавачот, што се регулира со посебен договор за дејствување и работа на Синдикатот кај работодавачот.

Работодавачот ја пресметува синдикалната членарина од платата на работникот и согласно со одлуката на Агро-Синдикатот, ја пренесува на соодветните синдикални сметки или на синдикалната организација која врши понатамошна прераспределба на синдикалната членарина согласно со одлуката.

На претставникот на синдикатот да му се овозможи непречено комуницирање со претставниците на органите на управување, со работодавните органи и да му се дозволи пристап до одредени работни места кога е потребно тоа за остварување на функцијата на синдикатот и заштита на неговите членови.

Кога на органите на управување кај работодавачот се расправа за правата на работниците, на синдикалниот претставник му се овозможува учество во расправата.

На синдикалните претставници им се овозможува отсуство од работа со надомест на плата за учество на синдикални состаноци, семинари, конгреси, конференции и др.

Член 142

Претседателот и членовите на синдикалниот одбор на синдикалната организација имаат посебна заштита и не можат да бидат повикани на одговорност ниту доведени во понеповолна положба, вклучувајќи го престанокот на работниот однос, поради членство во синдикатот или учество во синдикални активности со кои се штитат правата и интересите на работниците, ако постапуваат во согласност со закон и со колективен договор.

Посебната заштита на претседателот и членовите на синдикалниот одбор на синдикатот трае за време на нивниот мандат и 2 години потоа.

Како синдикален претставник се сметаат и функционерите во синдикатот, кои се вработени кај работодавачот, а својата функција ја извршуваат волонтерски.

Член 143

Синдикалниот претставник не може:

- да биде упатен на платен вонреден одмор (ПВО);
- да биде распореден на друго работно место без негова согласност;
- да му престане работниот однос од деловни причини.

Член 144

Во случај на пренесување или преземање на работодавачот од друго трговско друштво или негов дел, синдикалната организација продолжува во целост да функционира.

Член 145

Со одлука на Агро Синдикатот се утврдува бројот на синдикалните претставници кои уживаат заштита, а тоа се: членовите на синдикалните одбори во синдикалните организации и бираните претставници во високите органи на синдикатот.

Член 146

Претседателот на синдикалната организација кај работодавачот функцијата ја врши професионално во синдикална организација со над 300 членови на синдикалната организација на Агро Синдикатот во договор со Агро Синдикатот.

За време на вршењето на функцијата нему му припаѓа плата во висина на платата што ја имал пред отпочнувањето на функцијата.

Работодавачот е должен на синдикалниот преставник да му овозможи платено отсуство од работа заради ефикасно вршење на функциите на Агро Синдикатот и синдикално образование и оспособување.

Претседателите на синдикалните организации, во друштва со помал број на вработени, односно помалку од 300 членови, заради обавување на синдикалните активности во организацијата како и за синдикално образование и оспособување, се ослободуваат од своите работни обврски до 40 часа во текот на месецот.

Отсуството надвор од организацијата го правдаат со покана.

Членовите на синдикалниот одбор, заради обавување на синдикалните активности, како и за синдикално образование и оспособување, се ослободуваат од своите работни обврски до 20 часа во текот на месецот.

Отсуството надвор од организацијата го правдаат со покана.

Времето определено од ставовите 4 и 5 од овој член синдикалниот претставник ќе го користи според потребите на синдикалните активности.

Членовите на синдикатот и членовите на синдикалните органи синдикално се образуваат односно едуцираат, за што трошоците ги партиципира работодавачот, по програма на Агро-Синдикатот.

За тоа време синдикалниот преставник има право на надомест на плата во висина на неговата плата и сите други надоместоци.

Член 147

Претседателот како и членови на синдикална организација кои се избрани во повисоките органи на синдикатот, односно именувани во органите на синдикатот, чие вршење бара привремено да престанат да работат кај работодавачот, имаат право по престанување на функцијата што ја вршеле, во рок од 5 дена, да се вратат кај работодавачот на работи и работно место на кое претходно работеле или на соодветно работно место кое одговара на нивната стручна подготовка, за што се склучува посебен договор со работодавачот.

XIV. ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 148

Доколку работникот смета дека работодавачот не му обезбедува кое било од правата од работен однос утврдени со закон, колективен договор и со договорот за вработување, работникот има право да бара нивно исполнување и да го извести работодавачот и синдикалната организација.

Работодавачот е должен во рок од 15 дена да одговори во писмена форма на барањето.

Член 149

Ако правото врз основа на работен однос на работникот е прекршено со писмена одлука или со друг писмен акт на работодавачот, работникот има право во рок од 8 дена да поднесе писмено барање за поништување, укинување или преиначување на одлуката, односно конкретниот писмен акт, односно да го отстрани кршењето на правото.

Ако работодавачот во натамошниот рок од 8 дена од врачувањето на писменото барање не одлучи по барањето, односно не го отстрани кршењето на правото, работникот може во рок од 15 дена да бара судска заштита пред надлежниот суд.

Член 150

Доколку работникот смета дека одлуката за отказ на договорот за вработување е неоснована и незаконита може да поднесе тужба во рок од 15 дена од врачувањето од страна на работодавачот, пред надлежен суд.

Член 151

По барање на работникот, Агро Синдикатот кај работодавачот може да го застапува работникот во постапка по приговор.

Член 152

Во случај на колективен спор меѓу работодавачот и сите работници или поголема група работници, во врска со остварување на веќе утврдени права од работниот однос со закон или со колективен договор, спорот ќе се решава во постапка за помирување и арбитража.

Во случај на колективен спор сите рокови за индивидуално остварување и заштита на правата од работен однос, согласно со закон и колективен договор, почнуваат да течат со денот кога странките прогласиле неуспешност на преговарањето односно арбитражата.

Член 153

Штрајкот е организиран прекин на работа заради остварување и зголемување на правата од работниот однос утврдени со закон, Општ колективен договор и со овој Колективен договор.

Штрајкот на работниците кај работодавачот го најавува претседателот на Синдикалната организација на Агро Синдикатот кај работодавачот, согласно со Статутот на Агро-Синдикатот, до работоводниот орган на работодавачот, а на дејноста која ја опфаќа колективниот договор штрајкот го најавува претседателот на Агро-Синдикатот до Здружението на работодавачи против кого е насочен.

Штрајкот поради неостварување на веќе договорени права се најавува 3 дена пред започнувањето.

Штрајкот, во случај надлежниот орган да одбие преговори во врска со членот 57 од овој колективен договор, или за други прашања согласно со одредбите од овој колективен договор, или за други поголеми права од работен однос, се најавува 7 дена по одбивањето.

Штрајкот во случај на започнати преговори во кои не е постигната согласност за синдикалните барања се најавува 7 дена од Спогодбата на претставниците на работодавачот и синдикатот дека преговорите за остварување (зголемување) на правата се неуспешни.

Штрајкот на работниците кај работодавачот односно во дејноста која ја опфаќа овој колективен договор го организираат и водат органите на синдикалната организација на Агро Синдикатот кај работодавачот по претходна консултација со Агро Синдикатот, според Статутот на Агро-Синдикатот.

За време на штрајк и по завршувањето на штрајкот, работодавачот односно неговите органи немаат право да преземаат мерки на одговорност за повреда на работниот ред и дисциплина ниту да го откажат договорот за вработување поради учество во штрајк.

Заштита при работа

Член 154

Работникот има право на заштита при работа. Заштитата на работа опфаќа мерки насочени кон создавање на сигурни услови за работа.

За обезбедување на потребните услови за заштита на работниците на работа, работодавачот односно овластен орган, донесува општ акт со кој се уредува заштитата на работниците во согласност со закон.

Работодавачот, при стапувањето на работникот на работа со договор за вработување, е должен да го запознае со сите опасности во работата и со правата и обврските во врска со заштитата на работа и услови за работа.

Работникот има право да одбие да работи ако му се заканува непосредна опасност по живот или здравјето, поради тоа што не се спроведени пропишаните мерки за заштита при работа.

Член 155

Работодавачот, врз основа на научни сознанија (меѓународни стандарди) и современите достигнувања, должен е да ја обезбеди работата на начин со кој се обезбедува сигурноста на работењето и заштитата на здравјето на работниците да презема мерки и да утврдува нормативи со кои се обезбедува психофизичкото здравје и личната сигурност, особено:

- да ги утврдува мерките за заштита на работа на начин и со средства со кои максимално би ја обезбедил сигурноста на работниците, да ги смалува можностите за повреда и професионални заболувања;
- да го информираат синдикалниот повереник за потешките повреди на работа, колективните несреќи, професионалните болести и слично;
- на работниците да им се обезбеди оспособување на подрачјето на заштита на работа и здравствена сигурност на работниците.

Претставник на работниците за безбедност и здравје при работа

Член 155-а

Претставникот за безбедност и здравје при работа го избираат вработените од своите редови, на синдикален собор на мнозински синдикат, по предлог на синдикалот.

Бројот на претставниците зависи од бројот на вработените во претпријатието, согласно Законот за безбедност и здравје при работа

Посебна заштита на жената, младите и инвалидните работници

Член 156

Работнички за време на бременост не смеат да ги извршуваат следниве работи:

- за кои се бара посебен услов, здравствена, телесна и психофизичка состојба;
 - кои се утврдени како напорни;
 - кои имаат штетно влијание врз здравјето на трудницата и врз бременоста.
- Напорни и за здравје штетни работи кои не смеат за време на бременост да се обавуваат се:
- работи што предизвикуваат постојани и силни вибрации на телото и врева што предизвикува подолг притисок на телото;
 - работи со опасни и предмети и материјали штетни по здравје;
 - работи во простории во кои доаѓа до опасни зрачења;
 - работи кај кои е потребно да се дигаат и пренесуваат товари;
 - работи што се извршуваат претежно во нефизиолошка или присилна положба.

Член 157

Работничка која користи отсуство поради бременост, раѓање и родителство, ако сака може да се врати на работа и пред истекот на отсуството, но не и пред 45 дена од раѓањето на детето.

Работничката од ставот 1 на овој член, покрај правото на плата има право и на надомест на плата за отсуство поради бременост и родителство во висина од 50% од утврдениот износ на надоместокот за отсуство од ставот 1 на овој член според прописите за здравствена заштита.

На крајот на родителското отсуство работникот има право да се врати на истото работно место или доколку тоа не е возможно, на соодветно работно место според условите од договорот за вработување.

По завршување на отсуството од работа поради бременост, раѓање и родителство, работничката има право на неплатено родителско отсуство до 3 месеци во периодот до навршување на 3 годишна возраст на детето, во најмногу 3 дела, заради грижа за детето.

Доколку за време на користење на правото од ставот 4 на овој член работничката забремени, не го губи правото на надоместок на плата по основ на бременост, раѓање и родителство.

Член 158

Работникот со намалена работна способност и работникот кој работи на работа за која постои опасност од настапување на инвалидност, има право на работа на соодветно работно место според стручната подготовка и работното искуство.

Член 159

Работните места на кои не смеат да работат работници помлади од 18 години се определуваат со колективниот договор на ниво на работодавач.

XV. ИЗМЕНУВАЊЕ, ДОПОЛНУВАЊЕ, ТОЛКУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР

Изменување и дополнување на колективниот договор

Член 160

Секој учесник може да предложи изменување и дополнување на овој Колективен договор.

Предлогот за изменување и дополнување на овој Колективен договор во писмена форма се доставува до другиот учесник кој е должен да се изјасни во рок од 30 дена.

Во случај ако другиот учесник не го прифати или не се изјасни по предлогот во рок од став 2 на овој член, учесникот-предлагачот може да започне постапка за усогласување.

Член 161

Постапката за усогласување започнува на барање на еден од учесниците во Колективниот договор и треба да заврши во рок од 60 дена од поднесувањето на барањето.

Во рок од 10 дена од поднесувањето на барањето за усогласување се формира комисија за усогласување.

Секој од учесниците именува по три члена во комисијата за усогласување.

Членовите на комисијата договорно избираат претседател.

Секое усогласување што ќе го постигнат учесниците мора да биде во писмена форма.

Со усогласените ставови учесниците задолжително пристапуваат кон изменување и дополнување на Колективниот договор.

Следење на примената на колективниот договор

Член 162

За следење на примената на овој Колективен договор учесниците формираат комисија.

Секој од учесниците на овој Колективен договор именува по 3 члена во комисијата од став 1 на овој член, во рок од 15 дена од склучувањето на овој колективен договор.

Комисијата ќе работи по изготвен деловник за работа.

Толкување на колективниот договор

Член 163

Комисијата од член 162 на овој Колективен договор дава толкување на одредбите на овој Колективен договор.

Член 164

Под поимот Колективно договарање се подразбира и секоја колективна спогодба или договор склучен помеѓу синдикатот и работодавачот кој се однесува на условите за работа, уредување на односите помеѓу работодавачот и работниците за права од работен однос и истиот претставува дел од колективен договор на ниво на гранка или работодавач.

XVI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 165

За решавање на спорите меѓу потписниците на овој Колективен договор што не можат да се решат со меѓусебно договарање, се формира комисија за усогласување.

Секој од учесниците именува по два члена во комисијата за усогласување.

Член 166

Трошоците за подготвување и следење на примена на овој Колективен договор, потписниците ги сносат подеднакво.

Член 167

Овој Колективен договор се склучува за време од две години.

Важењето на овој Колективен договор се продолжува доколку страните склучат спогодба најдоцна 30 дена пред истекот на важењето на Колективниот договор.

Ако во овој рок не се склучи Спогодба за продолжување, овој колективен договор продолжува да важи за период од две години.

Член 168

Овој Колективен договор и неговите изменувања и дополнувања, како и откажувањето или пристапувањето пред нивното објавување се доставуваат на регистрација до министерството надлежно за работите од областа на трудот, а се објавуваат во "Службен весник на РМ".

Колективните договори на ниво на работодавач се регистрираат кај Синдикатот на работниците од агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија „Агро-Синдикат“, и Здружението за тутунско стопанство при Организацијата на работодавачи на Македонија.

Член 169

Колективните договори на ниво на работодавач да се усогласат со овој Колективен договор во рок од 3 месеци по неговото објавување во Службен весник на Р. М, а примената на одредбите од овој Колективен договор за колективните договори на ниво на работодавач ќе важат од денот на потпишувањето на овој Колективен Договор.

Член 170

Овој колективен договор стапува во сила со денот на склучувањето, а ќе се применува од денот на неговото објавување во "Службен весник на РМ".

Бр. 0101-26
26 јуни 2014 година
Скопје

Бр. 0101-53/3
26 јуни 2014 година
Скопје

Организација на работодавачи
на Македонија,
Претседател,
Ангел Димитров, с.р.

Синдикат на работниците
од Агроиндустрискиот
комплекс на РМ – Агро
синдикат
Претседател,
Живко Даневски, с.р.

Организација на работодавачи
на Македонија
Здружение за тутунско
стопанство,
Претседател,
Илија Ефински, с.р.

3582.

Врз основа на член 160 од Колективниот договор за вработените од тутунското стопанство, Организацијата на работодавачи на Македонија - Здружение за тутунско стопанство и Синдикатот на работниците од агроиндустрискиот комплекс на Р.Македонија - Агро-Синдикат на ден 23.06. 2014-та година склучија Колективен договор за измени и дополнувања на Колективниот договор за вработените од тутунското стопанство.

Колективниот договор за измени и дополнувања на Колективниот договор за вработените од тутунското стопанство е усогласен со Законот за работни односи („Сл. весник на РМ“ бр. 52/12, бр. 23/13, бр. 25/13 и бр. 27/13), Законот за заштита од вознемирување на работно место („Службен весник на РМ“ бр.79/2013), Законот за мирно решавање на работните спорови („Службен весник на РМ“ бр.87/07), бр. 27/14), Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството на Р. М, Спогодбата за изменување и дополнување на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството на Р. Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.189/13), Законот за минимална плата („Сл. весник на РМ“ бр. 11/2012 и бр. 30/2014) и Спогодбата за утврдување на најниската плата за вработените од тутунското стопанство склучена на 23.06.2014-та година.

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ОД ТУТУНСКОТО СТОПАНСТВО

Член 1

Во членот 4 се додава нов став 1 кој гласи:

“Забранета е дискриминацијата на работникот која го става во нееднаква положба во случаите утврдени со Законот за работни односи.”.

Ставот 1 станува став 2.

Член 2

По членот 4 се додава нов поднаслов “Заштита од вознемирување на работното место МОБИНГ” и нови членови 4а и 4б кои гласат:

Член 4а

Забранет е било кој вид на вознемирување на работно место, како и злоупотреба на правата на заштита од вознемирување на работно место МОБИНГ.

Психичко вознемирување е секое негативно однесување од поединец или група кое се повторува континуирано и систематски и претставува повреда на достоинството, интегритетот, угледот и честа на вработениот и предизвикува чувство на страв или создава непријатност и пониженоста чија крајна цел може да биде повреда на физичкото и менталното здравје, компромитирање на професионалната иднина на вработениот, престанок на работниот однос или напуштање на работното место.

Полово вознемирување е секое вербално, невербално или физичко однесување од полов карактер, кое има за цел да претставува повреда на достоинството на вработениот или на кандидатот за вработување, а кое предизвикува чувство на страв, создава непријатност или пониженоста.

Местото на вршење на психичкото и половото вознемирување се смета работното место на кое вработениот работи или местото на кое е упатен да работи, местото низ кое минува вработениот при неговото доаѓање или заминување од работа.

Време на вршење на психичко и полово вознемирување се смета времето во рамките на работното време и времето на патување до и од работно место.

Член 46

Правата, обврските и одговорностите на работодавачот и вработените, како и постапката за заштита од вознемирување се уредени согласно Законот за заштита од вознемирување на работно место.

Член 3

Во членот 19, став 1, алинеја 4 запирката се брише и се додаваат зборовите “и кога е неопходно за отстранување или спречување на последиците во случаите на природна непогода или друга несреќа”

Алинејата 8 и 9 се бришат.

Се додаваат 2 нови става 2 и 3 кои гласат:

“А во други случаи утврдени со колективен договор на ниво на работодавач работникот е должен да врши и друга работа која не е предвидена со договорот за вработување, а е во рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на писмен акт од страна на работодавачот, се додека траат причините, но не подолго од два месеци.

Работникот е должен да врши и друга работа која не е предвидена со договорот за вработување, а е во рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на писмен акт од страна на работодавачот, се додека траат причините, но не подолго од една година, само во случај кога се работи за замена на отсутен работник кој е на подолготрајно боледување.”

Ставот 2 станува став 4.

Член 4

Во член 57, став 2, после зборот “од” зборовите “најниската плата утврдена со овој колективен договор” се бришат, а нивно место се додаваат зборовите “пресметковната вредност по единица коефициент за најниска група на сложеност (најниска плата) утврдена со овој колективен договор.”

Член 5

Во член 58, став 1, зборот “степени” се брише и се заменува со зборот “коефициенти”.

Член 6

Во член 59, став 1, во првиот ред после зборот “на” зборовите “најниска плата” се бришат и се заменуваат со зборовите “пресметковната вредност по единица ко-

ефициент за најниска група на сложеност (најниска плата)”, а бројот “10.300,00 денари” се заменува со зборот и бројот “нето 10.650,00 денари”.

Ставот 2 се брише.

Ставот 3 станува став 2. Во истиот, после зборот “повисока”, зборовите “најниска плата” се бришат и се заменуваат со зборовите “пресметковна вредност по единица коефициент за најниска група на сложеност (најниска плата)”. После зборот “таа”, зборовите “најниска плата” се бришат и се заменуваат со зборовите “пресметковна вредност по единица коефициент за најниска група на сложеност (најниска плата)”.

Ставот 4 станува став 3. Во истиот, на почетокот на реченицата зборовите “најниската плата” се бришат и се заменуваат со зборовите “пресметковната вредност по единица коефициент за најниска група на сложеност (најниска плата)”.

Член 7

Во член 60, после зборот “што”, зборовите “најниска плата” се бришат и се заменуваат со зборовите “пресметковна вредност по единица коефициент за најниска група на сложеност (најниска плата)”, а после зборот “за”, зборот “степенот” се брише и се заменува со зборот “коефициент”.

Член 8

Во член 61, по став 2 зборот “степен” се брише и се заменува со зборот “коефициент”.

Член 9

Во член 62, после зборот “повисоки”, зборот “степени” се брише и се заменува со зборот “коефициенти”.

Член 10

Во член 64, став 2 после зборот “одделни”, зборот “степени” се брише и се заменува со зборот “групи”.

Член 11

Во член 85, став 1 после зборот “од” се додава зборот “најмалку”.

Член 12

Во член 87, после зборот “утврдуваат” се додаваат зборовите “согласно колективен договор на ниво на работодавач и акт на работодавач, но не помалку од”.

Член 13

Во членот 128, став 1, после зборот “од” зборовите “Листата на помирувачи односно арбитри што ја утврдуваат самите” се бришат, а на нивно место се додаваат зборовите “Регистерот на Министерството за труд и социјална политика на помирувачи односно арбитри”.

Член 14

Во членот главата XI после зборот “ИНФОРМИРАЊЕ” се додаваат зборовите “И КОНСУЛТИРАЊЕ”.

Член 15

Членот 133 се менува и гласи:

“Работодавачот обезбедува задолжително редовни и навремено информирање на работниците за деловните и развојни решенија од влијание на економската и социјалната положба на работниците, а особено за:

- Годишни и повеќегодишни планови за развој;

- Организационски промени;

- Одлуки со кои се уредуваат правата од работен однос на работниците;

- Годишни деловни резултати;

- Други значајни деловни и развојни решенија;

- Други прашања од заеднички интерес.
Работодавачот е должен, согласно член 94-а од ЗРО, да се консултира и да го информира Синдикатот за сите прашања што се однесуваат на социјално економската и материјалната положба на вработените во трговското друштво особено:

- за секоја предвидена мерка која се однесува на суштинските промени во работењето на друштвото по закана на вработувањето или престанок на работниот однос;

- пред донесувањето на одлуките за суштинските промени кои има намера да ги спроведе работодавачот задолжително да бидат доставени во писмена форма до синдикатот за да може навремено да се подготват за консултирање.

Консултирањето и информирањето ќе се спроведе на начин што ќе овозможи на синдикатот да се сретне со работодавачот и да добие одговор за секое прашање што ќе го побара, а е од интерес на вработените.

На ниво на работодавач Синдикатот избира или именува претставник за информирање и консултирање.

За избраниот или именуваниот претставник синдикатот го информира работодавачот.

Информирањето се врши писмено, а за одредени работи и усно и може да се врши преку гласило, билтен, на состаноци и на друг начин утврден од страна на работодавачот или со колективен договор на ниво на работодавач.

Член 16

Во член 141, став 3, после зборот "платата" се додава "на работникот".

Член 17

По членот 155 се додава нов наслов "ПРЕТСТАВНИК НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА" и нов член 155а кој гласи:

"Претставникот за безбедност и здравје при работа го избираат вработените од своите редови, на синдикален собир на мнозински синдикат, по предлог на синдикатот.

Бројот на претставниците зависи од бројот на вработените во претпријатието, согласно Законот за безбедност и здравје при работа".

Член 18

Во членот 157, после став 3 се додаваат два нови става 4 и 5 кои гласат:

"По завршување на отсуството од работа поради бременост, раѓање и родителство, работничката има право на неплатено родителско отсуство до 3 месеци во периодот до навршување на 3 годишна возраст на детето, во најмногу 3 дела, заради грижа за детето.

Доколку за време на користење на правото од ставот 4 на овој член работничката забремени, не го губи правото на надоместок на плата по основ на бременост, раѓање и родителство."

Член 19

Во членот 167 после ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

"Ако во овој рок не се склучи Спогодба за продолжување, овој колективен договор продолжува да важи за период од две години".

Член 20

Овој Колективен Договор стапува во сила со денот на склучувањето, а ќе се применува од денот на објавувањето на пречистениот текст на Колективниот Договор за вработените од тутунското стопанство во „Службен весник на РМ“.

Член 21

Се задолжуваат потписниците на овој колективен договор да изготват пречистен текст на истиот.

Бр. 0101-53/2
26 јуни 2014 година
Скопје

Организација на работодавачи
на Македонија
Здружение за тутунско
стопанство,
Претседател,
Илија Ефински, с.р.

Синдикат на работниците
од Агроиндустрискиот
комплекс на РМ – Агро
синдикат
Претседател,
Живко Даневски, с.р.

Бр. 0101-25/1
26 јуни 2014 година
Скопје

Организација на работодавачи
на Македонија,
Претседател,
Ангел Димитров, с.р.

3583.

Сојузот на синдикатите на Македонија и Организацијата на работодавачи на Македонија, на 13.5.2014 година, утврдија пречистен текст на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството.

Пречистениот текст на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, ги опфаќа: Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/12) и Спогодбата за изменување и дополнување на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството („Службен весник на Република Македонија“ бр.189/13)

ОПШТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Колективен договор се уредуваат и доуредуваат, во согласност со закон и други прописи, правата, обврските и одговорностите на договорните страни кои го склучиле овој договор, а особено склучувањето, содржината и престанокот на договорот за вработување и други прашања од работните односи или во врска со работните односи во стопанството на РМ, како и начинот и постапката за решавање на меѓусебните спорови.

Член 2

Овој колективен договор се применува непосредно и е задолжителен за работодавачите и вработените во приватниот сектор.

Член 3

Со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач, можат да се утврдат и други права и обврски, покрај утврдените со закон и овој колективен договор.

Со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач можат да се утврдат и поголеми права на работниците од оние утврдени со закон или со овој колективен договор.

1. Забрана на дискриминација**Член 4**

Во случаите на дискриминација, утврдени со закон, кандидатот за вработување или работникот има право да бара надомест на штета согласно со Законот за облигационите односи.

Член 4-а

Забранет е кој било вид на вознемирување на работно место. Работникот има право на заштита од вознемирување на работното место. Случаите на забрана на психичко вознемирување на работно место се утврдуваат согласно закон и колективен договор.

II. ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ**Член 5**

Со потпишување на договорот за вработување, се заснова работен однос меѓу работникот и работодавачот.

Член 6

Случаи кога работникот е отсутен од оправдани причини од работа и не може да отпочне со работа на денот определен со договорот за вработување се:

- болест;
- смртен случај на член на потесното семејство;
- елементарна непогода (пожар, поплава и сл.);
- други случаи предвидени со колективен договор или договор за вработување.

1. Посебни услови за засновање на работен однос**Член 7**

Посебните услови можат да се предвидат како услов за вработување само ако се неопходни за извршување на работите на одредено работно место.

Како посебни услови за вработување можат да се предвидат, особено: стручната подготовка; посебни знаења и способности за извршување на соодветни работи; работно искуство; посебна здравствена состојба; психофизички и физички способности и други специфични услови, утврдени во колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач или со актот на работодавачот.

III. ОБВРСКИ НА РАБОТНИКОТ**Член 8**

Работникот е должен да врши и друга работа која не е предвидена со договорот за вработување, а е во рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на писмен акт од страна на работодавачот се додека траат причините, но не подолго од два месеци, само во случаи:

- кога треба да се замени отсутен работник;
- кога е зголемен обемот на работата;
- ако на работното место на кое работи е намален обемот на работа;
- на елементарни непогоди кои се случиле или непосредно се закануваат и кога е неопходно за отстранување или спречување на последиците во случаите на природна непогода или друга несреќа;
- на неопходно завршување на започнат процес, чие прекинување со оглед на природата на технологијата на работата би предизвикало материјални загуби;
- на спречување на расипување на сировини и материјали, односно отстранување на дефекти на опремата и на средствата за работа;
- на завршување на итни и неодојливи работи;
- во други случаи утврдени со колективен договор.

Работникот е должен да врши и друга работа која не е предвидена со договорот за вработување, а е во рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на писмен акт од страна на работодавачот се додека траат причините но не подолго од една година само во случај кога се работи за замена на отсутен работник кој е на подолготрајно боледување.

Работникот во сите случаи кога врши друга работа која не е предвидена со договорот за вработување, има право на еднаква плата каква што примал на своето работно место, односно, плата која за него е поповолна.

IV. ПРОБНА РАБОТА, ПРИПРАВНИЧКИ И ВОЛОНТЕРСКИ СТАЖ**Член 9**

При склучувањето на договорот за вработување, работникот и работодавачот можат да договорат пробна работа.

Траењето на пробната работа за одредени работни задачи изнесува:

- за работи од I до III група сложеност, до два месеци;
- за работи од IV до V група сложеност, до четири месеци;
- за работи од VI до IX група сложеност, до шест месеци.

Начинот на спроведувањето и оценувањето на пробната работа го утврдува работодавачот.

Член 10

Начинот на организирањето и спроведувањето на приправничкиот стаж се уредува со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач, доколку со друг закон не е поинаку решено.

Член 11

Со договорот за волонтерски стаж може да се утврди правото на волонтерот на надомест на трошоци за превоз и исхрана.

V. ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ**1. Откажување на договорот за вработување со отказ од страна на работодавачот****1.1. Откажување на договор за вработување од лични причини и причини на вина****Член 12**

Со колективен договор на ниво на дејност се уредуваат случаите на однесување, на недостаток на знаење или можности, неисполнување на посебните услови определени со Закон како и кршењето на работниот ред и дисциплина и неисполнувањето на работните обврски од страна на работникот кои доведуваат до откажување на договорот за вработување.

Специфичностите на одредени работни места кои не се уредени со колективен договор на ниво на дејност може да се доуредат со колективен договор на ниво на работодавач.

1.2. Откажување на договорот за вработување поради, економски, организациони, технолошки, структурни или слични причини - деловни причини**Член 13**

Критериумите за структурата на работниците на кои им престанува работниот однос кај работодавачот поради економски, организациони, технолошки, стру-

ктурни или слични причини - деловни причини, се утврдуваат со колективен договор на ниво на гранка, односно оддел или на ниво на работодавач.

2. Откажување на договорот за вработување од страна на работникот

Член 14

Работникот во случај на отказ согласно член 100 од Законот за работните односи има право на испратнина во висина утврдена согласно член 97 од Законот за работните односи, како и на обештетување најмалку во висина на изгубената нето плата на работникот за време на отказниот рок.

VI. ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА

1. Плата

Член 15

Работникот има право на заработувачка - плата, согласно со закон, колективен договор и договор за вработување.

Платата на работникот за работа со полно работно време и нормален учинок не може да биде пониска од пресметковната вредност за единица коефициент (досегашна најниската плата) утврдена со колективен договор на ниво на гранка односно оддел.

Платата е составена од:

- основна плата;
- дел од плата за работна успешност, и
- додатоци

1.1. Основна плата

Член 16

Основната плата се определува врз основа на барањата на работното место (стручна подготовка, стекнати вештини, сложеноста и одговорноста на работното место), а се утврдува така што коефициентот на сложеност на работното место на кое работникот работи според договорот за вработување се множи со пресметковната вредност за единица коефициент (досегашна најниската плата).

Основната плата не може да биде пониска од минималната плата утврдена со закон.

Член 17

Пресметковната вредност за единица коефициент за најниска група на сложеност се утврдува со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач (досегашна најниската плата).

Пресметковната вредност за единица коефициент за најниска група на сложеност ја утврдуваат и објавуваат потписниците на ниво на гранка, односно оддел, најмалку еднаш годишно, односно по секое усогласување.

При утврдување на пресметковната вредност за единица коефициент за најниска група на сложеност ќе се поаѓа особено од: трошоците на живот; економските можности; општото ниво на платите на дејноста; нивото на продуктивноста, економичноста и рентабилноста; социјалните давања и други економски и социјални фактори.

Пресметковната вредност за единица коефициент за најниска група на сложеност ќе се усогласува со кумулативното движење на трошоците на живот во однос на декември од претходната година, според податоците на Државниот завод за статистика со важност на почетокот на периодот.

Член 18

Работодавачот кај кого настанале потешкотии во работењето, врз основа на изготвената програма со која се обезбедува надминување на настанатите проблеми врз основа на согласност од синдикатот може да утврди отстапување од пресметковната вредност за единица коефициент за најниска група на сложеност, со тоа што намалувањето на пресметковната вредност за единица коефициент за најниска група на сложеност не може да изнесува повеќе од 20% и не може да трае подолго од 6 месеци.

Со колективен договор на дејност, можат да се утврдат и други објективни околности кои битно ги нарушуваат тековите на репродукцијата, со што отстапувањето може да биде и поголемо од утврденото во ставот 1 на овој член.

Работодавачот е должен на работниците да им изврши исплата на разликата меѓу пресметковната вредност за единица коефициент за најниска група на сложеност за одделни групи на сложеност и помалку исплатената плата во смисла на ставовите 1 и 2 на овој член, во рок од 6 месеци по надминувањето на тешкотиите.

Член 19

Работите, односно работните места се групираат во групи на сложеност, како што следува:

Група	коефициент на сложеност
I - Едноставни, повторливи и разновидни работи....	1,00
II - Помалку сложени, повторливи и разновидни работи.....	1,20
III - Сложени, разновидни, повторливи и со повремена појава на нови работи.....	1,30
IV - Посложени, разновидни работи за кои е потребна самостојност и иницијативност.....	1,50
V - Посложени, разновидни работи за кои е потребна голема самостојност и иницијативност.....	1,70
VI - Значајно сложени работи кои бараат самостојност и иницијативност	1,90
VII - Мошне сложени работи кои бараат голема самостојност, креативност и иницијативност....	2,30
VIII - Мошне сложени работи кои бараат голема самостојност, креативност, иницијативност и специјализираност.....	2,70
IX - Најсложени, специјализирани, креативни и самостојни работи.....	3,00

Член 20

Со колективен договор на ниво гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач можат да се утврдат и други групи на степени на сложеност во рамките на претходниот член како и повисоки степени на сложеност за типични работни места.

Со колективен договор или со акт на работодавачот се врши распоредување на работите во поделни степени на сложеност.

1.2. Дел од плата за работна успешност

Член 21

Критериуми и мерила за утврдување на работната успешност се: домакински однос; обем; квалитет; креативност и инвентивност, остварена продуктивност, економичност; заштеди во процесот на работење; ефикасност и користење на средствата за работа и работното време и други утврдени со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач.

Работната успешност се мери, односно проценува за поединци или групи на работници според однапред утврдени критериуми и мерила со кои работникот се запознава пред да почне да работи.

Резултатите од работењето на работникот ги утврдува, односно оценува работникот кој го води и организира процесот на работа.

Доколку работникот не ги достигнува работните резултати од причини што не зависат од работникот, (немање на струја и други енергенси, дефект на машините и немање на сировини или други објективни причини утврдени со колективен договор на ниво на работодавач), има право на основната плата.

Член 22

Во случај кога 50% од работниците не ги исполнуваат утврдените норми и нормативи, Синдикатот може да покрене иницијатива за нивно преиспитување.

1.3. Додатоци

Член 23

Основната плата на работникот се зголемува кога работникот работи во услови потешки од нормалните за определено работно место, а особено:

- Работни задачи во чие извршување работникот е изложен на неповолните влијанија на околината (чад, саѓе, топол пепел, прашина, влага, високи, односно ниски температури, бучава, блескава вештачка светлина, работа во темни простории или во простории со несоодветно обоено светло);

- При работни задачи во кои согласно прописите работникот употребува заштитни средства како што се: заштитни чевли, гас маски, маски против прав, уреди за доведување свеж воздух или други заштитни средства;

- Работи при кои работникот е изложен на посебни опасности (пожар, вода, експлозија).

Со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач, се утврдуваат потешките услови за работа од нормалните за одделни работни места и износот на зголемувањето по тој основ не зависи од висината на платата на работникот, туку се утврдува во единствен износ за сите работници што работат во тие потешки услови на работа.

Со колективен договор на ниво на работодавач, со методологија, се вреднуваат потешките услови за работа од нормалните за одделни работни места.

Член 24

Основната плата на работникот се зголемува по час најмалку за:

- прекувремена работа 35%
- работа ноќе..... 35%
- работа во три смени 5%
- работа во ден на неделен одмор..... 50%

За работа во денови на празници и неработни денови утврдени со закон, работникот има право на надомест на платата што му припаѓа кога во тие денови не работи и плата за поминатите часови на работа зголемена за 50%.

Додатоците, меѓусебно не се исклучуваат .

Правото на зголемен надоместок по основ на работа во три смени работникот го остварува само за ефективно проведено работно време во смени.

Член 25

Основната плата на работникот се зголемува за 0,5% за секоја година работен стаж.

Член 26

Работодавачот може, доколку не организирал исхрана за време на работа или нема организиран превоз до и од работното место, на работниците да им ја зголеми платата во висина што ќе ја определи во договор со синдикатот.

2. Дел за деловна успешност

Член 27

На работникот може да му се исплати и дел по основ на деловна успешност на работодавачот.

3. Надоместоци на плата

Член 28

Работодавачот на работникот му исплатува надомест на плата за:

- боледување - за време на привремена неспособност за работа;
- годишен одмор;
- платен вонреден одмор;
- време на прекин на работниот процес од причини од страна на Работодавачот;
- празници и неработни денови утврдени со закон или друг пропис;
- од работа слободни денови;
- дообразование, стручно оспособување и преквалификација, односно доквалификација согласно со потребите на работодавачот;
- синдикално образование во договор со работодавачот;
- време на отказан рок;
- и други случаи утврдени со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач.

Во случаите од претходниот став на работникот, му припаѓа надомест на плата во висина од неговата просечна плата од последните 12 месеци, доколку со закон поинаку не е определено.

Доколку работникот во тој период не примал плата му припаѓа надомест во висина на најниската плата.

Член 29 (се брише).

Член 30

За време на приправничкиот стаж, на работникот му припаѓа плата најмалку 70% од најниската плата за одделен степен на сложеност предвидена за работното место за кое се оспособува.

Член 31

За време на временна неспособност за работа до 15 дена работникот има право на надомест на плата во висина од 70%, а над 15 почнувајќи од првиот ден на боледувањето за сите денови од 90% од основницата утврдена со закон, како и надомест на плата во висина од 90% од основницата во случаи утврдени со закон кога боледувањето над 30 дена го плаќа работодавачот.

Член 32

Надоместокот на плата на работникот за време на прекин на работниот процес од деловни причини изнесува 70% од неговата плата за период до 3 месеци во тековната година.

Член 33

Инвалид на трудот остварува посебна заштита и права во согласност со прописите за пензиско-инвалидско осигурување, колективниот договор на ниво дејност и на ниво на работодавач.

Член 34

За време на штрајк кој е организиран заради повремени права на работниците уредени со закон, колективен договор и со договорот за вработување: три неисплатени плати; неплатени придонеси и надоместоци; непотпишување на колективен договор и необезбедени услови за работа, работодавачот на работникот му исплатува надоместок на плата во висина од 60% од основната плата на работникот за време од 5 работни дена.

Работникот ќе се стекне со право на надомест од плата само во случај ако легитимноста на штрајкот е во согласност со актот на соодветниот синдикат, односно ако добие легитимност од соодветниот синдикат.

4. Надоместување на трошоците поврзани со работата

Член 35

Работникот има право на надомест на трошоците поврзани со работа, утврдени со закон и колективен договор и тоа:

- дневници за службени патувања во земјата во висина од најмалку 8% од основницата;
- дневници за службени патувања во странство согласно колективен договор на ниво на работодавач или акт на работодавач, но не помалку од Уредбата за издатоците за службен пат и селидби во странство што на органите на управата им се признаваат во тековни трошоци;
- теренски додаток во зависност од обезбедените услови за работа на терен (сместување, исхрана и сл.), во висина утврдена со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач;
- надомест за одвоен живот од семејството, во висина утврдена со колективен договор на ниво на дејност, односно на ниво на работодавач, но не помалку од 60% од основницата, надоместокот за одвоен живот се исплатува кога работникот е распореден, односно упатен на работа надвор од седиштето на фирмата или надвор од местото на постојаното живеалиште;
- надомест на трошоците за користење на сопствен автомобил за потреби на работодавачот во висина од 30% од цената на литар гориво што го корисити автомобилот за секој изминат километар;
- надомест на трошоците при селидба за потребите на работодавачот, во висина на стварните трошоци;
- Регрес за годишен одмор во висина од најмалку 40% од основницата, под услов работникот да работел најмалку 6 месеци во календарската година кај ист работодавач.

Со колективен договор на ниво на дејност или колективен договор на ниво на работодавач може да се утврди регрес за годишен одмор во поголем износ од износот утврден со овој колективен договор.

Регресот за годишен одмор се исплатува еднаш во текот на годината. Износот се утврдува според основницата која важи на денот на донесувањето на одлуката за исплата.

- во случај на смрт на работник на неговото семејство се исплатува надоместок во висина од три основници;
- во случај на смрт на сопруг, сопруга, деца и родители кои живеат во иста семејна заедница, на работникот му се исплатува надоместок во висина од 2 основници;
- за јубилејна награда во висина на основницата - за најмалку 10 години работа кај ист работодавач;
- при заминување во пензија најмалку двократен износ од основницата.

Основницата за пресметување на надоместоците на работниците преставува просечната месечна нето плата по работник во Република Македонија исплатена во последните три месеци.

Работодавачот на свој трошок на работниците може да им организира превоз до и од работното место, како и исхрана за време на работа. Трошоците за исхрана може да изнесуваат најмногу до 20% од просечната нето плата по работник исплатена во претходната година, а трошоците за превоз во висина на стварните трошоци во јавниот сообраќај.

На работникот му се исплатуваат и други надоместоци согласно колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач.

5. Станати видови на надоместоци

Член 35-а

Работникот има право на надомест по основ на придонес од иновации, рационализации и други видови творештва, за потребите на работодавачот кој се утврдува со договор склучен помеѓу работникот и работодавачот.

Член 35-б

За непрекинато боледување подолго од 6 месеци поради повреда на работа или професионално заболување согласно колективен договор на ниво на дејност или на ниво на работодавач се исплатува надоместок во висина од основницата.

Основницата за пресметување на надоместокот од став 1 на овој член преставува просечната месечна нето плата по работник во Република Македонија исплатена во последните три месеци.

Член 35-в

Со колективен договор на ниво на дејност или на ниво на работодавач може да се утврди правото и висината на новогодишниот надоместок.

Член 35-г

Работодавачот може на работникот да му исплати надоместок во случај на потешки последици од елементарни непогоди, најмалку во висината на една основница.

Основницата за пресметување на надоместокот од став 1 на овој член преставува просечната месечна нето плата по работник во Република Македонија исплатена во последните три месеци.

Член 35-д

На работникот може да му се исплатуваат и други надоместоци согласно колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач.

VII. РАБОТНО ВРЕМЕ

Член 36

Почетокот, распоредот и завршетокот на работното време, го утврдува работодавачот, односно работоводниот орган во согласност со закон, акт на органот од државната управа од соодветната област, колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач.

Со колективен договор на ниво на работодавач се утврдуваат исклучително тешките услови на работното место според кои работното време пократко од 40 часа неделно, ќе се смета за полно работно време, но не пократко од 36 часа неделно.

За работните места кај кои постои поголема опасност од повреди или здравствени оштетувања, со колективен договор на ниво на работодавач, полното работно време може да трае помалку од 36 часа неделно.

Член 37

Со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач, се утврдуваат случаите во кои работникот е должен на барање на работодавачот да врши работи преку полното работно време (прекувремена работа).

VIII. ПАУЗИ И ОДМОРИ

1. Можности на поинакво уредување на работното време со колективен договор

Член 38

Со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач, се определува временското ограничување на работните обврски на работникот кој работи ноќе и во просечно минимално траење на дневниот и неделниот одмор во случај на сменско работење.

1.1. Привремен принуден одмор

Член 39

Со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач се уредуваат причините, условите и постапката за воведување на привремен принуден одмор.

3. Определување на траењето на годишниот одмор

Член 40

Работникот има право на годишен одмор во текот на една календарска година во траење од најмалку 20 до 26 работни дена.

Траењето на годишниот одмор на работникот се определува врз основа на:

1. времето поминато во работен однос;
2. сложеноста на работите на работното место;
3. условите за работа;
4. здравствената состојба на работникот;
5. работник помлад од 18 години.

Доколку работникот го надминува максимумот по основ на критериумите во овој член има право на годишен одмор само до 26 работни дена.

Должината на годишниот одмор, стекната по ставот 2, точките 4 и 5 од овој член, може да изнесува и повеќе од 26 работни дена.

Со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач можат да се утврдат и други критериуми со кои ќе се определува должината на траењето на годишниот одмор.

Член 41

Со колективен договор на ниво на гранка односно оддел се определува траењето на годишниот одмор над 26 работни дена, за работниците кои работат во исклучително тешки услови за работа.

4. Платен одмор

Член 42

Работникот има право на платен одмор заради лични и семејни околности до 7 работни дена во текот на годината во следните случаи:

- за склучување на брак..... 3 дена
- за склучување брак на дете..... 2 дена
- за раѓање или посвојување дете..... 2 дена
- за смрт на сопругник или дете..... 5 дена
- за смрт на родител, брат, сестра..... 2 дена
- за смрт на родител на сопругник..... 2 дена
- за смрт на дедо или баба..... 1 ден
- за полагање на стручен или друг испит за потребите на работодавачот до..... 3 дена
- за елементарни непогоди до..... 3 дена

Во случаите од став 1, отсуството од работа се обезбедува и се користи во деновите на траењето на основот врз основа на кој се остварува, без оглед на барање то на процесот на работа.

Член 43

Работникот може да отсуствува од работа без надомест на плата и придонеси од плата, најдолго 3 месеци, во следните случаи:

- за неѓа на член на семејство;
- за изградба или поправка на куќа, односно стан;
- за учество на културни и спортски приредби;
- за учество на конгреси, конференции и сл.;
- за лечење за своја сметка;

во други случаи утврдени во колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач.

Одлука за отсуство од став 1 на овој член, донесува работодавачот или лицето кое тој ќе го определи во согласност со потребите на процесот на работата.

IX. НАДОМЕСТ НА ШТЕТА

Член 44

Со колективен договор на ниво на работодавач, се определуваат случаи на штетни дејствија на работникот за кои се утврдува висината на паушалното обезштетување, како и начинот и условите за намалување или простување на плаќањето на обезштетувањето.

X. МИРНО РЕШАВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ И КОЛЕКТИВНИТЕ РАБОТНИ СПОРОВИ

Член 45

Индивидуален работен спор претставува спор во врска со остварувањето на правата на работникот утврдени со Закон, колективен договор и договорот за вработување.

Колективни работни спорови се спорови во врска со склучувањето, измената, дополнувањето и примена на колективниот договор, остварување на правото на синдикално организирање и штрајк.

Член 46

Споровите кои не можат да се решат со меѓусебно спогодување, можат да се решат по пат на помирување или по пат на арбитража.

Помирувањето е процес во кој независна, трета страна, определена од страните во спорот, им помага на страните во спорот во изнаоѓање на решение за спорот.

Арбитража е решавање на спор од страна на трета страна која ја определиле страните во спорот и која одлучува за спорот.

Член 47

Лицата помирувачи, односно арбитри, страните во спорот ги бираат од Листата на помирувачи, односно арбитри, што ја утврдуваат самите.

Страните во спорот заеднички го определуваат треттиот член во постапката за помирување односно арбитража.

1. Постапка за помирување (мировен совет)

Член 48

Индивидуалните и колективните работни спорови можат да се решаваат по пат на мирее и пред посебен Мировен совет.

Постапката за помирување започнува со предлог од било која страна, најдоцна во рок од 5 дена од настанувањето на спорот, во кој предлагачот на помирувањето ја изнесува содржината на спорниот однос.

По добивањето на предлогот, другата страна е должна да одговори во рок од 3 дена.

Страните во спорот, во Мировниот совет предлагаат свој член, а заеднички го определуваат треттиот член на Мировниот совет од Листата на помирувачи.

Помирувачот раководи со Мировниот совет и им помага на страните во спорот во изнаоѓање на решение за спорот.

Во случај, другата страна да не одговори на предлогот, не именува член за Мировниот совет, не се избере помирувач или не се постигне спогодба за решавање на спорот, постапката за помирување се запира.

Член 49

Постапката за помирување, страните во спорот се должни да ја завршат во рок од 15 дена, од поднесувањето на предлогот за постапка за помирување.

Спогодбата што ќе се постигне во постапката за помирување, мора да биде во писмена форма и истата е задолжителна за страните во спорот.

Член 50

Со колективен договор на ниво на работодавач, може да се доуреди формирањето на посебен мировен совет и постапката на решавање на индивидуален или колективен работен спор.

2. Постапка пред арбитража

Член 51

Во случај на колективен работен спор, било која од страните во спорот, може да поднесе предлог за постапка пред арбитража во рок од 8 дена од денот на настанувањето на спорот, односно од денот на запирањето на постапката за помирување.

Арбитража може да врши еден или повеќе арбитри. Страните во спорот, заеднички го избираат арбитерот или арбитрите од Листата на арбитри.

Арбитерот е должен да закаже расправа во рок од 5 дена од приемот на предлогот.

На расправата се повикуваат овластени претставници на страните во спорот.

Одлуката на арбитерот е конечна и извршна за страните во спорот.

Постапката пред арбитража завршува во рок од 15 дена од денот на настанувањето на спорот.

XI. ИНФОРМИРАЊЕ И КОНСУЛТИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 52

Работодавачот најмалку еднаш годишно или по потреба, обезбедува информирање на работниците за прашања кои се од значење за нивната економска и социјална положба.

Информирањето се врши на начин соодветен на информацијата што треба да се пренесе и може да се однесува за сите или за одредена група вработени.

Информирањето може да биде: писмено или усно, преку овластен претставник.

Член 52-а

Консултирање значи размена на мислења и воспоставување на дијалог меѓу преставниците на синдикатот, односно работниците и работодавачот секогаш кога е потребно во случаите утврдени со закон, а особено за економската состојба, за одлуките кои можат да доведат до суштински промени во организација на работата или во договорните обврски, во случај на пренесување на трговско друштво или делови на трговско друштво, како и кога работодавачот има намера да спроведе колективни отпуштања.

Член 52-б

На ниво на работодавач синдикатот избира или именува претставник за информирање и консултирање.

За избраниот или именуваниот претставник, синдикатот го информира работодавачот.

XII. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 53

Програмата, времетраењето, правата и обврските на договорните страни во однос на образованието, дошкoluвањето и оспособувањето на работниците во врска со потребите на работодавачот, се уредуваат со колективен договор, односно акт на работодавачот.

XII-A. ПРЕТСТАВНИК НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Член 53-а

Претставникот за безбедност и здравје при работа го избираат вработените од своите редови, на синдикален собир на мнозинскиот синдикат по предлог на синдикатот.

Бројот на претставниците зависи од бројот на вработените во претпријатието, согласно Законот за безбедност и здравје при работа.

XIII. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ

Член 54

Работодавачот е должен да создаде услови за извршување на активностите на Синдикатот во врска со заштитата на правата на работниците од работниот однос, утврдени со закон и колективен договор.

Активноста на Синдикатот во согласност со став 1 од овој член, не може да се спречи со акт на работодавачот.

Член 55

На барање на Синдикатот, работодавачот доставува податоци и информации за оние прашања што имаат најнепосредно влијание врз материјалната и социјалната положба на членовите на Синдикатот (работниците) и ги разгледува мислењата и предлозите на Синдикатот во постапката на донесување одлуки и решенија, што имаат битно влијание врз материјалната и социјалната положба, односно во остварувањето на правата на работниците.

На синдикалниот претставник му се овозможува непречено комуницирање со работодавачот или од него овластено лице и со сите работници во претпријатието, кога тоа е неопходно за остварување на функцијата на Синдикатот.

На овластениот синдикален претставник кој не е вработен кај работодавачот, мора да му се овозможи непречена комуникација и синдикална активност од страна на работодавачот.

Член 56

Работодавачот ја пресметува и уплатува синдикалната членарина од нето платата на работникот согласно Одлуката на Синдикатот.

Работодавачот обезбедува стручни, административни и технички услови за работа и остварување на функциите на Синдикатот.

Член 57

Синдикалниот претставник има посебна заштита и не може да биде повикан на одговорност ниту доведен во неповолна положба, вклучувајќи го и престанокот на неговиот работен однос.

Како синдикален претставник, се сметаат и функционерите во синдикатот, кои се вработени кај работодавачот, а својата функција ја извршуваат волонтерски.

Посебната заштита на синдикалниот претставник трае за време на неговиот мандат и две години потоа.

Член 58

Синдикалниот претставник не може:

- да биде упатен на привремен принуден одмор;
- да биде распореден на друго работно место без негова согласност;
- да му престане работниот однос од деловни причини.

Член 59

Со одлука на Синдикатот, се утврдува бројот на синдикалните претставници кои уживаат заштита, а тоа се: членовите на извршните одбори во основните организации и бираните претставници во повисоките органи на синдикатот.

Член 60

Работодавачот е должен на синдикалниот претставник да му овозможи платено отсуство од работа заради ефикасно вршење на функциите на Синдикатот и синдикалното образование и оспособување.

Начинот, времето и условите на ослободување од работа на синдикалниот претставник, се уредуваат со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач.

Член 61

Член на Синдикатот кој е избран, односно именуван во органите на Синдикатот, чие вршење на функцијата бара привремено да престане да работи кај работодавачот, има право, по престанување на функцијата што ја вршел, во рок од 5 дена, да се врати кај работодавачот на работно место кое одговара на неговата стручна подготовка, за што се склучува посебен договор со работодавачот.

XIV. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ**Член 62**

Кога работникот поднел барање до работодавачот за отстранување на прекршувањето на некое негово право утврдено со закон, колективен договор и договор за вработување, или за остварување на истото, работодавачот е должен да соработува со синдикалните претставници за спогодбено решавање на настанатиот спор.

Член 63

Работникот има право да присуствува во постапката пред органот кој одлучува за поднесеното барање во втор степен и притоа да биде застапуван од Синдикатот.

Работникот кој отсуствува од работа заради присуство во постапката кај органот од ставот 1 на овој член, се смета како да бил на работа и по тој основ не може да му се намалува платата.

XV. ИЗМЕНУВАЊЕ, ДОПОЛНУВАЊЕ, ТОЛКУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР**1. Изменување и дополнување на колективниот договор****Член 64**

Секој учесник може да предложи изменување и дополнување на овој колективен договор.

Предлогот за изменување и дополнување на овој колективен договор во писмена форма се доставува до другиот учесник кој е должен да се изјасни во рок од 30 дена.

Во случај ако другиот учесник не го прифати или не се изјасни по предлогот во рокот од ставот 2 на овој член, учесникот - предлагачот може да започне постапка за усогласување.

Член 65

Постапката за усогласување започнува на барање на еден од учесниците на колективниот договор и треба да заврши во рок од 60 дена од поднесувањето на барањето.

Во рок од 10 дена од поднесувањето на барањето за усогласување се формира Комисија за усогласување.

Секој од учесниците именува по два члена во Комисијата за усогласување.

Членовите на Комисијата договорно избираат претседател.

Секое усогласување што учесниците ќе го постигнат мора да биде во писмена форма.

Со усогласените ставови, учесниците задолжително пристапуваат кон изменување и дополнување на колективниот договор.

2. Следење на примената на колективниот договор**Член 66**

За следење на примената на овој колективен договор, учесниците формираат Комисија.

Секој од учесниците на овој колективен договор, именува по 3 члена во Комисијата од ставот 1 на овој член, во рок од 30 дена од склучувањето на овој колективен договор.

3. Толкување на колективниот договор**Член 67**

Комисијата од членот 66 на овој колективен договор дава толкување на одредбите на овој колективен договор.

XVI. ПОСТАПКА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР**Член 68**

Овој колективен договор може да се откаже три месеци пред истекот на неговата важност.

Откажувањето на овој колективен договор се врши во писмена форма, при што се образложуваат причините за откажувањето.

Другата страна, на предлогот за откажување на колективниот договор, е должна да одговори или да ја започне постапката за преговори, најдоцна во рок од 15 дена, од денот на приемот на поднесениот отказ.

Член 69

Доколку во рокот од членот 67 ставот 3 страната не се произнесе, се продолжува важноста на колективниот договор, најдолго 3 месеци од денот на приемот на писмениот отказ.

XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 70**

Спогодбата за изменување и дополнување на овој колективен договор објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 189 /13, стапува во сила од 1.1.2014 година.

Измените и дополнувањата содржани во спогодбата и сите останати одредби на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството продолжуваат да важат 2 години од денот на објавувањето на измените и дополнувањата во „Службен весник на РМ“.

Важењето на овој колективен договор, се продолжува доколку страните склучат Спогодба најдоцна 30 дена пред истекот на важењето на колективниот договор.

Член 71

Овој колективен договор и сите негови изменувања и дополнувања, како и неговото откажување се доставуваат за регистрација до Министерството за труд и социјална политика, пред нивното објавување во „Службен весник на РМ“.

Член 72

Печатењето, објавувањето и умножувањето на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството може да се изврши само со писмена согласност на потписниците на овој колективен договор.

Член 73

Овој колективен договор (пречистен текст) ќе се применува од денот на неговото објавување во „Службен весник на РМ“.

Бр. 0101-24
13 мај 2014 година
Скопје

Организација на работодавачите на Македонија
Претседател,
Ангел Димитров, с.р.

Бр. 0206-180/1
13 мај 2014 година
Скопје

Сојуз на синдикатите на Македонија
Претседател,
д-р Живко Митревски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3584.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12 и 170/13), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни 2014 година, во однос на месец мај 2014 година, е пониска за 0,2%.

2. Исплатата на платите за месец јуни 2014, во однос на месец мај 2014 година, работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Диме Спасов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014115